

Службен весник

на Република Македонија

Број 144

30 септември 2014, вторник

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4487. Закон за изменување и дополнување на Законот за нуспроизводи од животинско потекло.....	2	4493. Закон за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство	60
4488. Закон за прогласување на Старото градско јадро на Кратово за културно наследство од особено значење	10	4494. Закон за изменување на Законот за прекинување на бременоста	64
4489. Закон за задолжителни нафтени резерви	20	4495. Закон за изменување на Законот за санитарната и здравствената инспекција	64
4490. Закон за дополнување на Законот за продажба на становите во општествена сопственост	53	4496. Закон за изменување на Законот јавно здравје	65
4491. Закон за изменување и дополнување на Законот за приватизација и закуп на градежното земјиште во државна сопственост.....	53	4497. Закон за изменување на Законот за безбедност во снабдувањето со крв ...	65
4492. Закон за изменување на Законот за образование на возрасните	59	4498. Закон за изменување на Законот за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина	66
		4499. Закон за изменување на Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување	66

	Стр.		Стр.
4500. Закон за дополнување на Законот за заштита на децата	67	4507. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	70
4501. Одлука за разрешување и именување член на Советот за безбедност на Република Македонија.....	68	4508. Решение за именување членови на Советот на Националната инфраструктура на просторни податоци	70
4502. Уредба за изменување на Уредбата за утврдување на висината на надоместокот на трошоци на складиштарите за складирање, чување и обновување на стокковните резерви	68	4509. Одлука за дополнување на Одлуката за пресметување на плата на пратениците во Собранието на Република Македонија.....	71
4503. Одлука за отстапување на одземен недвижен имот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	68	4510. Одлука за определување на коефициентот за пресметка на референтната цена на отстапувањата	71
4504. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	69	4511. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за одобрување на регулирана максимална цена за вршење на дејноста снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас за период од 1.1.2014 до 30.9.2014 година.....	71
4505. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	69	4512. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на вршење на инспекцискиот надзор.....	71
4506. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Градот Скопје	69	Огласен дел.....	1-40

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4487.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за нуспроизводи од животинско потекло,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 септември 2014 година.

Бр. 07- 3604/1 Претседател
24 септември 2014 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО

Член 1

Во Законот за нуспроизводи од животинско потекло („Службен весник на Република Македонија“ број 113/2007) членот 1 се менува и гласи:

„(1) Со овој закон се уредуваат категоризацијата, собирањето, идентификација, транспортот, отстранувањето, преработката, употребата и складирањето на нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати од аспект на здравствената заштита на животните, безбедност на храната и безбедност на храната за животни.

(2) Одредбите на овој закон се применуваат од почетната точка на нуспроизводите и нивните деривати односно веднаш штом нуспроизводите и нивните деривати бидат генерирани од страна на операторот.

(3) На нуспроизводите од животинско потекло и нивните деривати, покрај одредбите од овој закон се применуваат и одредбите од другите закони од областа на ветеринарното здравство, безбедност на храната, храната за животни и заштитата на животната средина, доколку со овој закон поинаку не е уредено.“

Член 2

Членот 3 се менува и гласи:

„Примена

(1) Одредбите од овој закон се применуваат на:

а) нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати;

б) производи кои со одлука на операторот се исклучуваат од исхраната на луѓето и се користат за друга намена, и тоа:

- производи од животинско потекло кои можат да бидат наменети за исхрана на луѓето и

- сировини за производство на производи од животинско потекло.

(2) Одредбите од овој закон не се применуваат на одредени нуспроизводи од животинско потекло и нивни деривати кои поради своите особини и ризикот по здравјето на животните, јавното здравје и заштитата на животната средина не претставуваат ризик и се надвор од целта на уредување на овој закон.”

Член 3

Во членот 4 став (2) по точката 74 се додаваат три нови точки 75, 76 и 77, кои гласат:

„75. “Надлежен орган на трета земја“ е орган на трета земја кој е надлежен за спроведување на усогласеност со барањата од законодавството за нуспроизводи од животинско потекло и нивни деривати или тело на кое тие надлежности се доделени;

76. “Корисник на нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати“ е физичко или правно лице кое користи нуспроизводи од животинско потекло или нивни деривати за посебна исхрана на животни, за истражување или други посебни намени;

77. “Дериват“ е производ добиен со еден или повеќе третмани, трансформации или чекори од обработка на нуспроизводите од животинско потекло.“

Точките 75 и 76 стануваат точки 78 и 79.

Член 4

Во членот 5 зборовите: „Управата за ветеринарство во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство“ се заменуваат со зборовите „Агенција за храна и ветеринарство“.

Член 5

По членот 5 се додаваат два нови члена 5-а и 5-б, кои гласат:

„Член 5-а

Супсидијарна примена на законот

(1) Во постапката за издавање на решенија ќе се применува Законот за општа управна постапка доколку со овој закон поинаку не е уредено.

(2) Во постапката за вршење на инспекциски надзор ќе се применува Законот за инспекциски надзор, Законот за безбедност на храната и Законот за ветеринарно здравство доколку со овој закон поинаку не е уредено.

(3) Во постапките во врска со одобрување на објектите и/или активностите, едукација и работата на прекршочна комисија се применуваат одредбите од Законот за безбедност на храната.

Член 5-б

Заради одржување или унапредување на нивото на заштита на здравјето на луѓето и животните во Република Македонија, директорот на Агенцијата може да донесе мерки за здравствена заштита на луѓето и животните, да пропише дополнителни услови, да објави листи или да даде одобрение врз основа на критериумите и стандардите кои се применуваат во Европската унија, а кои се донесени врз основа на процена на можните ризици по здравјето на луѓето и животните и согласно со научни докази, по спроведената постапка од страна на Европската комисија со која Комисијата е овластена да постапува за работи кои се однесуваат на безбедност на храната и ветеринарната политика.“

Член 6

По членот 6 се додава нов член 6-а, кој гласи:

„Член 6-а

(1) Дериватите на нуспроизводи од животинско потекло кои согласно законодавство од одредена област се преработени како козметички производи, активни медицински импланти, медицински помагала, медицински помагала за инвитро дијагностика, ветеринарно медицински препарати и медицински производи, се сметаат дека ја достигнале крајната точка во производниот процес и за нив не се применуваат одредбите од овој закон. Овие производи понатаму може да се ставаат во промет без ограничувања утврдени во овој закон и не се предмет на официјални контроли во согласност со овој закон.

(2) Крајната точка во производствениот процес на дериватите на нуспроизводи од животинско потекло по која тие нема да бидат предмет на овој закон може да се измени за:

1) производи, како што се козметички производи, активни медицински импланти, медицински помагала и медицински помагала за инвитро дијагностика, доколку претставуваат ризик за здравјето на животните и

2) производи, како што се ветеринарно медицински препарати и медицински производи, доколку претставуваат ризик за здравјето на луѓето или за здравјето на животните.

(3) Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство ја објавува Листата на деривати на нуспроизводи од животинско потекло од ставовите (1) и (2) на овој член.

(4) Во случај кога нуспроизводите од животинско потекло и други деривати на нуспроизводи од животинско потекло претставуваат ризик по здравјето на луѓето и животните, Агенцијата за храна и ветеринарство презема мерки согласно членот 38 од Законот за безбедност на храната.

(5) Нештетното отстранување на нуспроизводите од животинско потекло се врши со горење, согорување и преработка во преработувачки објекти со соодветни методи за преработка.

(6) По исклучок од ставот (5) на овој член до воспоставување на функционален систем за нештетно отстранување на нуспроизводи од животинско потекло, отстранувањето на нуспроизводите од животинско потекло може да се врши на начин кој не влијае негативно врз животната средина и здравјето на луѓето со закопување во депонии кои се управувани од страна на јавни комунални претпријатија или од правни лица кои имаат овластување за вршење на дејност депонирање на отпад.“

Член 7

Членот 7 се менува и гласи:

„Стратегија за управување со нуспроизводи од животинско потекло

(1) Владата на Република Македонија донесува Стратегија за интегриран систем на управување со нуспроизводи и дериватите на нуспроизводи од животинско потекло за период од пет години.

(2) Стратегијата за интегриран систем на управување со нуспроизводи и дериватите на нуспроизводи од животинско потекло содржи определби во однос на:

а) вид, количество и потекло на нуспроизводите од животинско потекло кои треба да се преработат или отстранат;

б) општи технички услови и посебни услови за одделни нуспроизводи и дериватите на нуспроизводи од животинско потекло;

в) поволни места за депонии и инсталации за согорување;

г) развивање на технологии кои ќе ја намалат потрошувачката на природните ресурси и технички развој на производи дизајнирани со цел да не придонесуваат или придонесуваат во многу мала мера во зголемувањето на степенот на штетност и ризикот од загадување преку начинот на кој се произведени, употребени или отстранети;

д) развој на најподобни техники за финално отстранување на опасни материјали содржани во нуспроизводи и дериватите на нуспроизводи од животинско потекло кои се наменети за повторно оспособување;

ѓ) оспособување на нуспроизводи и дериватите на нуспроизводи од животинско потекло преку рециклирање, повторна употреба или нивна употреба преку друг процес со кој се добива секундарен суров материјал;

е) употреба на нуспроизводи и дериватите на нуспроизводи од животинско потекло како извор на енергија и

ж) мерки со кои се обезбедува нуспроизводите и дериватите на нуспроизводи од животинско потекло да не:

- претставуваат ризик за водата, воздухот, почвата, растенијата и животните,

- предизвикаат непријатности преку бучава или смрдеа и

- предизвикуваат несакани дејствија кон околната и местата од посебен интерес.

(3) За спроведување на мерките од ставот (2) точки г), д), ѓ) и е) на овој член, средства се обезбедуваат од Програмата за ветеринарно јавно здравство согласно со Законот за ветеринарно здравство.

(4) За спроведување на мерките од ставот (2) точка ж) на овој член средствата се на товар на операторот.“

Член 8

(1) Во членот 9 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Дериватите на нуспроизводи од животинско потекло се категоризираат согласно категоријата на нуспроизводи од животинско потекло од која потекнуваат.“

(2) По ставот (2) кој станува став (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Директорот на Агенцијата објавува листата на нуспроизводи од животинско потекло и нивни деривати од ставот (2) на овој член.“.

Член 9

Членот 14 се менува и гласи:

„(1) Нуспроизводите од животинско потекло и нивните деривати можат да се собираат, складираат, преработуваат и нештетно отстрануваат од правни лица кои имаат одобрение или регистрација за соодветната активност издадени од Агенцијата.

(2) Операторите со нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати мора да исполнуваат минимални услови во поглед на објектот, инфраструктурата, опремата, начинот на работа и внатрешните системи на контрола за соодветна активност согласно овој закон и прописите донесени врз овој закон.

(3) Агенцијата води регистар на објектите и/или активностите, со исклучок на генераторите на нуспроизводи од животинско потекло во примарното производство на храна и кај операторите со храна кои се регистрирани и/или одобрени во согласност со Законот за безбедност на храната, за:

1) преработка на нуспроизводи од животинско потекло кои не ја достигнале крајната точка во производниот процес;

2) превоз;

3) специфични корисници и

4) оператори со храна кои се регистрирани и/или одобрени во согласност со Законот за безбедност на храната и ставаат во промет деривати на нуспроизводи кои не се наменети за исхрана на луѓето.

(4) Агенцијата издава одобрение за операторите и објектите за нуспроизводи од животинско потекло, за:

1) преработка на нуспроизводи од животинско потекло со стандардните методи на обработка или со алтернативни методи на обработка;

2) инсталации за горење или согорување со исклучок на инсталациите кои се одобрени во согласност со законодавството од областа на заштита на животната средина;

3) согорување на деривати на нуспроизводи од животинско потекло како гориво;

4) производство на храна за домашни миленици;

5) производство на органско ѓубриво и подобрувачи на почвата;

6) трансформација на нуспроизводи во биогаз и компост;

7) ракување и складирање на нуспроизводи од животинско потекло по нивното собирање и

8) складирање на деривати од нуспроизводи од животинско потекло кои се наменети за нештетно отстранување, гориво во процесот на согорување, храна за животни, органски ѓубрива и подобрувачи на почвата.

(5) Операторите со нуспроизводи од животинско потекло од ставот (3) на овој член треба да поднесат барање за одобрување или регистрација до Агенцијата.

(6) Операторите треба да обезбедат дека објектите и/или активностите под нивна контрола се одобрени или регистрирани од страна на Агенцијата во случај кога тие активности се уредени со овој закон.

(7) Директорот на Агенцијата ја пропишува листата на објекти и/или активности кои треба да бидат одобрени односно регистрирани согласно ставот (3) на овој член.

(8) Трошоците на постапката во врска со одобрувањето и регистрацијата на објектите и/или активностите се на товар на операторот со нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати.

(9) Висината на трошоците за постапката на одобрување и регистрација од ставот (7) на овој член ги пропишува Владата на Република Македонија, врз основ на реалните трошоци потребни за нивно одобрување односно регистрација.

(10) Доколку се утврдат сериозни недостатоци, Агенцијата донесува решение за започнување постапка за бришење на регистрацијата или повлекување на одобренјата за работа на објектите или погоните.

(11) Агенцијата води Регистер на издадени одобренија и Регистар на оператори со нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати.

(12) Директорот на Агенцијата ги пропишува посебните услови во однос на објектите, техничката опременост, начинот и условите за вршење на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат операторите и објектите со нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати како и начинот на вршење на официјалните контроли на нуспроизводите од животинско потекло и нивните деривати, формата и содржината и начинот на водење на регистарот; формата, содржината и начинот на поднесување на барањето од ставот (2) на овој член; начинот на регистрација и одобрување на оператори, објекти и погони за нуспроизводи од животинско потекло; формата и содржината на одобрението; и условите за започнување на постапка за бришење на регистрацијата и повлекување на одобренјата за работа на операторите и објектите.

(13) Директорот на Агенцијата ги пропишува посебните услови кои треба да ги исполнуваат преработените животински протеини и други преработени производи кои може да се користат како материјал за исхрана на животните во однос на стандардите за преработка, суровините, складирањето, увозот и хигиенските услови, како и условите кои треба да ги исполнуваат објектите за производство на храна за домашни миленици и технички објекти и посебните технички услови за храната за домашни миленици и кучешки грицкалицы во однос на суровините, стандардите за преработка и увозот.

(14) Агенцијата води и редовно ажурира Листа на регистрирани и одобрени објекти во согласност со овој закон која ја објавува на својата веб страна.“.

Член 10

Членот 21 се менува и гласи:

„Внатрешни контроли во објектите

(1) Операторите се должни да воведат, применуваат и одржуваат системи на сопствени внатрешни контроли заради обезбедување и потврдување на исполнувањето и спроведувањето на одредбите на овој закон.

(2) Операторите кои вршат активности на преработка на нуспроизводи од животинско потекло; трансформација на нуспроизводите во биогаз и компост; ракување и складирање на повеќе од една категорија на нус-

производи или нивните деривати во ист објект или погон и производство на храна за домашни миленици се должни да воспостават, спроведат и одржуваат перманентни процедури развиени во согласност со принципите на системот на анализа на ризици и критични контролни точки (во натамошниот текст: НАССР).

(3) Директорот на Агенцијата ги пропишува упатствата за процедурите за вршење на сопствените внатрешни контроли и упатствата за процедурите за примена на НАССР системите, фреквенцијата на контролите, начинот на земање мостри и методите за лабораториско испитување како и начинот на вршење на официјалните контроли и ја објавува деталната листа на оператори и активности од ставот (2) на овој член.“.

Член 11

Во членот 22 став (2) зборовите „врши Управата за ветеринарство преку“ се заменуваат со зборот „вршат“.

Член 12

Членот 23 се менува и гласи:

„(1) Директорот на Агенцијата изготвува предлог на Годишна програма за работа на инспекциската служба и истата ја доставува до Инспекцискиот совет, најдоцна до 31 октомври во тековната година за следната година.

(2) Директорот ја донесува Годишната програма за работа на инспекциската служба во рок од седум дена од денот на приемот на мислењето дадено од страна на Инспекцискиот совет, односно најдоцна до 10 декември во тековната година доколку Инспекцискиот совет не ја разгледа и не достави мислење до 30 ноември во тековната година.

(3) Врз основа на донесената Годишна програма за работа на инспекциската служба директорот подготвува квартални планови за работа за секој инспектор кои збирно ги доставува на разгледување до Инспекцискиот совет најдоцна две недели пред почетокот на нареден календарски квартал и тоа до 15 декември за првиот квартал од следната година, до 15 март за вториот, до 15 јуни за третиот, односно до 15 септември за четвртиот квартал во тековната година.

(4) Во кварталните планови за работа за секој инспектор директорот задолжително го внесува бројот на планирани надзори во следните три месеци, како и степенот на сложеност на секој од надзорите.

(5) Врз основа на кварталните планови за секој инспектор директорот подготвува месечен план за работа, кој план содржи и распоред на надзори по датуми и по субјекти на надзор.

(6) Директорот најдоцна две недели од почетокот на тековниот календарски квартал за претходниот до Инспекцискиот совет збирно доставува квартални извештаи за работата на секој инспектор и тоа до 15 јануари за четвртиот квартал од претходната година, до 15 април за првиот квартал, до 15 јули за вториот, односно до 15 октомври за третиот квартал во тековната година.

(7) Директорот најдоцна до 1 март во тековната година, до Инспекцискиот совет доставува Годишен извештај за работата на инспекциската служба за претходната година.“.

Член 13

Во членот 24 ставот (4) се менува и гласи:

„Против решението на инспекторот од ставот (2) на овој член може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во рок од осум дена од денот на приемот на решението.“.

Член 14

Во членот 25 ставот (3) се менува и гласи:

„Против решението на инспекторот од ставот (2) на овој член може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во рок од осум дена од денот на приемот на решението.“.

Член 15

Во членот 31 зборовите „води и прекршочна санкција изрекува органот на државна управа надлежен за работите од областа на ветеринарството, на начин утврден согласно Законот за ветеринарно здравство“ се заменуваат со зборовите „се води и прекршочна санкција се изрекува согласно Законот за безбедност на храната.“.

Член 16

(1) Во текстот на законот зборовите „министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство“ се заменуваат со зборовите „директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство“ и зборовите „Управата за ветеринарство“ се заменуваат со зборовите „Агенцијата за храна и ветеринарство“.

(2) Во текстот на законот по зборовите „нупроизводи од животинско потекло“ се додаваат зборовите „и нивните деривати“.

Член 17

Влегување во сила

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR NËNPRODIME ME ORIGJINË SHTAZORE

Neni 1

Në Ligjin për nënprodhimet me origjine shtazore („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 11-3/2007) neni 1 ndryshohet si vijon:

“(1) Me këtë ligj rregullohen kategorizimi, grumbullimi, identifikimi, transporti, mënjanimi, përpunimi, përdorimi dhe magazinimi i nënprodhimeve me origjinë shtazore dhe derivatet e tyre nga aspekti i mbrojtjes shëndetësore të kafshëve, sigurisë së ushqimit dhe sigurisë së ushqimit të kafshëve.

(2) Dispozitat e këtij Ligji zbatohen nga pika fillestare e nënprodhimeve dhe derivateve të tyre respektivisht menjëherë pasi nënprodhimet dhe derivatet e tyre të gjenerohen nga operatori.

(3) Për nënprodhimet me origjinë shtazore dhe derivatet e tyre, krahas dispozitave të këtij ligji zbatohen edhe dispozitat e ligjeve tjera nga sfera e veterinarisë shëndetësore, sigurisë së ushqimit, ushqimit të kafshëve dhe mbrojtjes së mjedisit jetësor, nëse me këtë ligj nuk është rregulluar ndryshe. “.

Neni 2

Neni 3 ndryshohet si vijon:

"Zbatimi

(1) Dispozitat e këtij ligji zbatohen në:

a) nënprodhimet me origjinë shtazore dhe derivatet e tyre;

b) prodhimet të cilat me vendim të operatorit përjashtohen nga ushqimi i njerëzve dhe shfrytëzohen për dedikim tjetër, si vijon:

- prodhimet me origjinë shtazore të cilat mund të dedikohen si ushqim për njerëzit dhe

- lëndët e para për prodhimin e prodhimeve me origjinë shtazore.

(2) Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen në nënprodhime e reja me origjinë shtazore dhe derivatet e tyre të cilat për shkak të veçorive të tyre dhe rrezikut për shëndetin e kafshëve, shëndetin publik dhe mbrojtjen e mjedisit jetësorë nuk paraqesin rrezik dhe janë jashtë qëllimit të rregullimit të këtij ligji."

Neni 3

Në nenin 4 paragrafi (2) pas pikës 74 shtohen tri pika të reja 75, 76 dhe 77, si vijojnë:

„75. "Organi kompetent i vendit të tretë" është organ i vendit të tretë i cili është kompetent për zbatimin e harmonizimit me kërkesat e legjislacionit për nënprodhime me origjinë shtazore dhe derivatet e tyre ose trup të cilit i janë ndarë ato kompetenca;

76. "Shfrytëzues i nënprodhimeve me origjinë shtazore dhe të derivateve të tyre" është personi fizik ose juridik i cili shfrytëzon nënprodhime me origjinë shtazore ose derivatet e tyre për ushqim të veçantë të kafshëve, për hulumtim ose dedikime tjera të veçanta;

77. "Derivat" është prodhimi i fituar me një ose më shumë trajtime, transformime ose hapa nga përpunimi i nënprodhimeve me origjinë shtazore.“

Pikat 75 dhe 76 bëhen pika 78 dhe 79.

Neni 4

Në nenin 5 fjalët: "Drejtoria për Veterinari në përbërje të Ministrisë së Bujqësisë Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave" zëvendësohen me fjalët: "Agjencia për Ushqim dhe Veterinari".

Neni 5

Pas nenit 5 shtohen dy nene të reja 5-a dhe 5-b, si vijojnë:

"Neni 5-a

Zbatimi subsidiar i ligjit

(1) Në procedurën për lëshimin e aktvendimeve do të zbatohet Ligji për procedurë të përgjithshme administrative nëse me këtë ligj nuk është rregulluar ndryshe.

(2) Në procedurën për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese do të zbatohet Ligji për mbikëqyrje inspektuese, Ligji për sigurinë e Ushqimit dhe Ligji për shëndetësinë e veterinarisë nëse me këtë ligj nuk është rregulluar ndryshe.

(3) Në procedurat lidhur me dispozitat e objekteve dhe/ose aktivitetëve, edukimin dhe punën e komisionit për kundërvajtje zbatohen dispozitat e Ligjit për sigurinë e ushqimit.

Neni 5-b

Për shkak të mirëmbajtjes ose përparimit të nivelit të mbrojtjes së shëndetit të njerëzve dhe kafshëve në Republikën e Maqedonisë, drejtori i Agjencisë mund të miratojë masa për mbrojtje shëndetësore të njerëzve dhe kafshëve, të përcaktojë kushte plotësuese, të shpallë lista ose të japë leje në bazë të kriterëve dhe standardeve të cilat zbatohen në Bashkimin Evropian, dhe të cilat janë miratuar në bazë të vlerësimit të rreziqeve të mundshme për shëndetin e njerëzve dhe të kafshëve dhe në pajtim me dëshmitë shkencore, pas procedurës së zbatuar nga Komisioni Evropian me të cilën Komisioni autorizohet të veprojë për punët të cilat kanë të bëjnë me sigurinë e ushqimit dhe politikën veterinerë."

Neni 6

Pas nenit 6 shtohet neni i ri 6-a, si vijon:

"Neni 6-a

(1) Derivatet e nënprodhimeve me origjinë shtazore të cilat në pajtim me legjislacionin e një sfare të caktuar janë përpunuar si prodhime kozmetike, implantet aktive mjekësore, veglat ndihmëse mjekësore, veglat ndihmëse mjekësore për diagnostikimin e invitros, preparatet mjekësore veterinerë, dhe prodhimet mjekësore, konsiderohen se e kanë arritur pikën përfundimtare në procesin prodhues dhe për ato nuk zbatohen dispozitat e këtij ligji. Këto prodhime më tej mund të vihen në qarkullim pa përkufizime të përcaktuara në këtë ligj dhe nuk janë lëndë e kontrolleve zyrtare në pajtim me këtë ligj.

(2) Pika përfundimtare në procesin e prodhimit të derivateve të nënprodhimeve me origjinë shtazore sipas të cilës ato nuk do të jenë lëndë e këtij ligji mund të ndryshohet për:

1) prodhime, siç janë prodhimet kozmetike, impiantet aktive mjekësore, veglat ndihmëse mjekësore dhe veglat ndihmëse mjekësore për diagnostikimin e in vitro, nëse paraqesin rrezik për shëndetin e njerëzve dhe

2) prodhime, siç janë preparatet mjekësore veterinerë, dhe prodhimet mjekësore, nëse paraqesin rrezik për shëndetin e njerëzve ose për shëndetin e kafshëve.

(3) Drejtori i Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari e shpall Listën e derivateve të nënprodhimeve me origjinë shtazore nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni.

(4) Në rastet kur nënprodhimet me origjinë shtazore dhe derivatet tjera të nënprodhimeve me origjinë shtazore paraqesin rrezik për shëndetin e njerëzve dhe të kafshëve, Agjencia për Ushqim dhe Veterinari ndërmerr masa në pajtim me nenin 38 të Ligjit për sigurinë e ushqimit.

(5) Mënjanimi i padëmshëm i nënprodhimeve me origjinë shtazore kryhet me ndezje, djegien dhe përpunimin në objektet e përpunimit me metoda adekuate për përpunim.

(6) Me përjashtim të paragrafit (5) të këtij neni deri te vendosja e sistemit funksional për mënjanimin e padëmshëm të nënprodhimeve me origjinë shtazore mënjanimi i nënprodhimeve me origjinë shtazore mund të kryhet në mënyrë që nuk ndikon negativisht mbi mjedisin jetësor dhe

mbi shëndetin e njerëzve me futjen në deponi të cilat menaxhohen nga ndërmarrjet komunale publike ose nga personat juridikë të cilët kanë autorizim për kryerjen e veprimtarisë deponim të hedhurinës."

Neni 7

Neni 7 ndryshohet si vijon:

"Strategjia për menaxhim me nënprodhimet me origjinë shtazore

(1) Qeveria e Republikës së Maqedonisë miraton Strategji për sistem të integruar të menaxhimit me nënprodhimet dhe derivatet e nënprodhimeve me origjinë shtazore për periudhë prej pesë vitësh.

(2) Strategjia për sistem të integruar të menaxhimit me nënprodhimet dhe derivatet e nënprodhimeve me origjinë shtazore përmban dispozita lidhur me:

a) llojin, sasinë dhe origjinën e nënprodhimeve me origjinë shtazore të cilat duhet të përpunohen ose mënjanohen;

b) kushtet e përgjithshme teknike dhe kushtet e veçanta për nënprodhime të caktuara dhe derivatet e nënprodhimeve me origjinë shtazore;

v) vendet e volitshme për deponi dhe instalime për djegie;

g) zhvillimi i teknologjive të cilat do ta zvogëlojnë konsumin e resurseve njerëzore, dhe zhvillim teknik të prodhimeve të dizajnuara me qëllim që të mos kontribuojnë ose të kontribuojnë në masë shumë të vogël në rritjen e shkallës së dëmit dhe rrezikut nga ndotja përmes mënyrës në të cilën janë prodhuar, përdorur ose mënjanuar;

d) Zhvillimi i teknikave më të përshtatshme për mënjanim final të materieve të rrezikshme të përmbajtura në nënprodhimet dhe derivatet e nënprodhimeve me origjinë shtazore të cilat janë dedikuar për riaftësim;

gj) aftësimi i nënprodhimeve dhe derivateve të nënprodhimeve me origjinë shtazore përmes riciklimit, përdorimit të sërishëm ose përdorimit të tyre nëpërmjet procesit tjetër me të cilin fitohet material i papërpunuar sekondar;

e) përdorimi i nënprodhimeve dhe derivateve të nënprodhimeve me origjinë shtazore si burim i energjisë dhe

zh) masat me të cilat sigurohet që nënprodhimet dhe derivatet e nënprodhimeve me origjinë shtazore të mos:

- paraqesin rrezik për ujin, ajrin, tokën, bimët dhe shtazët,

- të mos shkaktojnë papërshtatshmëri përmes zhurmës ose erës së keqe dhe

- të mos shkaktojnë veprime të padëshiruara ndaj rrethinës dhe vendeve me interes të veçantë.

(3) për pengimin e masave nga paragrafi (2) pikat g), d) dhe e) të këtij neni, mjetet sigurohen nga Programi për shëndetësi publike të veterinarisë në pajtim me Ligjin për shëndetësi të veterinarisë.

(4) Për zbatimin e masave nga paragrafi (2) pika zh) të këtij neni mjetet sigurohen në ngarkim të operatorit."

Neni 8

(1) Në nenin 9 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Derivatet e nënprodhimeve me origjinë shtazore kategorizohen në pajtim me kategorinë e nënprodhimeve me origjinë shtazore nga e cila rrjedhin."

(2) Pas paragrafit (2) i cili bëhet paragraf (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

"(4) Drejtori i Agjencisë shpall listë të nënprodhimeve me origjinë shtazore dhe derivateve të tyre nga paragrafi (2) i këtij neni."

Neni 9

Neni 14 ndryshohet si vijon:

"(1) Nënprodhimet me origjinë shtazore dhe derivatet e tyre mund të grumbullohen, magazinohen, përpunohen dhe të mënjanohen në mënyrë të padëmshme nga personat juridikë të cilët kanë leje ose regjistrim për aktivitetet përkatës të lëshuara nga Agjencia.

(2) Operatorët me nënprodhime me origjinë shtazore dhe derivate të tyre doemos duhet t'i plotësojnë kushtet minimale në aspekt të objektit, infrastrukturës, pajisjes, mënyrën e punës dhe sistemet e brendshme të kontrollit për aktivitetet përkatës në pajtim me këtë ligj dhe rregullat e miratuara mbi këtë ligj.

(3) Agjencia mban regjistër të objekteve dhe/ose aktiviteteve, me përjashtim të gjeneratorëve të nënprodhimeve me origjinë shtazore në prodhimtarinë primare të ushqimit dhe te operatorët me ushqim të cilët janë të regjistruar dhe/ose miratuar në pajtim me Ligjin për sigurinë e ushqimit, për:

1) përpunimin e nënprodhimeve me origjinë shtazore të cilat nuk e kanë arritur pikën përfundimtare në procesin prodhues;

2) transport;

3) shfrytëzues specifikë dhe

4) operatorët me ushqim të cilët janë të regjistruar dhe/ose miratuar në pajtim me Ligjin për sigurinë e ushqimit dhe vendosin në qarkullim derivate të nënprodhimeve të cilat nuk janë të dedikuara për ushqimin e njerëzve.

(4) Agjencia lëshon leje për operatorët dhe objektet për nënprodhime me origjinë shtazore, për:

1) përpunimin e nënprodhimeve me origjinë shtazore me standardet dhe metodat e përpunimit ose me metodat alternative të përpunimit;

2) instalimet për ndezje ose djegie me përjashtim të instalimeve të cilat janë miratuar në pajtim me legjislacionin nga sfera e mbrojtjes së mjedisit jetësor;

3) djegien e derivateve të nënprodhimeve me origjinë shtazore si karburant;

4) prodhimin e ushqimit për manarë shtëpiakë;

5) prodhimin e plehut organik dhe përmirësuesve të tokës;

6) transformimin e nënprodhimeve në biogas dhe komposto;

7) manipulimin dhe magazinimin e nënprodhimeve me origjinë shtazore pas grumbullimit të tyre dhe

8) magazinimin e derivateve të nënprodhimeve me origjinë shtazore të cilat janë të dedikuara për mënjanim të padëmshëm, karburant në procesin e djegies, ushqim për kafshë, plehra organikë dhe përmirësues të tokës.

(5) Operatorët me nënprodhime me origjinë shtazore nga paragrafi (3) i këtij ligji duhet të parashtrajnë kërkesë për miratim ose regjistrim te Agjencia.

(6) Operatorët duhet të sigurojnë se objektet dhe ose/aktivitetet nën kontrollin e tyre janë miratuar ose regjistruar nga Agjencia në rastet kur ato aktivitete janë rregulluar me këtë ligj.

(7) Drejtori i Agjencisë e përcakton listën e objekteve dhe/ose aktivitetëve të cilat duhet të miratohen përkatësisht regjistruhen në pajtim me paragrafin (3) të këtij neni.

(8) Shpenzimet e procedurës lidhur me miratimin dhe regjistrimin e objekteve dhe/ose aktivitetëve janë në ngarkim të operatorit me nënprodhimet me origjinë shtazore dhe derivatet e tyre.

(9) Lartësinë e shpenzimeve për procedurën e miratimit dhe regjistrimit nga paragrafi (7) i këtij neni i përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë, në bazë të shpenzimeve reale të nevojshme për miratimin përkatësisht regjistrimin e tyre

(10) Nëse përcaktohen mangësi serioze, Agjencia miraton aktvendim për fillimin e procedurës për shlyerjen e regjistrimit ose tërheqjen e lejeve për punë në objektet ose repartet.

(11) Agjencia mban Regjistër të lejeve të lëshuara dhe Regjistër të operatorëve me nënprodhime me origjinë shtazore dhe derivatet e tyre.

(12) Drejtori i Agjencisë i përcakton kushtet e veçanta lidhur me objektet, pajisjen teknike, mënyrën dhe kushtet për kryerjen e veprimtarisë adekuate të cilat duhet t'i plotësojnë operatorët dhe objektet me nënprodhime me origjinë shtazore dhe derivatet e tyre si dhe mënyrën e kryerjes së kontrolleve zyrtare të nënprodhimeve me origjinë shtazore dhe derivateve të tyre, formën dhe përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit; formën dhe përmbajtjen dhe mënyrën e parashtrimit të kërkesës nga paragrafi (2) i këtij neni; mënyrën e regjistrimit dhe miratimit të operatorëve, objektet dhe repartet për nënprodhime me origjinë shtazore; formën dhe përmbajtjen e lejes; dhe kushtet për fillimin e procedurës për shlyerjen e regjistrimit dhe tërheqjen e lejeve për punë të operatorëve dhe objekteve.

(13) Drejtori i Agjencisë i përcakton kushtet e veçanta të cilat duhet t'i plotësojnë proteinat e përpunuara shtazore dhe prodhimet tjera të papërpunuara të cilat mund të shfrytëzohen si material për ushqimin e kafshëve lidhur me standardet për përpunimin, lëndët e para, magazinimin, importin dhe kushtet higjienike, si dhe kushtet të cilat duhet t'i plotësojnë objektet për prodhimin e ushqimit për manarë shtëpiakë dhe objektet teknike dhe kushtet e veçanta teknike për ushqimin për manarë shtëpiakë dhe krekerë të qenve lidhur me lëndët e para, standardet për përpunim dhe importin.

(14) Agjencia mban dhe rregullisht azhuron Listë të objekteve të regjistruara dhe të miratuara në pajtim me këtë ligj të cilën e publikon në ueb faqen e vet."

Neni 10

Neni 21 ndryshohet si vijon:

"Kontrollet e brendshme në objekte

(1) Operatorët janë të obliguar të fusin, zbatojnë dhe të mbajnë sisteme personale të kontrolleve të brendshme për shkak të sigurimit dhe vërtetimit të plotësisht dhe zbatimit të dispozitave të këtij ligji.

(2) Operatorët të cilët kryejnë aktivitete për përpunimin e nënprodhimeve me origjinë shtazore; transformimin e nënprodhimeve në biogaz dhe komposto, dorëzimin dhe magazinimin e më shumë se një kategorie të nënprodhimeve ose derivateve të tyre në objekt të njëjtë ose repart dhe prodhimin e ushqimit për manarë shtëpiakë janë të obliguar

të vendosin, zbatojnë dhe të mbajnë procedura permanente të zhvilluara në pajtim me parimet e sistemit të analizës së rreziqeve dhe pikave kritike kontrolluese (në tekstin e mëtejshëm: HACCP).

(3) Drejtori i Agjencisë i përcakton udhëzimet për procedurat për kryerjen e kontrolleve dhe udhëzimeve të brendshme personale për procedurat e sistemeve HACCP, frekuencën e kontrolleve, mënyrën e marrjes së mostrave dhe metodat për hulumtim laboratorik si dhe mënyrën për kryerjen e kontrolleve zyrtare dhe e publikon listën e hollësishme të operatorëve dhe aktivitetëve nga paragrafi (2) i këtij neni."

Neni 11

Në nenin 22 paragrafi (2) fjalët: "kryen Drejtorja për Veterinari nëpërmjet" zëvendësohen me fjalën "kryejnë".

Neni 12

Neni 23 ndryshohet si vijon:

"(1) Drejtori i Agjencisë përpilon propozim të programit vjetor për punën e shërbimit inspektues dhe të njëjtin e dorëzon te Këshilli Inspektues, më së voni deri më 31 tetor të vitit rrjedhës për vitin e ardhshëm.

(2) Drejtori e miraton programin vjetor për punën e shërbimit inspektues në afat prej shtatë ditësh nga dita e pranimit të mendimit të dhënë nga ana e Këshillit Inspektues, përkatësisht më së voni deri më 10 dhjetor të vitit rrjedhës nëse Këshilli Inspektues nuk e shqyrton dhe nuk dorëzon mendim deri më 30 nëntor të vitit rrjedhës.

(3) Në bazë të programit të miratuar vjetor për punën e shërbimit inspektues drejtori përpilon plane tremujore të punës për çdo inspektor të cilët së bashku i dorëzon për shqyrtim te Këshilli Inspektues më së voni dy javë para fillimit të tremujorit kalendarik të ardhshëm edhe atë deri më 15 dhjetor për tremujorin e parë të vitit të ardhshëm, deri më 15 mars për të dytin, deri më 15 qershor për të tretin, përkatësisht deri më 15 shtator për tremujorin e katërt në vitin rrjedhës.

(4) Në planet tremujore për punë për çdo inspektor drejtori në mënyrë të detyrueshme e fut numrin e mbikëqyrjeve të planifikuara në tre muajt e ardhshëm, si dhe shkallën e ndërlikimit të secilës prej mbikëqyrjeve.

(5) Në bazë të planeve tremujore për çdo inspektor drejtori përpilon plan mujor për punë, plan i cili përmban edhe orar të mbikëqyrjeve sipas datave dhe sipas subjekteve të mbikëqyrjes.

(6) Drejtori më së voni dy javë nga fillimi i tremujorit kalendarik rrjedhës për atë paraprak te Këshilli Inspektues në mënyrë përmbledhëse dorëzon raporte tremujore për punën e çdo inspektori edhe atë deri më 15 janar për tremujorin e katërt të vitit paraprak, deri më 15 prill për tremujorin e parë, deri më 15 korrik për të dytin, përkatësisht deri më 15 tetor për tremujorin e tretë të vitit rrjedhës.

(7) Drejtori më së voni deri më 1 mars të vitit rrjedhës, te Këshilli Inspektues dorëzon raport vjetor për punën e shërbimit inspektues për vitin paraprak."

Neni 13

Në nenin 24 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"Kundër aktvendimit të inspektorit nga paragrafi (2) i këtij neni mund të paraqitet ankesë te Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë nga Marrëdhënia e Punës në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit."

Neni 14

Në nenin 25 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Kundër aktvendimit të inspektorit nga paragrafi (2) i këtij neni mund të paraqitet ankesë te Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë nga Marrëdhënia e Punës në afat prej tetë ditëve nga dita e pranimit të aktvendimit."

Neni 15

Në nenin 31 fjalët: "mban dhe shqipton procedurë kundërvajtëse organi i administratës shtetërore kompetente për punët nga sfera e veterinarisë, në mënyrë të përcaktuar në pajtim me Ligjin për shëndetësi veterinarë" zëvendësohen me fjalët: "mbahet dhe procedurë kundërvajtëse shqiptohet në pajtim me Ligjin për siguri të ushqimit."

Neni 16

(1) Në tekstin e ligjit fjalët: "ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave" zëvendësohen me fjalët: "drejtori i Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari" dhe fjalët: "Drejtoria për Veterinari" zëvendësohet me fjalët: "Agjencia për Ushqim dhe Veterinari".

(2) Në tekstin e ligjit pas fjalëve: "nënprodhime me origjinë shtazore" shtohen fjalët: "dhe derivatet e tyre".

Neni 17

Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

4488.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА СТАРОТО ГРАДСКО ЈАДРО НА КРАТОВО ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ**

Се прогласува Законот за прогласување на Старото градско јадро на Кратово за културно наследство од особено значење,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 септември 2014 година.

Бр. 07- 3615/1 Претседател
24 септември 2014 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА СТАРОТО ГРАДСКО ЈАДРО НА КРАТОВО ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ****ОПШТИ ОДРЕДБИ**

Член 1

(1) Старото градско јадро на Кратово, кое претставува споменична целина, се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегија – големо значење.

(2) Со прогласувањето на споменичната целина „Старо градско јадро на Кратово“ за културно наследство од особено значење, се овозможува:

- трајно зачувување на историските, уметничките, архитектонските, урбанистичките, етнологските и социолошките вредности, како и автентичноста, единственоста, разновидноста, интегралноста, зачуваноста и староста и други својства и содржини,;

- создавање поволни услови за опстанок и задржување на интегритетот на сите податоци што ги носи во себе како сведоштво;

- ширење сознанија за неговите вредности, значење и улога во културната идентификација;

- оспособување да служи за задоволување на културните, научните, едукативните, естетските, економските, туристичките и другите потреби на граѓаните;

- спречување дејства, појави и влијанија со кои се врши или може да настане оштетување или деградирање.

(3) Споменичната целина „Старо градско јадро на Кратово“, настаната во периодот на средновековието и со континуиран развој до XXI век, како културно наследство од особено значење е добро од општ интерес за Република Македонија и ужива посебна заштита во согласност со овој закон и со Законот за заштита на културното наследство и со друг закон.

Член 2

Споменичната целина „Старо градско јадро на Кратово“ (во натамошниот текст: Старото градско јадро на Кратово) се наоѓа на подрачјето од општината Кратово и го зафаќа просторот со следниве координати:

- најисточна точка C/N=42°04'46.21", И/E=22°11'06.86", Z=649;

- најјужна точка C/N=42°04'29.58", И/E=22°11'00.49", Z=646;

- најзападна точка C/N=42°04'40.05", И/E=22°10'26.43", Z=611;

- најсеверна точка C/N=42°04'51.39", И/E=22°10'56.10", Z=749;

- надморска височина од 611 до 749 метри и вкупна површина од 139263,22 м².

Член 3

Старото градско јадро на Кратово ги има следниве граници:

- Исток: источната граница започнува од пресечната точка на оската на улица „Планинска“ (КП 1430) со правецот на границата на КП 367 и КП 368, како почетна точка на источната граница на доброто, и се движи во правец на југ по источните граници на КП 367 и КП

369 до пресекот со оската на улица „Планинска“ (КП 1431), свртува во правец на исток по оската на таа улица до пресекот со правецот на источниот раб на Горноамамскиот мост, одново свртува во правец на југ и се движи по источниот раб на тој мост до средината на коритото на Кратовска Река/Табачка Река (КП 1412), свртува во правец на исток и се движи по средината на тој дел од речното корито до пресекот со правецот на источната граница на КП 479 каде што свртува и се движи во правец на југоисток по источните граници на КП 479, КП 480, КП 481 и КП 482, свртува во правец на запад и се движи по јужната граница на КП 482 и натаму до оската на проширувањето на кракот на улица „Планинска“ (КП 1432), се движи по оската на тој дел од уличниот крак до пресекот со оската на кракот на улица „Планинска“ (КП 1433) каде што скршнува во правец на југозапад и се движи по оската на таа улица, со скршнување кај северниот агол на КП 504 и продолжува по оската на тој уличен крак до северната граница на КП 510, тука скршнува и се движи по западната граница на КП 510 до нејзиниот јужен агол од каде што продолжува по западната граница на КП 515 и натаму до оската на улицата (КП 1453), таму свртува и се движи по оската на таа улица продолжувајќи во правец на југ по оската на улицата (КП 1456) до југозападниот агол на КП 1194, таму свртува во правец на североисток и се движи по границите на КП 1194 и КП 1197 до оската на улица „Белградска“ (КП 1458), продолжува по оската на таа улица со свртување по нејзиниот јужен крак до оската на улица „Владо Гацев“ (КП 1456), оттаму свртува во правец на запад и се движи по оската на таа улица до пресекот со правецот на оската на улица „Белградска“ минувајќи во правец на југ по границата на КП 1214/2 и КП 1213 и натаму по оската на улица „Белградска“ до пресекот со оската на улица „Јосиф Даскалов“ (КП 1451), таму свртува со правец на исток и се движи по оската на улица „Јосиф Даскалов“ до пресекот со оската на кракот што свртува во правец на Радин мост, свртува во тој правец и се движи по оската на уличниот крак до пристапот на самиот мост каде што свртува и се движи по источниот раб на мостот до неговиот јужен дел како точка на сечење со јужната граница на доброто;

- Југ: јужната граница започнува од пресечната точка со источната граница на доброто и се движи полукружно во правец на запад, прво по оската на улицата/пристапниот пат до Радин мост (КП 1460) продолжувајќи во тој правец по јужните граници на КП 1359 и КП 1361 а потоа натаму по јужната граница на улица „Глигор Пазавански“ (КП 1461) до свртувањето низ КП 1388 и КП 1415 во правец на јужниот агол на КП 1389 до средината на коритото на водотекот Баба-Карина Река, натаму свртува во правец на северозапад и се движи по средината на тоа речно корито до вливот во Манцина Река од каде што свртува во правец на североисток и се движи по средината на коритото на Манцина Река (КП 1413/1) и натаму до пресечната точка на оските на улиците „Глигор Пазавански“ (КП 1459) и „Митко Калениски“ (КП 1170) во близина (северозападно) на Малиот/Аргуличкиот мост каде што свртува и се движи по оската на улица „Глигор Пазавански“ (КП 1459) до пресекот со правецот на границата на КП 1155 и КП 1156, од каде што свртува и се дви-

жи по јужните граници на КП 1035 и КП 1034, натаму во истиот правец до средината на коритото на Манцина Река (КП 1415) како точка на сечење со западната граница на доброто;

- Запад: западната граница започнува од пресечната точка со јужната граница на доброто и се движи во правец на северозапад по средината на коритото на Манцина Река (КП 1415) до оската на мостот на улица „Свети Ѓорѓи Кратовски“, тука свртува во правец на североисток и се движи по оската на улицата (КП 1450/2) до пресекот со правецот на западната граница на КП 988/2 каде што свртува во правец на северозапад и се движи по југозападните граници на КП 988/2 и КП 585 и натаму во истиот правец до западниот агол на КП 585, таму свртува во правец на југозапад и се движи по работ на речното корито, односно северозападната граница на КП 988/1 до точката на сечење со правецот од југоисточниот агол на КП 827, свртува и се движи преку реката до југоисточниот агол на КП 827 каде што свртува и се движи по источната граница на КП 827 и натаму до оската на улица „Гоце Делчев“ (КП 1443), свртува во правец на запад и се движи по оската на улица „Гоце Делчев“ до пресечната точка со оската на улицата КП 1442 како точка на сечење со северната граница на доброто;

- Север: северната граница започнува од пресечната точка со западната граница на доброто и се движи по оската на улицата КП 1442 со свртување во правец на север и исток до кривината кај КП 727, од каде што свртува и се движи по оската на улица „Тошо Куковски“ (КП 1441) до пресекот со северниот крак на таа улица каде што свртува и се движи по оската на тој уличен крак до свртувањето кај северозападниот агол на КП 759, оттаму се движи по оската на улицата во правец на исток до пресекот со оската на улицата „Јове Гичев“ (КП 787), свртува во правец на север и се движи по оската на улицата до точката на сечење со оската на улица „Исо Еминов“ (КП 1424), продолжува по оската на таа улица со свртување кај спојот со улица „Орце Николов“ и натаму во правец на исток до точката на сечење со оската на улица „Љубљанска“ (КП 1439) каде што свртува во правец на север и се движи по оската на таа улица до пресекот со оската на улица „Цетинска“ (КП 1427), свртува во правец на североисток и се движи по оската на таа улица до северниот агол на КП 318 каде што продолжува до долот и свртува во правец на југоисток движејќи се по долот и со свртување по границата на КП 313 и натаму во истиот правец и со свртување до спојот на улица „Браќа Миладиновци“ (КП 1428) со улица „Планинска“ (КП 1430), од каде што продолжува во правец на југ по оската на улица „Планинска“ (КП 1430) до точката на сечење со источната граница на доброто како завршна точка на описот на границите на Старото градско јадро на Кратово.

Член 4

Старото градско јадро на Кратово има една контактна зона со вкупна површина од 197808,24 м² со следниве граници:

- на исток границата започнува од пресечната точка на оските на краците на улица „Планинска“ (КП 1430 и КП 1431) на кривината меѓу КП 397 и КП 403 како по-

четна точка на источната граница на контактната зона и се движи во правец на југ, по оската на кракот на таа улица до свртување во правец на исток кај КП 441, продолжува во тој правец по оската на уличниот крак и свртува во правец на мостот на Кратовска Река и преку мостот и коритото на таа река до неговиот јужен брег, свртува во правец на запад и југозапад и се движи по ивицата на брегот до точката на спојување со дел од источната граница на доброто кај североисточниот агол на КП 479, оттаму свртува во правец на југ и се движи делумно по источната граница на доброто и натаму по источните граници на КП 483, КП 484, КП 500 и КП 501, свртува во правец на југозапад и се движи по оската на улицата КП 1435 со свртување во правец на југоисток и натаму по оската на улицата „Бреза“ (КП 1455) до спојот со улица „Јосиф Даскалов“ во близина на северозападниот агол на КП 1304, оттаму свртува во правец на југозапад по оската на улица „Јосиф Даскалов“ до точката на сечење со правецот на северниот агол на КО 1303, од каде што свртува во правец на југ и се движи по источните граници на КП 1302, 1307 и 1306 продолжувајќи преку коритото на Манцина Река (КП 1413) до североисточниот агол на КП 3891 како точка на сечење со јужната граница на контактната зона;

- на југ границата започнува од пресечната точка со источната граница на контактната зона и продолжува полукружно, прво по источните граници на КП 3891 и КП 3892, потоа со свртување во правец на југозапад, движејќи се по јужната граница на КП 3892 до нејзиниот јужен агол и натаму низ КП 3894 и улицата/пристапниот пат (КП 3844), по јужните граници на КП 1363 и КП 1362, низ КП 1368 во правец и по јужната граница на КП 1371, преку уличниот крак и по јужната граница на КП 1380 до нејзиниот југозападен агол, оттаму се спушта по делот и по средината на речното корито на Баба-Карина Река, се движи до точката на сечење со дел од јужната граница на доброто, продолжува по таа граница до спојот со Манцина Река (КП 1413/1), од каде што продолжува по текот на Манцина река до точката на сечење со јужната и со западната граница на доброто како пресечна точка со западната граница на контактната зона;

- на запад границата започнува од точката на сечење со јужната граница на контактната зона и продолжува по делот од западната граница на доброто (по средишниот дел на текот на Манцина Река-КП 1415) до мостот, од каде што скршнува во правец на исток и се движи по оската на патот со КП 2757 сè до источниот агол на парцелата со КП 2762, па се движи по нејзината југоисточна, југозападна и северозападна граница и продолжува по оската на пристапниот пат со КП 2761 се до спојот со оската на улица „Св. Ѓорѓи Кратовски“ и продолжува по нејзината оска сè до раскрсницата кај мостот во близина на црквата „Св. Ѓорѓи Кратовски“ и натаму по оската на регионалниот пат Кратово-Пробиштип (КП 1449) до точката на сечење со правецот на западната граница на КП 978 каде што свртува во правец на север и се движи во правец и по таа граница до средината на коритото на Кратовска Река (КП 1412), свртува во правец на исток и се движи по средишниот тек на таа река до средината на новиот мост каде што свртува во правец на север и по оската на мостот и на уличниот крак до спојот со улица „Гоце Делчев“ сврту-

вајќи кон исток и се движи по оската на дел од улицата до југоисточниот агол на КП 877, од каде што свртува во правец на североисток и се движи по источната граница на таа КП, преку кракот на улица „Гоце Делчев“ до југозападниот агол на КП 866, по западната граница на таа КП и натаму во правец на север низ КП 862/1 до јужната граница на КП 142/2, свртува во правец запад и се движи по таа граница до југозападниот агол на КП 142/2, оттаму свртува во правец на север и се движи по западната граница на КП 142/2 до нејзиниот северозападен агол како точка на сечење со северната граница на контактната зона;

- на север границата започнува од точката на сечење со западната граница на контактната зона и се движи во правец на исток и североисток, прво по северната граница на КП 140/2, КП 140 и КП 196, до дното на долот (КП 1423), а потоа по тој дол и во правец на север до точката на сечење на оските на улица „Исо Еминов“ (КП 1424) и улица „Орце Николов“, таму свртува во правец на исток и се движи по улица „Орце Николов“, а со мало свртување продолжува по оската на улица „Митко Димитров“ (КП 1425) до спојот со кракот на таа улица, оттаму свртува во правец на север и се движи по оската на долот со свртување во правец на запад сè до северниот агол на КП 297 и се движи по североисточната граница на КП 297 и КП 302, па свртува по северната граница на КП 303/2, потоа се движи по северозападната граница на КП 305, 306, 307, па свртува по североисточната граница на КП 307, па завртува кон југ по оската на долот сè до завртувањето кон исток, по јужната граница на КП 311 и во ист правец ги сече КП 312 и долот и продолжува по северната и по источната граница на КП 351 до спојот со северната граница на КП 350, па се движи по нејзината источна граница, а оттаму продолжувајќи по северните граници на КП 352, КП 354, КП 355, КП 386/2 и КП 387, од каде што свртува во правец на југ и се движи по источната граница на КП 387 до оската на улица „Планинска“, а оттаму во правец на исток и по оската на таа улица до точката на сечење со источната граница на контактната зона како завршна точка на описот на границите на таа зона.

Член 5

(1) Границите на Старото градско јадро на Кратово и на неговата контактна зона, во смисла на членовите 3 и 4 од овој закон (во натамошниот текст: заштитено подрачје), Агенцијата за катастар на недвижности ги нанесува на геодетска подлога во размер 1:1000.

(2) Агенцијата за катастар на недвижности, за секоја катастарска парцела што се наоѓа во границите на заштитеното подрачје, во катастарска евиденција и документација става забелешка дека е составен дел на Старото градско јадро на Кратово како културно наследство од особено значење, а за секое посебно заштитено добро во границите на заштитеното подрачје дека има статус на културно наследство со соодветна категорија утврдена со актот за неговото прогласување.

(3) Границите на заштитеното подрачје од ставот (1) на овој член не може да се менуваат со просторен и урбанистички план ниту со друг вид акт освен со акт за заштита или акт за промена во согласност со прописите за заштита на културното наследство.

Член 6

(1) Заради заштита, уредување, ревитализација и рационално користење на Старото градско јадро на Кратово, општината Кратово донесува детален урбанистички план со плански опфат во границите на Старото градско јадро на Кратово од членот 3 од овој закон.

(2) За контактната зона од членот 4 од овој закон, општината Кратово донесува детални урбанистички планови.

(3) Плановите од ставовите (1) и (2) на овој член се изработуваат врз основа на заштитно-конзерваторски основи донесени од Националната установа „Национален конзерваторски центар“ - Скопје.

(4) Заштитно-конзерваторските основи за споменичната целина „Старо градско јадро на Кратово“ задолжително содржат дозволени и рестриктивни мерки за секој поединечен составен дел на урбанистичката структура на споменичната целина.

Член 7

(1) Во Старото градско јадро на Кратово не смее да се:

1) менуваат постојната урбана структура, односно уличната мрежа, големината на урбаните блокови, формата и големината на парцелите и нивната содржина, отворените јавни простори и другите карактеристични елементи опфатени во границите на Старото градско јадро на Кратово;

2) менуваат габаритот, катноста односно висината, изгледот на фасадите, типот на покривот и покривниот покривач и изворните материјали на старите објекти, вклучувајќи ги и тие што биле автентично реставрирани или реконструирани според условите или насоките на надлежните органи и институции пред воспоставувањето на заштитата на Старото градско јадро на Кратово;

3) градат нови објекти кои како висина имаат галерија или потпокрив, со или без баџи, или се покриени со рамна тераса;

4) градат објекти со катност поголема од П+2, сметано од најниската кота на објектот утврдена со прописите за стандардите во урбанизмот и заштитно-конзерваторските основи од член 6 став (3) на овој закон;

5) покриваат објектите со ламарина, шиндра, салони и други современи покривни плочи;

6) поставуваат соларни колектори што не се во рамнина на покривот;

7) поставуваат надворешни пластични ролетни на старите објекти;

8) поставуваат клима уреди на уличните фасади;

9) градат гаражи како посебни објекти на градежната парцела;

10) зголемуваат габаритот и висината на помошните објекти;

11) поставуваат потпирачи, телевизиски антени, репетитори, големи рекламни паноа и слично;

12) подигаат меморијални споменици и спомен-obelje што не се поврзани со настанувањето и развојот на Старото градско јадро на Кратово;

13) внесуваат индустриски и слични капацитети или да се воведуваат нови намени кои предизвикуваат бучава, вибрации и загадување на околината;

14) вршат градежни или други работи без да се извршат археолошки истражувања на земјиштето во Старото градско јадро на Кратово;

15) врши градење во подрачјето на Старото градско јадро на Кратово спротивно на прописите за градење и за заштита на културното наследство;

16) вршат работи на непосредна заштита спротивно на прописите за заштита на културното наследство;

17) врши користење на која било недвижност во рамките на границите на Старото градско јадро на Кратово спротивно на закон;

18) ограничува достапноста и користењето на Старото градско јадро на Кратово и на посебно заштитените добра во негов состав спротивно на прописите за заштита на културното наследство;

19) преземаат дејства со кои Старото градско јадро на Кратово или кој било негов составен дел би биле изложени на опасност од оштетување, уништување и присвојување.

(2) Во Старото градско јадро на Кратово, режимот на заштита вклучува и дозволени дејства на посегање во интегритетот на споменичната целина, што се преземаат согласно закон и според условите дефинирани во деталните урбанистички планови од членот 6 од овој закон кои се донесуваат за споменичната целина, што се однесуваат на:

1) зачувување на заштитените добра во изворна состојба со нивно редовно одржување и преку конзервација, санација и, во исклучителни случаи, со факсимилна обнова;

2) зачувување на амбиенталните објекти кои придонесуваат за вредностите и за амбиенталната слика на целината во изворна состојба, особено на екстериерниот изглед на објектите со нивна конзервација и санација, како и со реставрација на карактеристичните фасадни изгледи кај објектите кои имаат големи оштетувања;

3) враќање на автентичниот фасаден изглед на оние објекти што го изгубиле изворниот изглед, а за кој постојат доволно информации;

4) враќање на изгубениот фонд на објекти на локации кои се слободни и за кои постојат стари урбанистички планови, остатоци од објектите или техничка и фотодокументација преку нивна реконструкција, односно типолошка основа;

5) контролирана интерполација на нови локации на слободни простори;

6) задржување на амбиенталните објекти во рамките на постојните габарити со можност за помали доградби на сопствени локации кои нема драстично да влијаат врз промената на амбиентот;

7) задржување и изградба на објекти со покриви на повеќе води со блага косина (макс. 22% до 24%), а за објектите кои се во низа – покрив на две води со блага косина, со задолжителна употреба на ќерамида – канала каде како материјал за покривање освен кај објектите каде што е предвидено да се задржи покривот од камени плочи;

8) задржување на фасадата на приземјата и на високите приземја од кршен камен, а катовите да се малтерисани и обелени со вар;

9) задржување на автентичната боја на објектите од периодот меѓу двете светски војни;

10) задржување на хармоничниот ритам на поставување на дрвените прозорци со дрвени опшивки, на карактеристичните дрвени опшивки на фасадата, дрвените косници и на карактеристично обработените симови;

11) задржување и одржување на постојните основни функции на Старото градско јадро на Кратово и враќање на некои изворни функции како што се старите занаети или давање нови современи функции на некои објекти доколку таквите функции се компатибилни со нивната природа и карактерот на споменичната целина;

12) малтерисување и финална обработка на фасадите на објектите во Старото градско јадро на Кратово што се оставени недовршени;

13) архитектонска обработка на објектите со големи габарити во карактеристични пропорции и мерки;

14) употреба на квалитетно дрво за изработка на столарија наместо метал или пластифициран лим и постепено отстранување, односно заменување на употребените метални или пластифицирани профили на уличните фасади особено на дуќаните;

15) обликување на отворените простори во Старото градско јадро на Кратово на начин што обезбедува да не се нарушува неговиот интегритет;

16) поставување, односно затскривање на сите видови водови од инфраструктурата и инсталациите на начин што обезбедува да не бидат видливи на просторот на Старото градско јадро на Кратово и на уличните фасади;

17) задржување на калдрмата, на камените плочи и на коцката на улиците, а асфалтот само на фреквентните моторни сообраќајници кои се веќе асфалтирани;

18) вклопување на сите натписи на фирми и други натписи, сообраќајни знаци, споменична сигнастика, осветлување и урбана опрема на отворените простори, односно нивно поставување согласно закон;

19) партерно уредување на Старото градско јадро на Кратово со употреба на природни материјали;

20) преземање превентивни и корективни мерки против деструктивни ефекти од бучава, удари и вибрации предизвикани од машини и возила во Старото градско јадро на Кратово;

21) посебно регулирање на сообраќајниот режим во рамките на Старото градско јадро на Кратово особено во поглед на движењето на тешки товарни возила и паркирањето на моторни возила;

22) да се изведуваат мали паркинг-површини;

23) задржување и зголемување на градското зеленило;

24) зголемување на бројот на чешми во Старото градско јадро на Кратово.

Член 8

(1) Во контактната зона на Старото градско јадро на Кратово не смее да се:

1) менува постојната улична мрежа;

2) менуваат габаритот, висината и фасадниот изглед на старите објекти;

3) изведуваат интервенции кои можат да го загрозат интегритетот на Старото градско јадро на Кратово и на самата контактна зона;

4) внесуваат какви било капацитети и да се воведуваат намени што придонесуваат за присуство на различни форми на загадување или предизвикуваат бучава, вибрации и удари.

(2) Во контактната зона на Старото градско јадро на Кратово режимот на заштита вклучува и дозволени дејства на посегание во интегритетот на контактната зона што се преземаат согласно закон, како и според параметрите дефинирани во деталните урбанистички планови од членот 6 од овој закон кои се донесуваат за контактната зона, што се однесуваат на:

1) контролирана интерполација на нови локации на слободни простори;

2) задржување на постојната состојба на изградени објекти со можност за соодветни градежни интервенции што нема да го нарушат интегритетот на заштитеното подрачје;

3) архитектонска обработка на објектите со големи габарити во карактеристични пропорции и мерки;

4) обликување на отворените простори на начин што обезбедува да не се нарушува интегритетот на заштитеното подрачје во целина;

5) усогласување на висината и габаритите на новоизградените објекти на начин со кој се оневозможува затворање на визуите кон Старото градско јадро на Кратово.

Член 9

(1) Општината Кратово и нејзините органи и јавни служби се одговорни за спроведување на мерки и активности во заштитеното подрачје во рамките на нивните надлежности утврдени со овој и со друг закон.

(2) Имателите на културно наследство во рамките на заштитеното подрачје се одговорни за одржувањето, чувањето, почитувањето и правилното користење на културното наследство во рамките на заштитеното подрачје.

(3) Националната установа „Национален конзерваторски центар“ - Скопје е одговорна за преземање заштитно-конзерваторски мерки во заштитеното подрачје согласно Законот за заштита на културното наследство.

Член 10

(1) Со Старото градско јадро на Кратово, во името на Република Македонија, управува Националната установа „Национален конзерваторски центар“ - Скопје, а во името на локалната заедница, управува општината Кратово.

(2) Заради обезбедување посебни услови за трајно зачувување на споменичната целина и за отстранување на причините што ги загрозуваат нејзините вредности, како и заради координирано реализирање на заеднички иницијативи, акции или проекти за заштита, уредување, користење и ревитализација на Старото градско јадро на Кратово, Националната установа „Национален конзерваторски центар“ - Скопје и општината Кратово изработуваат план за управување на Старото градско јадро на Кратово (во натамошниот текст: План за управување).

(3) Планот за управување го донесува Управниот одбор на Националната установа „Национален конзерваторски центар“ - Скопје и советот на општината

Кратово на предлог од директорот Националната установа „Национален конзерваторски центар“ – Скопје, а по претходна согласност на Управата за заштита на културното наследство.

(4) Планот за управување содржи:

- преглед на заштитени недвижни добра со нивните карактеристики, оценка на состојбата, вредности, својства, значење и функција на заштитените недвижни добра;
 - основи на политиката на управување на заштитените недвижни добра;
 - мерки за заштита и управување на добрата во случај на природни катастрофи и елементарни непогоди;
 - цели на управување на заштитените недвижни добра;
 - мерки и развојни насоки за заштита;
 - картографски приказ на заштитеното недвижно добро;
 - план на активности за овозможување достапност на заштитеното недвижно добро на јавноста;
 - планирање на урбаниот развој и урбаната рехабилитација во Старото градско јадро на Кратово;
 - развивање активности за подигнување на јавната свест за значењето на културното наследство;
 - утврдување насоки за развој на културниот туризам во согласност со принципот на одржлив развој;
 - приказ на потребните средства за негово спроведување;
 - приказ на организација и динамика на изведување на активности врз комуналната инфраструктура на Старото градско јадро на Кратово и
 - други релевантни податоци за заштитата и управувањето на доброто.
- (5) Планот за управување, пред неговото донесување, се става на јавна расправа.
- (6) Планот за управување се донесува за период од пет години.
- (7) Следење на спроведувањето на Планот за управување врши Управата за заштита на културното наследство.

НАДЗОР

Член 11

(1) Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон врши Министерството за култура.

(2) Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон врши Управата за заштита на културното наследство согласно овој закон и Законот за заштита на културното наследство.

(3) Во врска со примената на прописите за градење и просторно и урбанистичко планирање, надзор и контрола вршат органите надлежни за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 12

(1) Заштитно-конзерваторските основи од член 6 став (3) на овој закон ќе се донесат во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) Деталните урбанистички планови од членот 6 ставови (1) и (2) од овој закон ќе се донесат во рок од две години од денот на донесувањето на заштитно-конзерваторските основи од член 6 став (3) на овој закон.

(3) До донесувањето на плановите од ставот (2) на овој член, заштитата на заштитеното подрачје од член 5 став (1) од овој закон се остварува со задолжително издавање на заштитно-конзерваторски услови кои ги донесува Управата за заштита на културното наследство, по барање на надлежниот орган за издавање одобрение за градба, согласно Законот за заштита на културното наследство и прописите за градење.

Член 13

Планот за управување од членот 10 став (2) од овој закон ќе се донесе во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR SHPALLJEN E QENDRËS SË VJETËR TË QYTETIT TË KRATOVËS TRASHËGIMI KULTURORE ME RËNDËSI TË VEÇANTË

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

(1) Qendra e vjetër e qytetit të Kratovës, e cila paraqet tërësi monumentale, shpallet trashëgimi kulturore me rëndësi të veçantë, nënkategoria - rëndësi e madhe.

(2) Me shpalljen e tërësisë monumentale "Qendra e vjetër e qytetit të Kratovës", trashëgimi kulturore me rëndësi të veçantë, mundësohet:

- ruajtja e përhershme e vlerave historike, artistike, arkitektonike, urbanistike, etnologjike dhe sociale, si dhe autenticiteti, uniteti, llojlojshmëria, integriteti, ruajtja dhe vjetërsia dhe cilësitë dhe përmbajtjet tjera;
 - krijimi i kushteve të volitshme për mbijetesë dhe mbajtja e integritetit të të gjitha të dhënave që i bart në vetvete si dëshmi;
 - përhapja e njohurive për vlerat, rëndësinë dhe rolin e saj në identifikimin kulturor;
 - aftësimi për të shërbyer për plotësimin e nevojave kulturore, shkencore, edukative, estetike, ekonomike, turistike dhe nevojave tjera të qytetarëve;
 - pengimi i veprimeve, dukurive dhe ndikimeve me të cilat kryhet ose mund të ndodhë dëmtim ose degradim.
- (3) Tërësia monumentale "Qendra e vjetër e qytetit të Kratovës" e krijuar në periudhën e mesjetës dhe me zhvillim të vazhdueshëm deri në shek XXI, si trashëgimi kulturore me rëndësi të veçantë, është e mirë me interes të përgjithshëm për Republikën e Maqedonisë dhe gëzon mbrojtje të veçantë në pajtim me këtë ligj dhe me Ligjin për mbrojtje të trashëgimisë kulturore dhe me ligj tjetër.

Neni 2

Tërësia monumentale "Qendra e vjetër e qytetit të Kratovës" (në tekstin e mëtejshëm: Qendra e vjetër e qytetit të Kratovës) gjendet në rajonin e komunës së Kratovës dhe e përfshin hapësirën me koordinatat si vijojnë:

- pika më lindore C/N=42°04'46.21'', I/E=22°11'06.8-6'', Z=649;
- pika me jugore C/N=42°04'29.58'', I/E=22°11'00.4-9'', Z=646;
- pika më perëndimore C/N=42°04'40.05'', I/E=22°1-0'26.43'', Z=611;
- pika me veriore C/N=42°04'51.39'', I/E=22°10'56.-10'', Z=749;
- lartësia mbidetare prej 611 deri 749 metra dhe sipërfaqja e përgjithshme prej 139263,22 m².

Neni 3

Qendra e vjetër e qytetit të Kratovës i ka kufijtë si vijojnë:

- Lindje: kufiri lindor fillon nga pika prerëse e boshtit në rrugën „Pllaninska” (PK 1430) me drejtimin e kufirit të PK 367 dhe PK 368, si pikë fillestare e kufirit lindor të së mirës, dhe lëviz në drejtim të jugut nëpër kufijtë lindorë të PK 367 dhe PK 369 deri në prerjen me boshtin e rrugën „Pllaninska” (PK 1431), kthen në drejtim të lindjes nëpër boshtin e asaj rruge deri në prerjen me drejtimin e skajit lindor të Gornoamamski Most, përkatësisht kthen në drejtim të jugut dhe lëviz nëpër anën lindore të asaj ure deri në mesin e shtratit të Kratovska Reka/Tabačka Reka (PK 1412), kthen në drejtim të lindjes dhe lëviz nëpër mesin e asaj pjese nga shtrati i lumit deri në prerjen me drejtimin e kufirit lindor të PK 479 ku kthen dhe lëviz në drejtim të juglindjes nëpër kufijtë lindorë të PK 479, PK 480, PK 481 dhe PK 482, kthen në drejtim të perëndimit dhe lëviz nëpër kufirin jugor të PK 482 dhe më tej deri në boshtin e zgjerimit të degës së rrugës „Pllaninska” (PK 1432), lëviz nëpër boshtin e asaj pjese të degës së rrugës deri në prerjen me boshtin me degën e rrugës „Pllaninska” (PK 1433) ku lakon në drejtim të jugperëndimit dhe lëviz nëpër boshtin e asaj rruge, me lakim te këndi verior i PK 504 dhe vazhdon përgjatë boshtit të asaj dege të rrugës deri në kufirin verior të PK 510, këtu lakon dhe lëviz përgjatë kufirit perëndimor të PK 510 deri në këndin e saj jugor prej ku vazhdon përgjatë kufirit perëndimor të KP 515 dhe më tej deri në boshtin e rrugës (KP 1453), aty kthen dhe lëviz përgjatë boshtit të kësaj rruge duke vazhduar në drejtim të jugut përgjatë boshtit të rrugës (KP 1456) deri në këndin jugperëndimor të KP 1194, aty kthen në drejtim të verilindjes dhe shkon përgjatë kufijve të KP 1194 dhe KP 1197 deri në boshtin e rrugës „Bellgradska” (PK 1458), vazhdon nëpër boshtin e asaj rruge me kthesë nëpër anën e saj jugore deri në boshtin në rrugën „Vllado Gaxhev” (PK 1456), prej aty kthen në drejtim të perëndimit dhe lëviz nëpër boshtin e asaj rruge deri në prerjen me drejtimin e boshtit të rrugës „Bellgradska” duke kaluar në drejtim të jugut nëpër kufirin e KP 1214/2 dhe KP 1213 edhe më tej nëpër boshtin e rrugës „Bellgradska” deri në prerjen me boshtin e rrugës „Josif Daskallov” (KP 1451), aty kthen me drejtim të lindjes dhe lëviz nëpër boshtin e rrugës „Josif Daskallov” deri në prerjen me boshtin e degës që kthen në drejtim të Radin Most, kthen në atë drejtim dhe lëviz përgjatë boshtit të degës së rrugës deri në qasjen në vetë urën ku kthen dhe shkon përgjatë skajit lindor të urës deri në pjesën e saj jugore si pikë e prerjes me kufirin jugor të së mirës;

- Jug: kufiri jugor fillon në pikën prerëse me kufirin lindor të së mirës dhe lëviz në gjysmërreth në drejtim të perëndimit, së pari përgjatë boshtit të rrugës/rrugicës qasëse deri në Radin Most (KP 1460) duke vazhduar në atë drejtim nëpër kufijtë jugorë të KP 1359 dhe KP 1361 dhe më pas më tej përgjatë kufirit jugor të rrugës „Gligor Pazavanski” (KP 1461) deri në kthesën nëpër KP 1388 dhe KP 1415 në drejtim të këndit jugor të PK 1389 deri në mes të shtratit të rrjedhës ujore të Baba-Karina Reka, më tej kthen në drejtim të veriperëndimit dhe lëviz nëpër mes të atij shtrati të lumit deri në derdhjen në Mancina Reka prej ku kthen në drejtim të verilindjes dhe lëviz në mes të shtratit të Mancina Reka (KP 1413/1) dhe më tej deri në pikën prerëse të boshteve të rrugëve "Gligor Pazavanski" (KP 1459) dhe "Mitko Kaleniski" (KP 1170) në afërsi (veriperëndim) të Maliot/Arguliçkiot Most" ku lakon dhe lëviz nëpër boshtin e rrugës „Gligor Pazavanski" (KP 1459) deri në prerjen me drejtimin e kufirit të KP 1155 dhe KP 1156, prej ku kthen dhe lëviz përgjatë kufijve jugorë të PK 1034 dhe KP 1035, më tej në të njëjtin drejtim deri në mesin e shtratit të Mancina Reka” (KP 1415) si pikë e prerjes me kufirin perëndimor të së mirës;

- Perëndim: kufiri perëndimor fillon nga pika prerëse me kufirin jugor të të mirës dhe shkon në drejtim të veriperëndimit nëpër mesin e shtratit të Mancina Reka (KP 1415) deri në boshtin e lumit në rrugën “Sveti Gjorgji Kratovski”, këtu kthen në drejtim të verilindjes dhe lëviz përgjatë boshtit të rrugës (KP 1450/2), deri në prerjen me drejtimin e kufirit perëndimor të PK 988/2, ku kthen në drejtim të veriperëndimit dhe lëviz përgjatë kufijve jugperëndimorë KP 988/2 dhe KP 585 dhe më tej në të njëjtin drejtim deri në këndin perëndimor të KP 585, aty kthen në drejtim të jugperëndimit dhe lëviz përgjatë skajit të shtratit të lumit përkatësisht kufirit veriperëndimor të KP 988/1 deri në pikën e prerjes me drejtimin e këndit juglindor të KP 827, ku kthen dhe lëviz përgjatë kufirit lindor të PK 827 dhe më tej deri në boshtin e rrugës „Goce Dellçev” (KP 1443), kthen në drejtim të perëndimit dhe shkon nëpër boshtin e rrugës „Goce Dellçev” deri në pikën prerëse me boshtin e rrugës KP 1442 si pikë e prerjes me kufirin verior të së mirës;

- Veri: kufiri verior fillon nga pika e prerjes me kufirin perëndimor të së mirës dhe lëviz nëpër boshtin e rrugës KP 1442 me kthesë në drejtim të veriut dhe lindjes deri në kthesën te KP 727, prej ku kthen dhe lëviz nëpër boshtin e rrugës „Tosho Kukovski” deri në prerjen me degën veriore të asaj rruge ku kthen dhe lëviz përgjatë boshtit të asaj dege të rrugës deri në kthesën te këndi veriperëndimor të KP 759, prej aty lëviz përgjatë boshtit të rrugës në drejtim të lindjes deri në prerjen me boshtin e rrugës "Jove Giçev" (KP 787), kthen në drejtim të veriut dhe lëviz përgjatë boshtit të rrugës deri në pikën e prerjes me boshtin e rrugës „Iso Eminov” (KP 1424), vazhdon përgjatë boshtit të asaj rruge me kthesë te lidhja me rrugën "Orce Nikollov" dhe më tej në drejtim të lindjes deri në pikën e prerjes me boshtin e rrugës „Lublanska” (KP 1439) ku kthen në drejtim të veriut dhe lëviz përgjatë boshtit të asaj rruge deri në prerjen me boshtin e rrugës „Cetinska” (KP 1427), kthen në drejtim të verilindjes dhe lëviz përgjatë boshtit të asaj rruge deri në këndin perëndimor të KP 318 ku vazhdon deri në luginë dhe kthen në drejtim të juglindjes duke lëvizur përgjatë luginës dhe me kthesë përgjatë kufirit të KP 313 dhe më tej në të njëjtin drejtim dhe me kthesë

deri në lidhjen e rrugës „Braça Milladinovci“ (KP 1428) me rrugën „Pllaninska“ (KP 1430), prej ku vazhdon në drejtim të jugut përgjatë boshtit të rrugës „Pllaninska“ (KP 1430) deri në pikën e prerjes me kufirin lindor të së mirës si pikë përfundimtare e përshkrimit të kufijve të Qendrës së vjetër të qytetit të Kratovës.

Neni 4

Qendra e qytetit të vjetër të Kratovës ka një zonë kontakti me sipërfaqe të përgjithshme prej 197808,24 m² me kufijtë në vijim:

- në lindje kufiri fillon nga pika prerëse e boshteve të degëve të rrugës „Pllaninska“ (PK 1430 dhe PK 1431) në kthesën ndërmjet PK 397 dhe PK 403 si pikënisje e kufirit lindor të zonës së kontaktit dhe lëviz në drejtim të jugut, nëpër boshtin e degës së asaj rruge deri në kthesë në drejtim të lindjes te PK 441, vazhdon në atë drejtim përgjatë boshtit të degës së rrugës dhe kthen në drejtim të urës së Kratovska Reka dhe nëpër urën dhe shtratin e atij lumi deri në bregun e tij jugor, kthen në drejtim të perëndimit dhe jugperëndimit dhe lëvizë përgjatë skajit të bregut deri në pikën e bashkimit me një pjesë të kufirit lindor të së mirës në këndin verilindor të PK 479, prej andej kthehet në drejtim të jugut dhe lëviz pjesërisht përgjatë kufirit lindor të të mirës dhe më tej përgjatë kufijve lindorë të PK 483, PK 484, PK 500 dhe PK 501, kthehet në drejtim të jugperëndimit dhe lëviz përgjatë boshtit të rrugës PK 1435 duke u kthyer në drejtim të juglindjes dhe më tej përgjatë boshtit të rrugës "Breza" (PK 1455) deri në bashkimin me rrugën „Josif Daskallov“ në afërsi të këndit veriperëndimor të PK 1304, prej aty kthen në drejtim të jugperëndimit përgjatë boshtit të rrugës „Josif Daskallov“ deri në pikën e prerjes me drejtimin e këndit verior të PK 1303, prej ku kthen në drejtim të jugut dhe lëviz përgjatë kufijve lindorë të PK 1302, 1307 dhe 1306 duke vazhduar nëpër shtratin e Mancina Reka " (PK 1413) deri në këndin verilindor të PK 3891 si pikë e prerjes me kufirin jugor të zonës së kontaktit;

- në jug kufiri fillon nga pika prerëse me kufirin lindor të zonës së kontaktit dhe vazhdon në gjysmërreth, së pari nëpër kufijtë lindorë të PK 3891 dhe PK 3892, pastaj me kthesë në drejtim të jugperëndimit, duke lëvizur nëpër kufirin jugor të PK 3892 deri në këndin e saj jugor dhe më tej nëpër PK 3894 dhe rrugën/rrugicën qasëse (PK 3844), nëpër kufijtë jugorë të PK 1363 dhe PK 1362, nëpër PK 1368 në drejtim dhe përgjatë kufirit jugor të PK 1371, nëpërmjet degës rrugore dhe nëpër kufirin jugor të PK 1380 deri në këndin e saj jugperëndimor, prej aty lëshohet nëpër pjesën dhe nëpër mesin e shtratit të lumit Baba-Karina Reka, lëviz deri në pikën e prerjes me një pjesë të kufirit jugor të së mirës, vazhdon përgjatë atij kufiri deri në bashkimin me Mancina Reka (PK1413/1), prej ku vazhdon nëpër rrjedhën e Mancina Reka deri në pikën e prerjes me kufirin jugor dhe perëndimor të së mirës si pikë e prerjes me kufirin perëndimor të zonës së kontaktit;

- në perëndim kufiri fillon nga pika e prerjes me kufirin jugor të zonës së kontaktit dhe vazhdon nëpër pjesën e kufirit perëndimor të së mirës (nëpër pjesën e mesme të rrjedhës së Mancina Reka- PK-1415) deri te ura, prej ku lakon në drejtim lindjes dhe lëviz përgjatë boshtit të rrugës me PK 2757 deri në këndin lindor të parcelës me PK 2762, dhe lëviz përgjatë kufirit të saj juglindor, jugperëndimor dhe veriperëndimor dhe vazhdon përgjatë boshtit të rrugës qasëse me PK 2761 deri në bashkimin me boshtin e rrugës

„Sveti Gjorgji Kratovski“ dhe vazhdon nëpër boshtin e saj deri në udhëkryqin te lumi në afërsi të kishës „Sveti Gjorgji Kratovski“ dhe më tej nëpër boshtin e rrugës rajonale Kratovë-Probishtip (PK 1449) deri në pikën e prerjes me drejtimin e kufirit perëndimor të PK 987 ku kthehet në drejtim të veriut dhe lëviz në drejtim dhe përgjatë atij kufiri deri në mes të shtratit të lumit të Kratovës (PK 1412), kthen në drejtim të lindjes dhe lëviz nëpër rrjedhën e mesme të atij lumi deri në mesin e urës së re, ku kthen në drejtim të perëndimit dhe nëpër boshtin e urës dhe të degës rrugore deri në bashkimin me rrugën "Goce Dellçev" duke u kthyer kah lindja dhe lëviz përgjatë boshtit të një pjese të rrugës deri në këndin juglindor të PK 877, ku kthehet në drejtim të verilindjes dhe lëvizë përgjatë kufirit lindor të asaj PK, nëpërmjet degës së rrugës "Goce Dellçev" deri në këndin jugperëndimor të PK 866, nëpër kufirin perëndimor të këtij PK dhe më tej në drejtim të veriut nëpër PK 862/1 deri në kufirin jugor të PK 142/2, kthen në drejtim të perëndimit dhe lëviz përgjatë atij kufiri deri në këndin jugperëndimor të PK 142/2, prej aty kthen në drejtim të veriut dhe lëviz përgjatë kufirit perëndimor të PK 142/2 deri në këndin e saj veriperëndimor si pikë e prerjes me kufirin verior të zonës së kontaktit;

- në veri kufiri fillon nga pika e prerjes me kufirin perëndimor të zonës së kontaktit dhe lëviz në drejtim të lindjes dhe verilindjes, së pari nëpër kufirin verior të PK 140/2, PK 140 dhe PK 196, deri në fund të luginës (PK 1423), e pastaj nëpër atë luginë dhe në drejtim të veriut deri në pikën e prerjes së boshteve të rrugës „Iso Eminov“ (PK 1424) dhe rr.„Orce Nikollov“, aty kthen drejt lindjes dhe lëviz nëpër rrugën „Orce Nikollov“,ndërsa me kthesë të vogël vazhdon nëpër boshtin e rrugës „Mitko Dimitrov“ (PK 1425) deri në bashkimin me degën e asaj rruge, prej aty kthen drejt veriut dhe lëviz nëpër boshtin e luginës me kthesë në drejtim të perëndimit deri në kufirin perëndimor të PK 297 dhe lëviz nëpër kufirin verilindor të PK 297 dhe PK 302, pastaj kthen përgjatë kufirit verior të PK 303/2, pastaj lëviz nëpër kufirin veriperëndimor të PK 305, 306, 307, dhe kthen nëpër kufirin verilindor të PK 307, pastaj kthen kah jugu nëpër boshtin e luginës deri në kthimin kah lindja, nëpër kufirin jugor të PK 311 dhe në drejtim të njëjtë i pret PK 312 dhe luginën dhe vazhdon nëpër kufirin verior dhe atë lindor të PK 351 deri në bashkimin me kufirin verior të KP 350, dhe lëviz përgjatë kufirit lindor të saj, dhe kështu duke vazhduar përgjatë kufijve veriorë të PK 352, PK 354, PK 355, PK 386/2 dhe PK 387, prej ku kthen në drejtim të jugut dhe lëvizë përgjatë kufirit lindor të PK 387 deri në boshtin e rrugës "Pllaninska" dhe prej andej drejt lindjes dhe përgjatë boshtit të asaj rruge deri në pikën e prerjes me kufirin lindor të zonës së kontaktit si pikë përfundimtare e përshkrimit të kufijve të asaj zone.

Neni 5

(1) Kufijtë e Qendrës së vjetër të qytetit të Kratovës dhe zonave të tij kontaktit sipas neneve 3 dhe 4 të këtij ligji (në tekstin e mëtejme: rajon i mbrojtur), Agjencia për Kadastër të Patundshmërive i shënon në bazën gjeodezike në përpjesëtim 1:1000.

(2) Agjencia për Kadastër të Patundshmërive, për çdo parcelë kadastrale që gjendet në kufijtë e rajonit të mbrojtur, në evidencën dhe në dokumentacionin e kadastrës shënon vërejtje se është pjesë përbërëse e Qendrës së vjetër të qytetit të Kratovës si trashëgimi

kulturore me rëndësi të veçantë, kurse për çdo të mirë të mbrojtur në veçanti në kufijtë e rajonit të mbrojtur, se ka status të trashëgimisë kulturore me kategori përkatëse të përcaktuar me aktin për shpalljen e saj.

(3) Kufijtë e rajonit të mbrojtur nga paragrafin (1) i këtij neni nuk mund të ndryshohen me plan hapësinor dhe urbanistik as me lloj tjetër akti, përveç me akt për mbrojtje ose akt për ndryshim në pajtim me dispozitat për mbrojtje të trashëgimisë kulturore.

Neni 6

(1) Për mbrojtjen, rregullimin, revitalizimin dhe shfrytëzimin racional të Qendrës së vejtur të qytetit të Kratovës, Komuna e Kratovës miraton plan detajor urbanistik me përfshirje të planit në kufijtë e Qendrës së vjetër të qytetit të Kratovës nga neni 3 i këtij ligji.

(2) Për zonën e kontaktit nga neni 4 i këtij ligji, komuna e Kratovës miraton plane detajore urbanistike.

(3) Planet nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni përpunohen në bazë të bazave mbrojtëse konservuese të miratuara nga Institucioni Nacional – “Qendra Konservatore Nacionale”-Shkup.

(4) Bazat mbrojtëse-konservuese për tërësinë monumentale “Qendra e vjetër e qytetit të Kratovës”, detyrimi-sht përbajnë masa të lejuara dhe restriktive për çdo pjesë përbërëse të veçantë të strukturës urbanistike të tërësisë monumentale.

Neni 7

(1) Në Qendrën e vjetër të qytetit të Kratovës nuk guxon që të:

1) ndryshohen struktura ekzistuese urbane, përkatësisht rrjeti rrugor, madhësia e blloqeve urbane, forma dhe madhësia e parcelave dhe përmbajtja e tyre, lokalet e hapura publike dhe elementet tjera karakteristike të përfshira në kufijtë e Qendrës së vjetër të qytetit të Kratovës;

2) ndryshohen gabariti, katet përkatësisht lartësia, pamja e fasadave, lloji i kulmit dhe mbulesës së kulmit dhe materialet burimore të objekteve të vjetra duke përfshirë edhe ato që kanë qenë të restauruara autentike ose të rikonstruara sipas kushteve ose udhëzimeve të organeve kompetente dhe institucioneve para vendosjes së mbrojtjes së Qendrës së vjetër të qytetit të Kratovës;

3) ndërtohen objekte të reja të cilat si lartësi kanë galeri ose nënkulm, pa ose me baxha, ose janë të mbuluara me tarraçë të rrafshët;

4) ndërtohen objekte me kate më të mëdha se P+2, llogaritur nga kuota më e ulët e objektit e përcaktuar me rregullat për standardet në urbanizëm dhe bazat mbrojtëse konservuese nga neni 6 paragrafi (3) i këtij ligji;

5) mbulohen objekte me llamarinë, pullazinë, salonit dhe pllaka tjera mbuluese bashkëkohore;

6) vendosen kolektorë solarë që nuk janë në rrafsh me kulmin;

7) vendosen roleta të jashtme plastike në objektet e vjetra;

8) vendosen pajisje për klimatizim në fasadat rrugore;

9) ndërtohen garazhe si objekte të veçanta në parcelën ndërtimore;

10) zmadhohen gabariti dhe lartësia e objekteve ndihmëse;

11) vendosen mbajtës, antena televizive, repetitorë, pano të mëdha reklamuese dhe ngjashëm;

12) ngrënë përkujtime memoriale dhe shenja përkujtime që nuk janë të lidhura me krijimin dhe zhvillimin e Qendrës së vjetër të qytetit të Kratovës;

13) vendosen kapacitete industriale ose të ngjashme ose të vendosen dedikime tjera që shkaktojnë zhurmë, vibracione dhe ndotje të ambientit;

14) kryhen punë ndërtimore ose të tjera pa u kryer hulumtime arkeologjike të tokës në Qendrën e vjetër të qytetit të Kratovës;

15) kryhet ndërtim në rajonin e Qendrës së vjetër të qytetit të Kratovës në kundërshtim me dispozitat për ndërtim dhe për mbrojtje të trashëgimisë kulturore;

16) kryhen punë të mbrojtjes së drejtpërdrejtë në kundërshtim me dispozitat për mbrojtje të trashëgimisë kulturore;

17) kryhet shfrytëzim i çfarëdo lloji të patundshmërisë në kuadër të kufijve të Qendrës së vjetër të qytetit të Kratovës në kundërshtim me ligjin;

18) kufizohet qasja në dhe shfrytëzimi i Qendrës së vjetër të qytetit të Kratovës dhe të mirave të mbrojtura në veçanti në përbërje të saj në kundërshtim me dispozitat për mbrojtje të trashëgimisë kulturore;

19) ndërmerren veprime me të cilat Qendra e vjetër të qytetit të Kratovës ose cila do pjesë përbërëse e saj do t'i ekspozoheshin rrezikut të dëmtimit, shkatërrimit ose përvetësimit.

(2) Në Qendrën e vjetër të qytetit të Kratovës regjimi për mbrojtje përfshin edhe veprime të lejuara të gjurmimit të integritetit të tërësisë monumentale, që ndërmerren në pajtim me ligjin dhe sipas kushteve të definuara në planet detajore urbanistike nga neni 6 i këtij ligji që miratohen për tërësinë monumentale, që kanë të bëjë me:

1) ruajtjen e të mirave të mbrojtura në gjendje burimore me mirëmbajtjen e tyre të rregullt dhe nëpërmjet konservimit, sanimit dhe në raste të veçanta me përtëritje faksimile;

2) ruajtjen e objekteve ambientale të cilat kontribuojnë për vlerat dhe pamjen ambientale të tërësisë në gjendje burimore, në veçanti të pamjes eksteriere të objekteve me konservim dhe sanim, si dhe me përtëritjen e pamjeve karakteristike të fasadave në objektet të cilat kanë dëmtime të mëdha;

3) kthimin e pamjes së fasadës autentike të atyre objekteve të cilat e kanë humbur, e për të cilat ekzistojë informata të mjaftueshme për pamjen burimore;

4) kthimin e fondit të humbur të objekteve të lokacioneve që janë të lira dhe për të cilat ekzistojnë plane urbanistike të vjetra, mbetje të objekteve ose dokumentacion teknik dhe fotodokumentacion nëpërmjet rikonstruksionit, ose përtëritjes së tyre tipologjike;

5) interpolacionin e kontrolluar të lokacioneve të reja në hapësira të lira;

6) mbajtjen e objekteve ambientale në suaza të gabariteve ekzistuese me mundësi për ndërtime shtesë më të vogla të lokacioneve personale që nuk do të ndikojnë në mënyrë drastike në ndryshimin e ambientit;

7) mbajtjen dhe ndërtimin e objekteve me kulme në më shumë faqe me pjerrtësi të vogël (maksimum 22° deri 24°), kurse për objektet që janë në varg-kulm në dy faqe me pjerrtësi të vogël, me përdorim të detyrueshëm të qeramidhes së lakuar si material mbulimi përveç të objektet ku është paraparë të mbahet kulmi nga pllakat e gurit;

8) mbajtjen e fasadës së përdheseve dhe të përdheseve të larta nga guri i thyer, e katet të jenë të suvatuara dhe të zbardhura me gëlqere;

9) mbajtjen e ngjyrës autentike të objekteve nga periudha ndërmjet dy luftërave botërore;

10) mbajtjen e ritmit harmonik të vendosjes së dritareve të drurit me thurje të drurit, thurjeve karakteristike prej druri të fasadës, pjerrtësive të drurit dhe kornizat e përpunuara karakteristike;

11) ruajtjen dhe mbajtjen e funksioneve themelore ekzistuese të Qendrës së vjetër të qytetit të Kratovës dhe kthimin e disa funksioneve burimore, siç janë zanatet e vjetra ose dhënia e funksioneve të reja bashkëkohore disa objekteve, nëse funksionet e tilla janë kompatibile me natyrën e tyre dhe karakterin e tërësisë monumentale;

12) lyerjen me llaç dhe përpunimin final të fasadave të objekteve në Qendrën e vjetër të qytetit të Kratovës që janë lënë të papërfunduara;

13) përpunimin arkitektonik të objekteve ne gabarite të mëdha në proporcione dhe masa karakteristike;

14) përdorimin e drurit kualitativ për përpunim të zdrukthëtarisë në vend të metalit ose teneqes së plastifikuar dhe mënjanimin gradual, përkatësisht zëvendësimin e profileve metalike ose të plastifikuara të fasadave rrugore, veçanërisht të dyqaneve;

15) formësimin e lokaleve të hapura në Qendrën e vjetër të qytetit të Kratovës në mënyrë e cila siguron të mos prishet integriteti i saj;

16) vendosjen, përkatësisht fshehjen e të gjitha llojeve të përçuesve të infrastrukturës dhe të instalimeve në mënyrë që siguron të mos jenë të dukshme në hapësirë të Qendrës së vjetër të qytetit të Kratovës dhe të fasadave rrugore;

17) mbajtjen e kalldrëmit, të pllakave të gurit dhe katrorit të rrugëve, ndërsa asfalti vetëm në rrugët më të frekuentuara motorike që tanimë janë të asfaltuara;

18) përshtatjen e të gjitha mbishkrimeve të firmave dhe mbishkrimeve tjera, shenjave të komunikacionit, sinjalizimit monumental, ndriçimit, pajisjes urbane të hapësirave të hapura, përkatësisht vendosjen e tyre sipas ligjit;

19) rregullimin e parterit të Qendrës së vjetër të qytetit të Kratovës me përdorimin e materialeve natyrore;

20) marrjen e masave preventive dhe korrigjuese kundër efekteve destruktive nga zhurma, goditjet dhe vibracionet e shkaktuara nga makinat dhe automjetet në Qendrën e vjetër të qytetit të Kratovës;

21) rregullimin e veçantë të regjimit të komunikacionit në kuadër të Qendrës së vjetër të qytetit të Kratovës veçanërisht në pikëpamje të lëvizjes së automjeteve ngarkuese të rënda dhe parkimin e automjeteve motorike;

22) të realizohen sipërfaqe të vogla për parkim;

23) mirëmbajtjen dhe zmadhimin e gjelbërimit të qytetit;

24) zmadhimin e numrit të çezmave në Qendrën e vjetër të qytetit të Kratovës.

Neni 8

(1) Në zonën e kontaktit të Qendrës së vjetër të qytetit të Kratovës nuk guxon:

1) të ndryshohet rrjeti ekzistues rrugor;

2) të ndryshohet gabariti, lartësia dhe pamja e fasadës së objekteve të vjetra;

3) të kryhen intervenime që mund ta rrezikojnë integritetin e Qendrës së vjetër të qytetit të Kratovës dhe të vetë zonës së kontaktit dhe

4) të vendosen çfarëdo lloj kapaciteti dhe të vendosen dedikime që kontribuojnë për praninë e formave të ndryshme të ndotjes ose shkaktojnë zhurmë, vibracione dhe goditje.

(2) Në zonën e kontaktit të Qendrës së vjetër të qytetit të Kratovës, regjimi për mbrojtje përfshin edhe veprime të lejuara të intervenimit në integritetin e zonës së kontaktit që ndërmerren në pajtim me ligjin si dhe sipas parametrave të definuar në planet detajore urbanistike nga neni 6 i këtij ligji që miratohen për zonën e kontaktit, që kanë të bëjnë me:

1) interpolacionin e kontrolluar të lokacioneve të reja në hapësira të lira;

2) mbajtjen e gjendjes ekzistuese të objekteve të ndërtuara me mundësi për intervenime përkatëse ndërtimore që nuk do ta prishin integritetin e zonës së mbrojtur;

3) përpunimin arkitektonik të objekteve me gabarite të mëdha në proporcione dhe masa karakteristike;

4) formësimin e lokaleve të hapura në mënyrë e cila siguron të mos prishet integriteti i zonës së mbrojtur në tërësi;

5) harmonizimin e lartësisë dhe gabariteve të objekteve të reja të ndërtuara, në mënyrë me të cilën pamundësohet mbyllja e pamjeve drejt Qendrës së vjetër të qytetit të Kratovës.

Neni 9

(1) Komuna e Kratovës dhe organet dhe shërbimet e saj publike janë përgjegjëse për zbatimin e masave dhe aktiviteteve në rajonin e mbrojtur në kuadër të kompetencave të tyre të përcaktuara me këtë ligj ose me ligj tjetër.

(2) Poseduesit e trashëgimisë kulturore në kuadër të rajonit të mbrojtur janë përgjegjës për mirëmbajtjen, ruajtjen, respektimin dhe shfrytëzimin e drejtë të trashëgimisë kulturore në kuadër të rajonit të mbrojtur.

(3) Institucioni Nacional "Qendra Konservatore Nacionale" - Shkup, është përgjegjës për marrjen e masave mbrojtëse konservuese në rajonin e mbrojtur në pajtim me Ligjin për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.

Neni 10

(1) Me Qendrën e vjetër të qytetit të Kratovës në emër të Republikës së Maqedonisë menaxhon Institucioni Nacional - "Qendra Konservatore Nacionale" - Shkup, kurse në emër të bashkësisë lokale menaxhon Komuna e Kratovës.

(2) Për sigurimin e kushteve të veçanta për ruajtjen e përhershme të tërësisë monumentale dhe për mënjanimin e shkaqeve që i rrezikojnë vlerat e saj, si dhe për realizimin e koordinuar të iniciativave, aksioneve ose projekteve të përbashkëta për mbrojtje, rregullim, shfrytëzim dhe revitalizim të tërësisë monumentale "Qendra e vjetër e qytetit të Kratovës", Institucioni Nacional - "Qendra Konservatore Nacionale" - Shkup dhe Komuna e Kratovës, përpilojnë plan për menaxhim të Qendrës së vjetër të qytetit të Kratovës (në tekstin e mëtejshëm: Plan për menaxhim).

(3) Planin për menaxhim e miraton Këshilli Drejtues i Institucionit Nacional "Qendra Konservatore Nacionale" -

Shkup dhe Këshilli i Komunës së Kratovës me propozim të drejtorit të Institucionit Nacional "Qendra Konservatore Nacionale" - Shkup, e me pëlqim paraprak të Drejtorisë për Mbrojtje të Trashëgimisë Kulturore.

(4) Plani për menaxhim i përmban:

- pasqyrën e të mirave të patundshme të mbrojtura me karakteristikat e tyre, vlerësimin e gjendjeve, vlerave, cilësive, rëndësisë dhe funksionit të të mirave të patundshme të mbrojtura;

- bazat e politikës së menaxhimit të të mirave të patundshme të mbrojtura;

- masat për mbrojtjen dhe menaxhimin e të mirave në rast të katastrofave natyrore dhe fatkeqësive elementare;

- qëllimet e menaxhimit të të mirave të patundshme të mbrojtura;

- masat dhe drejtimet zhvillimore për mbrojtje;

- pasqyrën hartografike të të mirës së patundshme të mbrojtur;

- planin e aktiviteteve për mundësimin e qasjes në të mirën e patundshme të mbrojtur për publikun;

- planifikimin e zhvillimit urban dhe rehabilitimin urban të Qendrës së Vjetër të Qytetit të Kratovës;

- zhvillimin e aktiviteteve për ngritjen e vetëdijes publike për rëndësinë e trashëgimisë kulturore;

- përcaktimin e drejtimeve për zhvillimin e turizmit kulturor në pajtim me parimin e zhvillimit të qëndrueshëm;

- pasqyrën e mjeteve të nevojshme për zbatimin e tij;

- pasqyrën e organizimit dhe dinamikës së realizimit të aktiviteteve në strukturën komunale të Qendrës së Vjetër të Qytetit të Kratovës dhe

- të dhëna tjera relevante për mbrojtjen dhe menaxhimin e të mirës.

(5) Plani për menaxhim para miratimit të tij vihet në debat publik.

(6) Plani për menaxhim miratohet për periudhë prej pesë vitesh.

(7) Ndjekjen e zbatimit të Planit për menaxhim e kryen Drejtoria për Mbrojtje të Trashëgimisë Kulturore.

МБИКЕЌЫРЈА

Neni 11

(1) Mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji kryen Ministria e Kulturës.

(2) Mbikëqyrjen Inspektuese të zbatimit të dispozitave të këtij ligji e kryen Drejtoria për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore, në pajtim me këtë ligj dhe me Ligjin për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.

(3) Në lidhje me zbatimin e rregullave për ndërtim dhe planifikim hapësinor dhe urbanistik, mbikëqyrje dhe kontroll kryejnë organet kompetente për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës.

ДИСПОЗИТА КАЛИМТАРЕ ДНЕ ТЃ ФУНДИТ

Neni 12

(1) Bazat mbrojtëse-konservuese nga neni 6 paragrafi (3) i këtij ligji, do të miratohen në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Planet detajore urbanistike nga neni 6 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji do të miratohen në afat prej dy vitesh nga dita e miratimit të bazave konservuese-mbrojtëse nga neni 6 paragrafi (3) i këtij ligji.

(3) Deri në miratimin e planeve nga paragrafi (2) i këtij neni, mbrojtja e rajonit të mbrojtur nga neni 5 paragrafit (1) të këtij, realizohet me lëshimin e detyrueshëm të kushteve mbrojtëse-konservuese që i miraton Drejtoria për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore, me kërkesë të organit kompetent për lëshimin e lejes për ndërtim, në pajtim me Ligjin për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe rregullave për ndërtim.

Neni 13

Plani për menaxhim nga neni 10 paragrafi (2) i këtij ligji do të miratohet në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 14

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

4489.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ НАФТЕНИ РЕЗЕРВИ

Се прогласува Законот за задолжителни нафтени резерви,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 септември 2014 година.

Бр. 07- 3616/1
24 септември 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ НАФТЕНИ РЕЗЕРВИ

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет на законот

Член 1

Со овој закон се уредува обврската за обезбедување на високо ниво на безбедност на снабдувањето со сурова нафта и нафтени деривати преку формирање, чување и одржување на минимум резерви на сурова нафта и/или нафтени деривати во форма на задолжителни нафтени резерви (во натамошниот текст: задолжителни резерви), начинот и условите за формирање, чување и одржување на задолжителните резерви, воведување на неопходните процедури за интервенција заради справување со сериозен недостаток од нафтени деривати на пазарот и други прашања од значење за задолжителните резерви, како и основањето и надлежностите на Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви.

Дефиниции**Член 2**

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следното значење:

(а) “адитиви” се сите не-јаглеводородни соединенија што му се додаваат или се мешаат со даден производ заради изменување на неговите својства;

(б) “голем прекин во снабдувањето” е значителен и ненадеен пад во снабдувањето со сурова нафта и/или нафтени деривати во Република Македонија, кај договорните страни на Енергетската заедница, во Европската унија или во земја-членка на Европската унија, без оглед дали истото довело до ефективна одлука на ниво на Европската унија за пуштање во промет на задолжителни резерви;

(в) “домашна потрошувачка” се вкупните количини на нафтени деривати кои се пресметани согласно методот за пресметување на еквивалентот на сурова нафта за домашна потрошувачка, испорачани во Република Македонија за енергетска и не-енергетска употреба при што овој збир ги вклучува испораките до секторот за преработка, секторите за индустрија, транспорт, домаќинства и до други сектори за “крајна” потрошувачка, вклучувајќи ја и сопствената потрошувачка на секторот за енергетика (освен погонското гориво за рафинериите);

(г) “енергетски субјект” е правно лице кое врши енергетска дејност - складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт и/или трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт и/или преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати и/или транспорт на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, врз основа на лиценци издадени од Регулаторната комисија за енергетика;

(д) “задолжителни резерви” се сите резерви на сурова нафта и/или нафтени деривати кои Република Македонија е задолжена да ги чува како резерви за вонредни состојби во согласност со овој закон, а кои се состојат од енергетски производи наведени во членот 6 од овој закон;

(е) “ниво на задолжителни резерви,, е физичко реално ниво на пополнетост на резервите со сурова нафта и/или нафтени деривати изразено во денови;

(ж) “посебни резерви” се нафтени резерви кои се уредени во членот 34 од овој закон и се составен дел на задолжителните резерви;

(з) “референтна година” е календарската година на податоците за потрошувачката или нето увозот кои се користат при пресметување на задолжителните резерви што треба да се чуваат или на оние што реално се чуваат во одреден временски период;

(и) “тикет” е договор за опшко купување на сурова нафта и/или нафтени деривати по однапред утврдени критериуми во утврден временски период;

(о) “трговско друштво – складиштар” е правно лице кое врши енергетска дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, врз основ на лиценца издадена од Регулаторната комисија за енергетика, а со кое Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви има склучено договор за складирање на задолжителни резерви;

(п) “физичка достапност” е организирање на локации и транспортирање на резервите со цел обезбедување на нивно пуштање во промет или ефективна испорака до крајните корисници и пазари во текот на временски рокови и под услови кои придонесуваат за ублажување на проблемите со снабдувањето кои настанале и

(р) “централно тело за чување резерви,, е Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви на Република Македонија која е овластена за формирање, чување, одржување и продажба на задолжителни резерви.

Начело за субвенцијарност**Член 3**

(1) Во постапката на спроведување на одредбите од овој закон се применуваат одредбите од Законот за општа управна постапка, доколку со овој закон поинаку не е уредено.

(2) Во постапката при вршење на инспекциски надзор се применуваат одредбите од Законот за инспекциски надзор, Законот за државен пазарен инспекторат и Законот за техничката инспекција доколку со овој закон поинаку не е уредено.

II. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ, ФОРМИРАЊЕ, ЧУВАЊЕ, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И СТАТИСТИЧКИ РЕЗИМЕА**Обврска за чување на задолжителни резерви****Член 4**

(1) Задолжителните резерви се формираат и чуваат со цел да се обезбеди непречено снабдување на пазарот со сурова нафта и/или нафтени деривати во случај на нарушена енергетска сигурност предизвикана од вонредно пореметување и значителен и ненадеен пад во снабдувањето на пазарот со сурова нафта и нафтени деривати, според одредбите на овој закон и подзаконските акти кои од него произлегуваат. Вонредното пореметување на снабдувањето може да биде предизвикано со нарушување на регионалниот пазар на сурова нафта и нафтени деривати и/или од причини и услови на чие настанување неможе да се влијае, а се случиле на територијата на Република Македонија и/или во земјите преку кои се врши увоз на сурова нафта и нафтени деривати за потребите на пазарот во Република Македонија.

(2) Задолжителните резерви се користат во случај на нарушување и пореметување во снабдувањето со нафтени деривати кое може да биде предизвикано на пазарот во Република Македонија.

(3) Задолжителните резерви се користат и заради исполнување на меѓународните обврски на Република Македонија.

Формирање на задолжителни резерви**Член 5**

(1) Задолжителните резерви се формираат постепено во согласност со акцискиот план од член 12 став (2) на овој закон, со цел да се обезбеди вкупните задолжи-

телни резерви кои се чуваат во секое време во Република Македонија да одговараат на најмалку 90 дена од дневните просечни нето увози или на 61 ден од просечната дневна домашна потрошувачка, во претходната календарска година, во зависност од тоа која од двете наведени количини е поголема.

(2) Просечните дневни нето увози и просечната дневна домашна потрошувачка за тековната календарска година, се пресметуваат врз основа на еквивалентот на суровата нафта за увозите и домашната потрошувачка во текот на претходната календарска година.

(3) Министерот надлежен за работите од областа на енергетиката, на предлог на Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви, пропишува методи и процедури за пресметка на просечните дневни нето увози и просечната дневна домашна потрошувачка.

(4) По исклучок од ставот (2) на овој член, просечните дневни нето увози и просечната дневна домашна потрошувачка за тековната календарска година, а кои се однесуваат за периодот од 1 јануари до 31 март, може да се пресметуваат и врз основа на увезените или потрошените количини во текот на претпоследната година пред односната календарска година.

(5) Обврските за чување од ставот (1) на овој член за тековната година, во однос на претходната година, се усогласуваат најдоцна до 1 април во тековната година и важат најдоцна до 31 март следната година.

Структура на задолжителните резерви

Член 6

(1) Задолжителните резерви кои се чуваат во форма на готови производи се составени од еден или повеќе од следните видови на нафтени деривати:

- Моторни бензини и авионски бензини;
- Дизелски горива - сите видови гасни масла и гориво за млазни мотори и
- Тешки гасни масла – масла за горење.

(2) Задолжителните резерви се составени од оние нафтени деривати од ставот (1) на овој член чиј заеднички удел во вкупната домашна потрошувачка во претходната календарска година, пресметани согласно членот 5 од овој закон, изнесува најмалку 75%.

(3) Уделот на нафтени деривати од ставот (2) на овој член во вкупните количини на задолжителните резерви кои се чуваат, ќе биде одреден врз основа на поединечните удели во вкупната домашна потрошувачка во претходната календарска година.

(4) Нафтени деривати од ставот (1) на овој член кои се чуваат како задолжителни резерви можат делумно да се чуваат во форма на сурова нафта. Уделот на суровата нафта не може да биде поголем од 40% од вкупната обврска за чување на задолжителни резерви утврдена согласно член 5 на овој закон.

(5) Задолжителните резерви од ставовите (1) и (4) на овој член може да се чуваат и во нематеријален облик во форма на тикети.

(6) Моторните биогорива како и адитивите, се земаат предвид при пресметувањето на фактичките количини на задолжителните резерви што се чуваат доколку се смешани во конкретните нафтени деривати соодветно на техничките спецификации. Моторните биогорива и адитивите се земаат предвид и доколку треба да се смешаат со нафтени деривати коишто се чуваат заради исполнување на обврската за чување задолжителни

резерви и со нив ќе бидат складирани во истите рафинерии или истите складишта или пак, во рафинерии и складишта, коишто се поврзани со оперативни цевководи. Моторните биогорива се земаат предвид во обем, во којшто можат, согласно техничките спецификации, да се смешаат со постоечките нафтени деривати и истите да се користат во транспорт.

Тикети

Член 7

(1) Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви, со цел исполнување на обврската за чување на задолжителни резерви од членот 5 ставот (1) од овој закон, може да склучува тикети со коишто трети лица се обврзуваат за определена цена да резервираат определени количини на сурова нафта и/или нафтени деривати по однапред утврдени критериуми во утврден временски период.

(2) Склучувањето на тикети се врши ако обврската за чување на задолжителни резерви не може економично да се исполни на друг начин и доколку на тој начин резервираните количини во секое време и во целост и стојат на располагање на Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви.

Што не се вклучува во задолжителните резерви

Член 8

(1) При пресметување на нивото на задолжителни резерви кои се чуваат не се земаат предвид количините на сурова нафта во нафтоводи и количините на нафтени деривати во продуктоводи.

(2) За задолжителни резерви не се сметаат нафтени деривати од стоките резерви утврдени со Законот за стокови резерви и оперативните резерви уредени со Законот за енергетика.

(3) Со цел исполнување на обврската за чување резерви, не се зема предвид суровата нафта што сеуште не е произведена, како ни количините што се чуваат:

1. во цевководи;
2. во вагони-цистерни;
3. во бункери на морски бродови;
4. на бензиски станици и малопродажни објекти;
5. од страна на други потрошувачи;
6. во бродови цистерни и
7. како воени резерви.

(4) Во пресметувањето на обврските за чување на резерви не се вклучуваат ни резервите коишто се чуваат од страна на енергетските субјекти во Република Македонија кои имаат преземено обврска за чување нафтени резерви на друга држава.

Собирање на податоци со цел утврдување на остварената потрошувачка и нето увозот на нафтени деривати во претходната година

Член 9

(1) Податоците за утврдување на остварената потрошувачка и нето увозот на нафтени деривати во Република Македонија во претходната календарска година, се собираат врз основа на одредбите од Законот за државната статистика и Програмата за статистички истражувања.

(2) Енергетските субјекти кои вршат преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати должни се во текот на календарската година до Државниот завод за статистика да доставуваат тековни месечни извештаи за произведените, увезените и испорачаните количини на нафтени деривати најдоцна до 20-ти во тековниот месец за претходниот месец.

(3) Енергетските субјекти кои вршат дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт или увоз на нафтени деривати за сопствени потреби, должни се во текот на календарската година до Државниот завод за статистика да доставуваат тековни месечни извештаи за увезените и испорачани количини на нафтени деривати најдоцна до 20-ти во тековниот месец за претходниот месец.

(4) Покрај податоците од ставовите (2) и (3) на овој член, енергетските субјекти се должни во извештаите до Државниот завод за статистика да доставуваат и разложени податоци за залихите на сурова нафта и/или нафтени деривати кои ги чуваат за сопствени потреби како оперативни резерви согласно Законот за енергетика, нафтени резерви кои ги чуваат согласно овој закон и стоковните резерви согласно Законот за стоковните резерви, најдоцна до 20-ти во тековниот месец за претходниот месец.

(5) Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви и Агенцијата за стоковни резерви се должни до Државниот завод за статистика и до министерството надлежно за вршење на работите од областа на енергетиката, најдоцна до 20-ти во тековниот месец за претходниот месец, да доставуваат месечен извештај со разложени податоци за залихите на сурова нафта и/или нафтени деривати кои ги чуваат во претходниот месец.

(6) Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви и Агенцијата за стоковни резерви се должни до Државниот завод за статистика и министерството надлежно за вршење на работите од областа на енергетиката, до 31 јануари во тековната година, да доставуваат годишен извештај со разложени податоци за залихите на сурова нафта и/или нафтени деривати кои ги чуваат во претходната година.

(7) Врз основа на извештаите од ставовите (2), (3), (4) и (5) на овој член, како и податоците за сурова нафта и нафтени деривати добиени од Царинската управа на Република Македонија согласно член 33 ставови (1) и (2) на овој закон, Државниот завод за статистика најдоцна до 28 февруари во тековната година ја утврдува остварената потрошувачка и нето увозот на нафтени деривати во претходната календарска година и до министерството надлежно за работите од областа на енергетиката и Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви доставува претходен годишен извештај врз основа на собраните статистичките податоци, а со цел министерството надлежно за работите од областа на енергетиката да ја пресмета обврската за чување на задолжителни резерви за секоја тековна година, изразена во тони во еквивалент на сурова нафта.

(8) Покрај претходен годишен извештај согласно ставот (7) од овој член, Државниот завод за статистика се обврзува врз основа на податоците од ставовите (2), (3) и (4) на овој член до Македонската агенција за за-

должителни нафтени резерви и до министерството надлежно за вршење на работите од областа на енергетиката да доставува и месечни извештаи 55 дена од истекот на месецот за кој се однесува извештајот.

(9) Формата, содржината како и начинот на доставување и изготвување на извештаите од ставовите (7) и (8) на овој член, ги пропишува Државниот завод за статистика на Република Македонија во соработка со министерството надлежно за работите од областа на енергетиката и Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви.

Статистички резимеа

Член 10

(1) Енергетските субјекти кои ги вршат дејностите преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати; трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт или увоз на нафтени деривати за сопствени потреби и складирање сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт како и субјектите кои се должни да чуваат оперативни резерви согласно Законот за енергетика, должни се да доставуваат до Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви податоци за состојбата на сопствените комерцијални залихи, оперативните резерви и задолжителните резерви, на месечно ниво најдоцна до 20-ти во тековниот месец за претходниот месец.

(2) Министерството надлежно за работите од областа на енергетиката на предлог на Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви ја пропишува формата и начинот на доставување на податоци од ставот (1) од овој член.

(3) За количините, квалитетот, структурата и разместувањето на задолжителните резерви како и за количините, квалитетот и структурата на комерцијалните резерви од ставот (1) од овој член, вклучувајќи ги и задолжителните резерви на други држави кои се чуваат на територијата на Република Македонија врз основа на меѓународни договори, Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви составува месечни статистички резимеа, врз основа на податоците од членот 9 од овој закон и од ставот (1) на овој член.

(4) Министерството надлежно за работите од областа на енергетиката е должно статистичките резимеа од ставот (3) на овој член да ги доставува до Европската комисија.

(5) Министерот надлежен за работите од областа на енергетиката, на предлог на Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви, ги пропишува правилата за подготовка и роковите за поднесување на статистичките резимеа од ставот (4) на овој член до Европската комисија.

Пресметување на нивото на задолжителни резерви

Член 11

(1) Нивото на задолжителни резерви коишто се чуваат се пресметува врз основа на методите и процедурите за пресметување на обврските за чување на резерви утврдени во прописот од став (2) на овој член.

(2) Министерот надлежен за работите од областа на енергетиката, на предлог на Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви, ги пропишува методите и процедурите за пресметка на нивото на задолжителни резерви од ставот (1) на овој член.

(3) Нивото на задолжителни резерви кои се чуваат во одредено време се пресметуваат со користење на податоци од референтната година како што е утврдено во член 5 ставови (2) и (4) од овој закон.

Прописи за утврдување на количината и структурата на задолжителните резерви

Член 12

(1) Формирањето, чувањето и обновувањето на задолжителните резерви, Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви го врши врз основа на следните прописи:

- акциски план за формирање на задолжителни резерви,

- годишна програма со финансиски план за тековната година и

- одлука за количината и структурата на задолжителните резерви за тековната година.

(2) Владата на Република Македонија, на предлог на Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви, донесува акциски план за формирање на задолжителни резерви во кој се уредува динамиката на формирање на задолжителните резерви изразена во денови на покриеност со сурова нафта и/или нафтени деривати согласно членот 5 став (1) на овој закон, динамиката и начинот на обновување на задолжителните резерви, организација на складирањето и територијалната разместеност на задолжителните резерви, како и потребата и начинот на инвестирање во обновување на постојните и изградба на нови складишни капацитети.

(3) Владата на Република Македонија, на предлог на министерството надлежно за работите од областа на енергетиката, најдоцна до 15 март секоја година, со одлука ја пропишува количината и структурата на задолжителните резерви пропишани во член 6 од овој закон, кои ќе се чуваат во тековната година, врз основа на нето увозот или реализираната домашна потрошувачка во претходната календарска година, во зависност од тоа која количина е поголема. Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви има обврска да го изготвува текстот на предлог одлуката од овој став и да го доставува до министерството надлежно за вршење на работите од областа на енергетиката, најдоцна до 10 март секоја година.

(4) Врз основа на одлуката на Владата на Република Македонија од став (3) на овој член и во согласност со акцискиот план од став (2) на овој член, Управниот одбор на Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви најдоцна до 31 март во тековната година донесува годишна програма со финансиски план со која подетално се уредуваат вредноста и динамиката на формирање, постапката и динамиката за обновување, како и продажба со цел обновување на задолжителните резерви.

Регистар на задолжителни резерви

Член 13

(1) За количината, структурата, разместеноста и расположивоста на задолжителните резерви, Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви води и одржува Регистар на задолжителни резерви (во натамошниот текст Регистар) кој постојано се ажурира. Регистарот особено ги содржи информациите кои се неопходни да се прецизира рафинеријата или складишето каде што се чуваат задолжителните резерви, фактичките количини и видови на нафтени деривати од задолжителните резерви како и сопственикот на резервите. Резиме од Регистарот од овој став се доставува до министерството надлежно за работите од областа на енергетиката.

(2) Министерството надлежно за работите од областа на енергетиката, најдоцна до 25 февруари секоја година до Европската комисија доставува резиме од Регистарот на задолжителни резерви, во кое се дадени количините и видовите на задолжителните резерви вклучени во Регистарот последниот ден од претходната календарска година.

(3) Покрај резимето од ставот (2) на овој член, министерството надлежно за работите од областа на енергетиката на Европската комисија и праќа целосна копија од Регистарот, во рок од 15 дена по добиено барање од Европската комисија. Оваа копија не мора да содржи чувствителни податоци во поглед на локацијата на резервите. Ваквите барања од страна на Европската комисија може да се поднесат не подоцна од пет години по датумот на кој се однесуваат бараните податоци и не се однесуваат на податоци за кој било период пред датумот на пристапување на Република Македонија во Европската Унија.

(4) Министерот надлежен за работите од областа на енергетиката, на предлог на Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви, ги пропишува содржината, формата и начинот на водење на Регистарот, како и правилата за подготовка и роковите за поднесување на резимеа од Регистарот до Европската комисија.

III. ЧУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ

Чување на задолжителните резерви

Член 14

(1) Задолжителни резерви се чуваат во сопствени и/или изнајмени складишни резервоарски капацитети на територија на Република Македонија.

(2) Дел од задолжителните резерви може да се чуваат и во земји - членки на Европската унија и/или земји потписнички на договорот на Енергетската заедница (Energy Community Treaty), врз основа на претходно склучен билатерален договор меѓу Република Македонија и земјата - членка на Европската унија и/или на Енергетската заедница, во која ќе се складираат и чуваат задолжителните резерви.

(3) За видот, количината и временскиот период на чување на задолжителни резерви надвор од територијата на Република Македонија одлучува Владата на Република Македонија.

(4) Кога задолжителните резерви се чуваат во изнајмени складишни резервоарски капацитети на територија на Република Македонија, истите капацитети може да ги користат и економските субјекти складиштари, увозници и трговци на големо со нафтени деривати, при што обврзувачки е залихите на сурова нафта и нафтени деривати од задолжителните резерви да се евидентираат одделно и со нив не смее да се постапува без претходен писмен налог и согласност од Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви.

(5) За чување на задолжителните резерви согласно ставот (4) на овој член, Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви склучува договор за складирање со вршителите на енергетската дејност - складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, кои се јавуваат во улога на трговски друштва – складиштари.

Права и обврски кои произлегуваат од чувањето на задолжителни резерви

Член 15

(1) Трговските друштва – складиштари од членот 14 став (5) од овој закон, за чување на задолжителни резерви треба да поседуваат лиценца за складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, издадена во согласност со Законот за енергетика, како и да поседуваат акцизна дозвола издадена во согласност со Законот за акцизите.

(2) Трговските друштва - складиштари од став (1) на овој член, имаат обврска да обезбедат најмалку 20% од своите вкупни функционални капацитети, за секој нафтен дериват одделно, за складирање на сурова нафта и/или нафтени деривати од задолжителните резерви на Република Македонија.

(3) Владата на Република Македонија на предлог на Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви ја пропишува висината на надоместоците за складирање и чување на задолжителните резерви.

(4) Трговските друштва - складиштари имаат обврска задолжителните резерви кои ги чуваат во форма на готови производи, задолжително во секое време по квалитет да одговараат на важечките прописи за квалитет на течните горива во Република Македонија, истите да не содржат недозволените примеси и/или нечистотии кои можат битно да влијаат врз квалитетот и на фактичките количини на нафтени резерви.

(5) Трговските друштва - складиштари кои чуваат сурова нафта и/или нафтени деривати од задолжителните резерви, немаат право на задржување, заложно право како и извршување и пленидба над истите.

(6) Трговските друштва - складиштари имаат обврска на барање на Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви да овозможат слободен пристап до складишните капацитети како и да ја стават на увид целокупната документација од која е видлива дневната состојба на складот и состојбата на задолжителните резерви.

(7) Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви и трговските друштва – складиштари кои чуваат задолжителни резерви, должни се да им овозможат на овластените претставници на Европската комисија преглед на задолжителните резерви и пристап до местата каде што се чуваат истите, вклучително и увид во документацијата врзана за задолжителните резерви.

(8) Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви и трговските друштва – складиштари кои за Агенцијата вршат чување и складирање на задолжителни резерви, должни се сите документи и податоци кои се однесуваат на видот, количината, квалитетот и територијалната разместеност на резервите, да ги чуваат најмалку пет години од денот на нивното создавање.

Забрана за користење на задолжителните резерви како средства за обезбедување

Член 16

Суровата нафта и нафтени деривати од задолжителните резерви кои се сопственост на Република Македонија и со кои управува Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви не можат да бидат предмет на задржување, залог, извршување и пленидба.

Расположивост на задолжителните резерви

Член 17

(1) Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви води сметка задолжителните резерви да бидат во секој момент достапни и физички пристапни и да не се врши нивно изнесување од складишниот простор без нејзино одобрение.

(2) Во случај на настанување на тешкотии и пречки кои ја отежнуваат расположивоста на резервите, Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви во секоја конкретна ситуација во зависност од видот на настанатите проблеми, во соработка со надлежни државни институции во рамките на нивните надлежности утврдени со закон, може да преземе дејствија за отстранување на тешкотиите и пречките што ја отежнуваат расположивоста на резервите, а со цел да се овозможи задолжителните резерви да бидат ставени на располагање на потрошувачите во определени временски рокови.

(3) За потребите на територијалната разместеност на задолжителните резерви, Република Македонија се смета за еден регион, земајќи ги предвид инфраструктурните карактеристики на земјата, големопродажната логистичка мрежа за снабдување на пазарот и локациите на складишните капацитети за сурова нафта и нафтени деривати.

(4) Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви се грижи задолжителните резерви територијално да бидат рамномерно распоредени, при што може во одделни подрачја да биде складирана поголема количина доколку тоа е потребно од технички и економски причини и доколку е обезбедено непречено снабдување на целокупната територија на Република Македонија.

(5) Резервите коишто се чуваат на територија на Република Македонија за друга земја-членка на Европската унија или на Енергетската заедница, кои треба да се употребат како мерка при постапка за вонредна состојба, не можат да бидат предмет на задржување, залог, извршување и пленидба.

(6) Во случај на примена на постапки за пуштање на задолжителни резерви на пазарот со цел обезбедување на непречено снабдување заради нарушена енергетска сигурност, Владата на Република Македонија треба

да се воздржи од попречување, како и да забрани преземање на мерки кои го попречуваат трансферот, користењето или пуштањето во промет на задолжителните резерви што се чуваат на територијата на Република Македонија во име на друга држава.

IV. МАКЕДОНСКА АГЕНЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ НАФТЕНИ РЕЗЕРВИ

Македонска агенција за задолжителни нафтени резерви

Член 18

(1) Македонската агенција за задолжителни нафтени резерви (во натамошниот текст: Агенција за задолжителни резерви) е самостојно, независно и непрофитно правно лице кое извршува работи од јавен интерес и е централно тело за чување на задолжителни резерви, единствено овластена за формирање, одржување, чување и продажба на задолжителните резерви на Република Македонија, согласно овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

(2) Работењето на Агенцијата за задолжителни резерви се заснова на принципите на стручност, професионалност, транспарентност и одговорност за работењето.

Правен статус

Член 19

(1) Агенцијата за нафтени резерви за својата работа одговара пред Владата на Република Македонија.

(2) Седиштето на Агенцијата за задолжителни резерви резерви е во Скопје.

(3) Скратен назив на Агенцијата за задолжителни резерви кој ќе се употребува во домашниот правен промет е МАКОРА.

(4) Полниот назив кој ќе се употребува во меѓународниот правен промет е „Macedonian Compulsory Oil Reserves Agency.“ Скратен назив во меѓународниот промет е MACORA.

Надлежности на Агенцијата за задолжителни резерви

Член 20

(1) Основни надлежности на Агенцијата за задолжителни резерви се:

- формирање, чување, обновување и управување со задолжителните резерви на Република Македонија;

- купување и продажба на сурова нафта и/или нафтени деривати со цел формирање и обновување на задолжителните резерви;

- склучување на тикети и договори врзани за други финансиски инструменти за формирање на задолжителни резерви и ограничување на пазарните и ценовни ризици во текот на формирањето и одржувањето на задолжителните резерви;

- пресметување на нивото на залихи на задолжителните резерви врз основа на податоци од референтната година;

- водење на евиденција за нивото, видот и територијалната разместеност на задолжителните резерви;

- изготвување и водење на Регистри на задолжителните и посебните резерви;

- осигурување на залихите на задолжителни резерви од ризици;

- предлагање начин за утврдување, пресметување, висина и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви;

- прибирање на надоместокот за задолжителни резерви;

- водење на евиденција за висината на уплатата на надоместокот за задолжителни резерви;

- грижа за наменско трошење на финансиските средства за работењето на Агенцијата за задолжителни резерви;

- предлагање начин за утврдување, пресметување и плаќање на трошоците во врска со складирањето, чувањето и одржувањето на задолжителните резерви;

- следење на расположивоста на складишни капацитети за складирање на задолжителни резерви;

- изградба, обновување, реконструкција и одржување на нови и/или постоечки складишни капацитети;

- склучување на договори за складирање на задолжителните резерви и нивно евидентирање;

- предлагање начин за користење, физичка достапност и расположивост на задолжителните резерви во случај на нарушување на енергетската сигурност на државата предизвикана од пореметувања во снабдувањето од поголеми размери;

- пуштање на задолжителни резерви во промет во случај на настанување на поголеми нарушувања на снабдувањето на пазарот, согласно овој закон;

- надзор и управување со задолжителните резерви кои се складираани на територијата на Република Македонија или на територија на друга држава, согласно овој закон;

- надзор над спроведувањето на одребите на овој закон;

- соработка со надлежните државни органи и институции и стопански субјекти во Република Македонија како и соработка со меѓународни институции и

- редовно следење на домашниот и меѓународен пазар на сурова нафта и нафтени деривати.

(2) Покрај надлежностите и работите од став (1) на овој член, Агенцијата за задолжителни резерви врши и други работи во согласност со овој закон, прописите донесени врз основа на овој закон, меѓународните договори од областа на безбедноста во снабдувањето ратификувани согласно Уставот на Република Македонија и со Статутот на Агенцијата за задолжителни резерви.

Наменско трошење на финансиски средства

Член 21

(1) Под наменско трошење на финансиските средства од членот 20 став (1) алинеја 11 од овој закон, се подразбира:

- подмирување на трошоците за купување на сурова нафта и/или нафтени деривати со цел формирање на задолжителните резерви;

- подмирување на трошоците за тикети и за договори врзани за други финансиски инструменти за формирање на задолжителни резерви и ограничување на пазарни и ценовни ризици во тек на формирање и одржување на задолжителните резерви;

- подмирување на трошоците за осигурување, складирање и обновување на задолжителните резерви;

- подмирување на трошоците за контрола на квантитетот и квалитетот на задолжителните резерви;

- подмирување на трошоците настанати како резултат на задолжување на финансиските пазари на капитал и останати трошоци на капиталот;

- подмирување на придружни трошоци (за разни студии, дозволи, истражувања, мерна опрема, заштитна опрема, мониторинг и сл.) во врска со создавање на предуслови за прифаќање и складирање на задолжителните резерви, а со цел зголемување на сигурноста на превозот и складирањето на опасни товари и ограничување на можностите за негативно влијание на животната околина;

- подмирување на оперативните трошоци за работење на Агенцијата за задолжителни резерви;

- подмирување на останатите трошоци поврзани со прашања од задолжителните резерви и безбедноста на снабдувањето кои произлегуваат од природата на дејноста;

- купување, градење, реконструкција и доградување на резервоарски капацитети и соодветни постројки и инсталации, како и управување со нив и

- подмирување на трошоци за редовно следење на домашниот и меѓународен пазар на сурова нафта и нафтени деривати.

(2) Складирањето за задолжителните резерви во сопствени капацитети како и управувањето со тие капацитети, Агенцијата за задолжителни резерви може врз основа на договор да ги довери на енергетски субјект со регистрирано седиште на територијата на Република Македонија.

Органи на Агенцијата за задолжителни резерви

Член 22

Органи на Агенцијата за задолжителни резерви се Управниот одбор и директорот.

Управен одбор

Член 23

(1) Со Агенцијата за задолжителни резерви управува Управниот одбор, кој се состои од пет члена.

(2) Членовите на Управниот одбор ги именува и разрешува Владата на Република Македонија. Три члена на Управниот одбор се именуваат на предлог на министерот надлежен за работите од областа на енергетиката од редот на реномирани и истакнати стручни лица и експерти во земјата од областа на нафтени деривати, еден член се именува на предлог на министерот надлежен за работите од областа на финансиите и еден член се именува на предлог на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

(3) Членовите на Управниот одбор на првата конститутивна седница избираат претседател и заменик претседател на Управниот одбор.

(4) Мандатот на членовите на Управниот одбор трае четири години со можност за повторен избор.

(5) Владата на Република Македонија може да разреши член на Управниот одбор пред истекот на мандатот, во следниве случаи:

- на негово барање;

- ако не работи и постапува според закон и актите на Агенцијата за задолжителни резерви или неоправдано не ги спроведува одлуките на Управниот одбор и на Владата на Република Македонија или постапува во спротивност со нив;

- ако со својата несовесна и неправилна работа како член на Управниот одбор предизвика нарушување на вршењето на дејностите на Агенцијата за задолжителни резерви и

- ако ги занемарува или не ги извршува своите обврски како член на Управниот одбор.

Работи кои ги врши Управниот одбор

Член 24

(1) Управниот одбор на Агенцијата за задолжителни резерви ги врши следните работи:

- донесува Статут на Агенцијата за задолжителни резерви;

- донесува деловник за работа на Управниот одбор;

- донесува акти за организација, систематизација, плата и надоместоци како и други општи акти на Агенцијата за задолжителни резерви;

- донесува годишна програма за работа со финансиски план за тековната година;

- усвојува годишен извештај за работа со годишна сметка на Агенцијата за задолжителни резерви;

- усвојува предлог акциски план за формирање на задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, кој го донесува Влада на Република Македонија;

- усвојува предлог одлука за количината и структурата на задолжителните резерви кои ќе се чуваат во тековната година, која ја донесува Влада на Република Македонија;

- усвојува предлог уредба за начинот за утврдување, пресметување, висината и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви, која ја донесува Влада на Република Македонија;

- усвојува предлог уредба за висина на надоместок за чување на задолжителните резерви, која ја донесува Влада на Република Македонија;

- усвојува предлог правилник за пропишување на методи и процедури за пресметка на просечните дневни нето увози и просечната дневна домашна потрошувачка, кој го донесува министерот надлежен за работите од областа на енергетиката;

- усвојува предлог правилник за формата и начинот на доставување на податоци за состојбата на сопствените залихи и задолжителните и оперативните резерви на месечно ниво, кој го донесува министерот надлежен за работите од областа на енергетиката;

- усвојува предлог правилник за методите и процедурите за пресметка на нивоата на задолжителните резерви, кој го донесува министерот надлежен за работите од областа на енергетиката;

- доставува известувања и предлози до Влада на Република Македонија по прашања од делокругот на работењето на Агенцијата за нафтени резерви;

- донесува посебни акти за работењето на Агенцијата за задолжителни резерви;

- ја утврдува вредноста на бодот за исплата на плати и надоместоци на вработените во Агенцијата за задолжителни резерви и

- му помага на директорот на Агенцијата за задолжителни резерви со давање на мислење и предлози за имплементација на планови, програми, акти и други активности.

(2) Покрај работите од став (1) на овој член, Управниот одбор врши и други работи кои се уредени со Статутот на Агенцијата за задолжителни резерви.

Директор на Агенцијата за задолжителни резерви

Член 25

(1) Со работата на Агенцијата за задолжителни резерви раководи директор кој го именува и разрешува Владата на Република Македонија.

(2) За директор може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија,

- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност,

- да има стекнати 240 кредити според ЕКТС или VII/1 степен на образование,

- да има најмалку пет години работен стаж, од кои две години на раководна функција,

- да има соодветен доказ (сертификат), не постар од пет години, за положен англиски јазик и тоа: ТОЕФЛ ИБТ (со најмалку 74 бодови), или ИЕЛТС (најмалку 6 бодови), или ТОЛЕС (базично познавање), или ИЛЕК (најмалку Б2 ниво) или Кембриџ сертификат (Б1 ниво), или АПТИС (најмалку Б2 ниво) и

- да поседува потврда за положен психолошки тест и тест за интегритет.

(3) Директорот се именува по спроведен јавен оглас за избор, објавен во три дневни весници кои се издаваат на целата територија на Република Македонија, од кои еден се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

Работи од делокруг на Директорот

Член 26

(1) Директорот на Агенцијата за задолжителни резерви ги врши следните работи:

- ја претставува и застапува Агенцијата за задолжителни резерви;

- ја организира работата и раководи со стручните служби на Агенцијата за задолжителни резерви;

- предлага општи и посебни акти за работењето на Агенцијата за задолжителни резерви до Управниот одбор;

- ги имплементира актите и одлуките на Управниот одбор;

- ги имплементира одлуките и актите на Владата на Република Македонија;

- поднесува акти и извештаи до Владата на Република Македонија;

- доставува годишен извештај за својата работа до Влада на Република Македонија на одобрување;

- предлага до Управниот одбор акциски план за формирање на задолжителни резерви;

- предлага до Управниот одбор годишна програма со финансиски план за тековната година;

- предлага на Управниот одбор одлука за количината и структурата на задолжителните резерви кои ќе се чуваат во тековната година;

- предлага до Управниот одбор уредба за начинот за утврдување, пресметување, висината и уплатување на надоместокот за задолжителните резерви;

- предлага на Управниот одбор уредба за утврдување на висината на надоместокот за чување на задолжителните резерви;

- предлага до Управниот одбор правилник за пропишување на методи и процедури за пресметка на просечните дневни нето увози и просечната дневна домашна потрошувачка;

- предлага до Управниот одбор правилник за формата и начинот на доставување на податоци за состојбата на сопствените залихи, оперативните резерви и задолжителните резерви на месечно ниво;

- предлага до Управниот одбор правилник за методите и процедурите за пресметка на нивоата на задолжителните резерви;

- предлага до Управниот одбор правилник за содржината, начинот и роковите за доставување на податоци за пласманот на нафтени деривати на домашниот пазар и уплатата на надоместокот за задолжителни резерви;

- изготвува извештај за работа на Агенцијата за задолжителни резерви во претходната година со годишна сметка и ги доставува на Управниот одбор на усвојување;

- предлага на Управниот одбор годишен план за јавни набавки;

- донесува одлуки и се грижи за спроведување на јавните набавки;

- се грижи за законито работење и трошење на финансиските средства;

- склучува договори во рамките на овластувањата утврдени со овој и друг закон и статутот на Агенцијата за задолжителни резерви;

- донесува поединечни акти од работењето на Агенцијата за задолжителни резерви;

- ги предлага и извршува општите акти за организација на работењето и систематизација на работните места;

- донесува поединечни акти за вработените од делокругот на работните односи;

- го пропишува начинот и постапката за вршење на контрола на спроведувањето на договорите за чување и обновување на задолжителните резерви склучени со трговските друштва – складиштари и

- го пропишува начинот и постапката за вршење на контрола на задолжителните резерви.

(2) Покрај работите од став (1) на овој член, Директорот одлучува и за други прашања утврдени со Статутот на Агенцијата за задолжителни резерви.

Стручни служби

Член 27

(1) Стручните, административно-техничките, помошните и другите работи за потребите на Агенцијата за задолжителни резерви ги вршат стручните служби на Агенцијата.

(2) Вработените во Агенцијата за задолжителни резерви кои вршат административни работи имаат статус на административни службеници.

(3) За прашањата кои се однесуваат на работниот однос на вработените од став (2) на овој член кои не се уредени со овој закон и со колективен договор, се применуваат одредбите од Законот за административните службеници и Законот за вработените во јавниот сектор.

(4) Вработените во Агенцијата за задолжителни резерви кои вршат помошни и технички работи имаат статус на помошно-технички персонал.

(5) За помошно-техничкиот персонал во Агенцијата за задолжителни резерви се применуваат прописите за работни односи.

Надворешни стручни лица

Член 28

За реализација на своите активности во согласност со овој закон, прописите донесени врз основа на овој закон, меѓународните договори од областа на безбедноста во снабдувањето ратификувани согласно Уставот на Република Македонија и со статут, Агенцијата за задолжителни резерви може, врз основа на договор, да користи услуги на специјализирани правни и физички лица од земјата и странство.

Статут

Член 29

(1) Со Статутот на Агенцијата за задолжителни резерви особено се регулираат:

- работите и задачите на Агенцијата за задолжителни резерви;
- начин на извршување на активности од делокругот на Агенцијата за задолжителни резерви;
- правата, надлежностите и одговорностите на вработените и
- други работи кои Агенцијата за задолжителни резерви ги врши во согласност со овој закон, прописите донесени врз основа на овој закон, меѓународните договори од областа на безбедноста во снабдувањето ратификувани согласно Уставот на Република Македонија и со статут.

(2) На Статутот на Агенцијата за задолжителни резерви, Владата на Република Македонија дава согласност.

Начело на доверливост на податоците

Член 30

(1) Податоците во врска со количината и структурата на задолжителните резерви согласно овој закон се јавни податоци.

(2) Податоците во врска со територијалната размешаност на задолжителните резерви по количина и структура, согласно овој закон се класифицирани и за нив ќе се применуваат мерките за безбедност на класифицирани информации, согласно важечките прописи.

V. ФИНАНСИРАЊЕ

Начин на финансирање

Член 31

(1) Средствата наменети за покривање на трошоците за формирање, чување и одржување на задолжителните резерви како и за редовно работење на Агенцијата за задолжителни резерви, се обезбедуваат од:

- надоместокот за задолжителни резерви на сурова нафта и/или нафтени деривати (во понатамошниот текст: надоместок за задолжителни резерви);
- средства остварени врз основа на меѓународна соработка на програми и проекти;
- кредити и
- други извори.

(2) Средствата од став (1) алинеја 1 на овој член се приход на Агенцијата за задолжителни резерви и се уплаќаат на соодветна сметка во рамките на трезорската сметка, а средствата од став (1) алинеи 2, 3 и 4 на овој член се приход на Агенцијата за задолжителни резерви и се уплаќаат на соодветна сметка во рамки на трезорската сметка.

(3) Владата на Република Македонија на предлог на Агенцијата за задолжителни резерви, ги пропишува начинот за утврдување, пресметување и висината на надоместокот од став (1) алинеја 1 на овој член, како и содржината, начинот и роковите за достава на податоци за пласманот на нафтени деривати на домашниот пазар. Висината на надоместокот за задолжителни резерви изразен во денари/литар/килограм за секоја категорија на нафтени деривати од член 6 став (1) на овој закон, се утврдува земајќи ја предвид потребата од финансиски средства во предметната фискална година и се пресметува со поделба на трошоците коишто се очекуваат со количините на задолжителни резерви предвидени да се чуваат и одржуваат во односната фискална година.

(4) Неискористените средства за финансирање од претходната година се пренесуваат за користење во наредната година.

Обврзници и настанување на обврската за уплата на надоместокот за задолжителни резерви

Член 32

(1) Обврзници за уплата на надоместокот за задолжителните резерви се:

- имателите на акцизна дозвола и
- увозниците на нафтени деривати во Република Македонија кои не се иматели на акцизна дозвола.

(2) За настанувањето, пресметувањето и обврската за плаќање на надоместокот за задолжителни резерви за обврзниците од ставот (1) алинеја 1 на овој член соодветно се применуваат одредбите на Законот за акцизите.

(3) Надоместокот за задолжителни резерви, за обврзникот од ставот (1) алинеја 1 на овој член го пресметува имателот на акцизната дозвола кој е должен да го уплати на соодветна уплатна сметка на Агенцијата за задолжителни резерви во рамките на трезорската сметка, во рок од 15 дена по истекот на секој календарски месец.

(4) Обврската за уплата на надоместокот за задолжителни резерви, за обврзникот од став (1) алинеја 2 на овој член настанува со настанување на царинскиот долг.

(5) Надоместокот за задолжителни резерви, за обврзникот од ставот (1) алинеја 2 на овој член го пресметува царинскиот орган при наплатата на царинскиот долг и го уплатува на соодветна уплатна сметка на Агенцијата за задолжителни резерви во рамките на трезорската сметка.

(6) Обврзниците за уплата на надоместокот за задолжителни резерви од ставот (1) на овој член имаат обврска во рок од 30 дена по истекот на календарскиот месец во кој е извршена уплатата на надоместокот за задолжителни резерви до Агенцијата за задолжителни резерви да доставуваат податоци за извршената уплата.

Соработка со надлежниот царински орган

Член 33

(1) За извршениот увоз на сурова нафта и нафтени деривати во Република Македонија, Царинската управа на Република Македонија е должна да изготвува месечен извештај и истиот да го доставува до Агенцијата за задолжителни резерви и до Државниот завод за статистика најдоцна во рок од 35 дена, за увозот извршен заклучно со последниот ден од месецот.

(2) За извршениот промет на нафтени деривати во Република Македонија, Царинската управа на Република Македонија е должна да изготвува месечен извештај и истиот да го доставува до Агенцијата за задолжителни резерви и до Државниот завод за статистика најдоцна во рок од 35 дена, за прометот извршен заклучно со последниот ден од месецот.

(3) Агенцијата за задолжителни резерви и Царинската управа се должни најмалку двапати годишно со записник да вршат срамнување на податоците од ставовите (1) и (2) на овој член.

VI. ПОСЕБНИ РЕЗЕРВИ

Посебни резерви

Член 34

(1) Агенцијата за задолжителни резерви може да чува и резерви на нафтени деривати во форма на посебни резерви кои се составен дел на задолжителните резерви, пресметани во денови на потрошувачка во согласност со условите утврдени во овој член и истите се чуваат со цел да се овозможи соодветна интервенција со пуштање во промет на количини на нафтени деривати кои се неопходно потребни за првичен одговор во случаи на посебна итност или да се пребродат локални кризи кои не се предизвикани од промена на цените на суровата нафта или нафтениите деривати, а може да се

однесуваат и на прекини во снабдувањето со природен гас. Посебните резерви се сопственост на Република Македонија и со нив управува Агенцијата за задолжителни резерви.

(2) Нивото на посебни резерви кои што се чуваат се пресметува врз основа на методите и процедурите за пресметување на обврските за чување на резерви утврдени во прописот од член 11 став (2) на овој закон.

(3) За исполнување на обврската за чување на посебни резерви соодветно се применуваат одредбите од членовите 14 и 15 на овој закон, освен за чување на посебните резерви од став (4) алинеи 10, 11, 12, 13 и 14 на овој член, за кои трговските друштва складиштари треба да поседуваат само акцизна дозвола.

(4) Посебните резерви може да бидат составени од еден или повеќе видови на нафтени деривати и тоа:

- Етан,
- ТНГ,
- Моторен бензин,
- Бензин за воздухоплови,
- Гориво за реактивни мотори од бензински вид, (од нафтен вид или JP4),
- Гориво за реактивни мотори од керозински вид,
- Друг керозин,
- Гасни масла /дизел гориво (екстра лесно масло за домаќинство и дизел),
- Мазут (со голема содржина на сулфур и со мала содржина на сулфур),
- Минерален терпентин ("White spirit") и SBP,
- Масла за подмачкување,
- Битумен,
- Парафински восоци и
- Нафтен кокс.

(5) Нафтениите деривати кои се избрани да се чуваат за посебни резерви се утврдуваат врз основа на категориите од став (4) на овој член, а за секоја избрана категорија резервите одговараат на даден број на денови на просечна дневна потрошувачка измерена врз основа на нивниот еквивалент на сурова нафта во текот на референтната година, која е календарската година пред периодот на чување на посебните резерви.

(6) Збирот на еквивалентите на сурова нафта за количините на нафтени деривати коишто се користат во Република Македонија, а коишто биле избрани како посебни резерви, мораат во референтната година да претставуваат најмалку 75% од еквивалентот на сурова нафта за домашната потрошувачка. Домашната потрошувачка на нафтени деривати е збирот на „пресметани бруто домашни испораки“ само од нафтениите деривати: моторен бензин, бензин за воздухоплови, гориво за реактивни мотори од бензински вид (на база на нафта или JP4), гориво за реактивни мотори од керозински тип, други видови керозин, дизел гориво / природен гас (дестилиран мазут) и мазут (со висок или низок процент на сулфур). Еквивалентите на сурова нафта за домашна потрошувачка се пресметуваат со множење на конкретните количини на нафтени деривати од овој став со фактор 1,2 на збирниот показател.

(7) За потребата за формирање на посебни резерви, бројот на денови за кои што се чуваат посебни резерви, како и избраните нафтени деривати од став (4) на овој член одлучува Владата на Република Македонија, а од-

луките остануваат во сила во времетраење од најмалку една година и нивните измени можат да влезат во сила само на првиот ден од календарскиот месец.

(8) Доколку Република Македонија одлучи да чува посебни резерви, Агенцијата за задолжителни резерви преку министерството надлежно за работите од областа на енергетиката на Европската комисија ѝ испраќа известување со прецизирање на нивото на резервите што се обврзала да ги чува, како и времетраењето на таквото чување.

(9) Доколку Република Македонија не презела обврска во дадена календарска година да чува посебни резерви за најмалку 30 дена, може да обезбеди најмалку една третина од нејзината обврска за чување задолжителни резерви да се чува во форма на производи согласно ставовите (4) и (6) на овој член.

(10) Доколку во Република Македонија во дадена календарска година се чуваат посебни резерви за помалку од 30 дена, Агенцијата за задолжителни резерви изработува годишен извештај за преземените мерки за обезбедување на расположивоста и физичката достапност на задолжителните резерви како и аранжманите кои се направени за да ѝ обезбедат на Република Македонија да го контролира користењето на овие резерви во случај на прекини во снабдувањето со нафта. Тој извештај ѝ се испраќа на Европската комисија до крајот на првиот месец од календарската година на која се однесува.

(11) Доколку Република Македонија одлучи посебните резерви да ги пушти во промет, ќе се применуваат одредбите од членот 36 од овој закон.

Управување со посебните резерви

Член 35

(1) Агенцијата за задолжителни резерви води и одржува Регистар на посебни резерви, за сите посебни резерви што ги чува на територијата на Република Македонија, кој постојано се ажурира. Регистарот на посебни резерви особено ги содржи сите неопходни информации за прецизирање на точната локација на посебните резерви.

(2) Агенцијата за задолжителни резерви преку министерството надлежно за работите од областа на енергетиката на Европската комисија ѝ испраќа копија од Регистарот на посебни резерви во рок од 15 дена по добиено барање од Европската комисија. Оваа копија не мора да содржи чувствителни податоци за локацијата на резервите. Ваквите барања од страна на Европската комисија можат да се поднесат не подоцна од пет години по датумот на кој се однесуваат бараните податоци.

(3) Агенцијата за задолжителни резерви изработува и статистички резимеа за посебните резерви и истите преку министерството надлежно за работите од областа на енергетиката ги поднесува до Европската комисија.

(4) Кога посебните резерви се мешаат со други залихи на нафтени деривати, Агенцијата за задолжителни резерви ги презема неопходните мерки со цел да се спречи складиштарот да врши преместување на тие измешани деривати во обем кој ги претставува посебните резерви, доколку нема претходно писмено овластување од Агенцијата за задолжителни резерви.

(5) Посебните резерви коишто се чуваат или се транспортираат во рамки на територијата на Република Македонија неможат да бидат предмет на задржување, залог, извршување и пленидба без оглед на тоа дали тие резерви се во сопственост на Република Македонија или во сопственост на други земји.

(6) Министерот надлежен за работите од областа на енергетиката, на предлог на Агенцијата за задолжителни резерви, ги пропишува содржината, формата и начинот на водење на Регистарот на посебните резерви како и правилата за подготовка и роковите за поднесување на резимеа од Регистарот на посебните резерви до Европската комисија.

(7) Министерот надлежен за работите од областа на енергетиката, на предлог на Агенцијата за задолжителни резерви, ја пропишува содржината, формата и начинот на изготвувањето на статистичките резимеа за посебните резерви, како и правилата за подготовка и роковите за поднесување на статистички резимеа до Европската комисија.

VII. НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ

Услови и начин на пуштање во промет на задолжителните резерви

Член 36

(1) Во случај на вонредно пореметување и нарушување на снабдувањето на пазарот со сурова нафта и нафтени деривати, Владата на Република Македонија, на предлог на Советодавната комисија од членот 38 од овој закон, донесува одлука за пуштање во промет на задолжителните резерви, со која се определува видот и количините на сурова нафта и/или нафтени деривати кои се пуштаат во промет, постапката и роковите за пуштање во продажба на задолжителните резерви, како и временскиот интервал во кој ќе се применува одлуката.

(2) Со одлуката од став (1) на овој член, Владата на Република Македонија истовремено одобрува привремено да се чуваат помали количини на сурова нафта и/или нафтени деривати од оние што се пропишани со член 5 став (1) или со член 34 на овој закон.

(3) Агенцијата за задолжителни резерви врз основа на одлуката од став (1) на овој член, нафтени деривати од задолжителните резерви ги пушта во промет на територијата на Република Македонија по пат на продажба по пазарни цени.

(4) Во случај на пуштање во промет на сурова нафта на територијата на Република Македонија, продажната цена ќе се одреди врз основа на средните котации на суровата нафта објавени во текот на испораката во Platt's Crude Oil Marketwire.

(5) Во случај на пуштање во промет на сурова нафта и нафтени деривати од задолжителните резерви надвор од територијата на Република Македонија, како интервенција врз основа на ефективна меѓународна одлука за пуштање на резерви во промет, продажната цена ќе се одреди врз основа на средните котации објавени во текот на испораката во Platt's Crude Oil Marketwire и Platt's European Marketscanu, за суровата нафта и/или нафтени деривати.

(6) Во случај кога е донесена одлука согласно ставот (1) на овој член, а Агенцијата за задолжителни резерви не успее согласно ставовите (3) и (4) на овој член да пушти задолжителни резерви на пазарот, обврска за купување и продажба како и испорака на нафтени деривати до крајните потрошувачи имаат трговските друштва кои складираат задолжителни резерви и/или енергетските субјекти кои вршат дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, сразмерно на висината на уплатата на надоместокот за задолжителни резерви во претходната календарска година.

(7) Средствата од продажбата на задолжителните резерви се уплаќаат на соодветна уплатна сметка на Агенцијата за задолжителни резерви во рамките на трезорската сметка.

(8) За пуштањето на задолжителните резерви како и за количините, Агенцијата за задолжителни резерви преку министерство надлежно за работите од областа на енергетиката веднаш ја известува Европската комисија.

План за интервенција

Член 37

(1) Владата на Република Македонија, на предлог на министерството надлежно за работите од областа на енергетиката донесува План за интервенција во случај на вонредно пореметување на снабдувањето на пазарот со сурова нафта и/или нафтени деривати (во натамошниот текст: План за интервенција).

(2) Со Планот за интервенција се пропишуваат постапката, критериумите и условите за утврдување на настанување на вонредно пореметување на снабдувањето на домашниот пазар со сурова нафта и/или нафтени деривати и прогласување на нафтена кризна состојба, надлежност и одговорност за постапување во случај на пореметување на снабдувањето, мерките што се преземаат во случај на нафтена кризна состојба, правата и обврските на носителите на една или повеќе лиценци за вршење на енергетските дејности складирање и/или трговија и/или преработка и/или транспорт на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, како и други постапки за нормализација на снабдувањето на пазарот.

(3) Со Планот за интервенција се пропишуваат и мерки кои вклучуваат смалување на потрошувачката на нафтени деривати во услови на настанато вонредно пореметување на снабдувањето на домашниот пазар или на нафтена кризна состојба.

(4) Планот за интервенција не се применува во случај на непосредна загрозеност на независноста и територијалниот интегритет на Република Македонија и во случај на големи природни непогоди на територијата на Република Македонија.

(5) Владата на Република Македонија на предлог на Советодавната комисија од член 38 на овој закон, донесува одлуки за мерките и активностите пропишани со Планот од став (1) на овој член, кои се преземаат за заштита од непосредна опасност од пореметување во снабдувањето и отстранување на настанатите пречки во снабдувањето со нафтени деривати на пазарот.

Советодавна комисија

Член 38

(1) За спроведување на Планот за интервенција од членот 37 од овој закон, Владата на Република Македонија формира Советодавна комисија составена од девет члена.

(2) Членовите на Советодавната комисија ги именува и разрешува Владата на Република Македонија и истата е составена од:

- еден претставник од министерството надлежно за работите од областа на енергетиката именуван на предлог на министерот, од редот на именувани функционери и еден претставник од редот на раководните државни службеници;

- еден претставник од министерството за финансии, именуван на предлог на министерот, од редот на именувани функционери;

- директорот на Агенцијата за задолжителни резерви;

- претседателот на Регулаторната комисија за енергетика;

- по еден претставник од два енергетски субјекти со најголем удел на пазарот на нафтени деривати во големопродажба во Република Македонија, на ниво на членови на управата или извршни директори, именувани на предлог на министерот надлежен за работите од областа на енергетиката и

- по еден претставник од два најголеми потрошувачи на нафтени деривати во земјата од секторот индустрија, на ниво на членови на управата или извршни директори, именувани на предлог на стопански комори.

(3) Претседател на Советодавната комисија е претставник од министерството надлежно за работите од областа на енергетиката, а заменик претседател е Директорот на Агенцијата за задолжителни резерви.

(4) Мандатот на членовите на Советодавната комисија трае четири години, односно до истекот на мандатот на функциите во институциите односно субјектите од кои доаѓаат, со право на повторен избор.

(5) Советодавната комисија ги врши следните работи:

- иницира предлог за донесување на одлука за настанато вонредно пореметување во снабдувањето на пазарот со сурова нафта и нафтени деривати и прогласување на нафтена кризна состојба;

- предлага мерки и одлуки за нормализација на снабдувањето на пазарот со сурова нафта и нафтени деривати во случај на вонредно пореметување на снабдувањето;

- предлага дополнителни мерки за нормализација на снабдувањето на пазарот;

- предлага укинување на сите одлуки и мерки за нормализација на снабдување на пазарот и

- други работи согласно овој закон и Деловник за работа на комисијата.

(6) Советодавната комисија за својата работа одговара пред Владата на Република Македонија.

(7) Советодавната комисија работи и одлучува на седници. Начинот на работа и одлучување се уредува со Деловник за работа на Советодавната комисија кој го донесува Комисијата.

(8) На членовите и претседателот на Советодавната комисија не им следуваат никакви надоместоци.

(9) Административно - техничките работи за потребите на Советодавната комисија ги вршат стручните служби на Агенцијата за задолжителни резерви.

Соработка со меѓународни институции од областа на енергетиката во врска со пуштањето на задолжителните резерви

Член 39

(1) Министерството надлежно за работите од областа на енергетиката е задолжено за координација и соработка со Европската комисија. Соработката ги вклучува сите прашања кои се однесуваат на сигурноста во снабдувањето со сурова нафта и нафтени деривати особено во случај на поголеми нарушувања во снабдувањето како и прашањата на доставување на копии од регистрите и статистичките резимеа за состојбата со задолжителните резерви и посебните резерви во Република Македонија. Стручна помош на министерството обезбедува Агенцијата за задолжителни резерви.

(2) Министерството надлежно за работите од областа на енергетиката и Агенцијата за задолжителни резерви ја претставуваат Република Македонија во работните, стручните и советодавните тела на Европската комисија кои се однесуваат на сигурност во снабдувањето.

VIII. НАДЗОР

Надлежни тела за спроведување на надзор

Член 40

(1) Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон и на договорите за складирање, чување и обновување на задолжителни резерви врши Агенцијата за задолжителни резерви.

(2) Надзорот од став (1) од овој член го вршат овластени лица од редот на вработените во Агенцијата за задолжителни резерви, врз основа на писмено овластување од директорот на Агенцијата.

(3) Овластените лица се должни при вршењето на надзор да го покажат овластувањето, а на барање на трговското друштво-складиштар, односно на обврзникот за уплата на надоместокот за задолжителни резерви да му остават копија од истото.

(4) Овластените лица од Агенцијата за задолжителни резерви не се должни да го најават своето доаѓање.

(5) Овластените лица од Агенцијата за задолжителни резерви ги вршат работите на надзор и превземаат мерки за кои се овластени со овој и друг закон во поглед на:

- надзор над спроведувањето на договорите за складирање;

- увид и надзор над документацијата и евиденцијата за уплата на надоместок за нафтени резерви кај обврзниците за уплата на надоместокот согласно член 32 од овој закон;

- увид во документацијата и евиденцијата на трговските друштва – складиштари кои се однесуваат на складирањето, чувањето и другите дејствија во врска со задолжителните резерви превземени во согласност со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

(6) Овластените лица од став (2) на овој член, ги вршат работите на надзор и превземаат мерки за кои се овластени со овој и друг закон, во соработка со надлежните инспекциски органи и/или избрано акредитирано контролно инспекциско тело и акредитирана лабораторија, во поглед на:

- квантитативна контрола на количините на задолжителните резерви и

- квалитативна контрола на нафтени резерви.

(7) При вршење на надзорот Агенцијата за задолжителни резерви може, врз основа на договор, да ангажира и други надворешни стручни физички или правни лица од релевантни области за вршење на поедини стручни активности.

(8) Овластените лица од Агенцијата за задолжителни резерви, надлежните инспекциски органи и ангажираните контролни тела и надворешни стручни лица, при вршење на надзорот должни се да водат сметка за заштита на јавниот интерес и за заштита на деловните интереси на трговското друштво – складиштар како и на обврзниците за уплата на надоместокот за задолжителни резерви.

(9) Идентичноста на копијата со оригиналот на документите, доказите и информациите ја потврдува со потпис овластен вработен кај трговското друштво-складиштар, односно кај обврзникот за уплата на надоместокот за задолжителни резерви.

(10) Трговското друштво – складиштар има обврска да соработува и на барање на овластеното лице за вршење надзор да овозможи непречен пристап до складишните капацитети во кои се чуваат задолжителните резерви како и просториите, документите, електронските системи или било кое друго средство во врска со задолжителните резерви предмет на надзор и да ја достави целокупната документација во врска со задолжителните резерви потребна за извршување на надзорот.

(11) Обврзникот за уплата на надоместокот за задолжителни резерви има обврска да соработува и на барање на овластеното лице за вршење надзор да овозможи непречен пристап до просториите, документите, електронските системи или било кое друго средство во врска со пресметката и уплатата на надоместокот за задолжителни резерви и да ја достави целокупната документација потребна за извршување на надзорот.

Акти и мерки во врска со спроведување на надзорот

Член 41

(1) При вршење на надзор на задолжителните резерви овластените лица од Агенцијата за задолжителни резерви изготвуваат записник.

(2) Записникот задолжително треба да биде потпишан од овластените претставници на Агенцијата за задолжителни резерви, претставниците од надлежните инспекциски органи, претставникот на ангажираното акредитирано контролно инспекциско тело, управител или магационер на склад, управител односно овластено лице кај обврзникот за уплата на надоместокот за задолжителни резерви, како и од надворешни стручни лица доколку истите се ангажирани.

(3) Во случај на утврдени неправилности, врз основа на записникот од став (1) на овој член, овластените лица за надзор до директорот на Агенцијата за задолжителни резерви поднесуваат писмен извештај со предлог мерки за отстранување на утврдените неправилности.

(4) Директорот на Агенцијата за задолжителни резерви во рамките на своите надлежности има право со решение да им нареди на трговските друштва – складиштари, односно на обврзниците за уплата на надоместокот за задолжителни резерви (во понатамошниот текст: правни субјекти), да го усогласат своето работење со условите предвидени во овој закон, подзаконски акти и договор, во рок од најмногу 30 дена од денот на приемот на решението.

(5) Доколку правните субјекти во рокот од став (4) на овој член целосно ги отстранат недостатоците наведени во решението, истите се должни да достават до Агенцијата за задолжителни резерви писмено образложение со соодветни докази во прилог, најдоцна во рок од пет дена од извршеното усогласување. По извршениот увид и оценка на доставеното образложение, Агенцијата за задолжителни резерви доколку ги прифати поднесените докази со записник ќе констатира дека усогласувањето е извршено.

(6) Доколку правните субјекти во рокот од став (4) на овој член делумно ги отстранат недостатоците наведени во решението, истите се должни да достават детално писмено образложение за ваквото постапување со соодветни докази во прилог, по што Агенцијата за задолжителни резерви може да одреди дополнителен примерен рок од најмногу 15 дена за целосно усогласување на работењето. По истекот на дополнителниот рок трговското друштво – складиштар, односно обврзникот за уплата на надоместокот за задолжителни резерви, се должни да достават писмено образложение за преземените мерки со соодветни докази во прилог, најдоцна во рок од пет дена од извршеното усогласување, а по извршениот увид и оценка на доставеното образложение Агенцијата за задолжителни резерви доколку ги прифати поднесените докази со записник ќе констатира дека усогласувањето е извршено.

(7) Доколку трговското друштво – складиштар, односно обврзникот за уплата на надоместокот за задолжителни резерви не постапат согласно роковите и условите од ставовите (4), (5) и (6) на овој член, Агенцијата за задолжителни резерви ќе поведе постапка пред надлежен суд соодветно на видот на прекршокот и висината на настанатата штета.

(8) Против донесените решенија од ставовите (4), (5) и (6) на овој член, трговското друштво – складиштар, односно обврзникот за уплата на надоместокот за задолжителни резерви имаат право да поведат управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот на истите.

(9) Овластените лица од Агенцијата за задолжителни резерви, кои при вршењето на надзорот ќе констатираат дека има елементи на сторено кривично дело, должни се за тоа да достават извештај до директорот на Агенцијата за задолжителни резерви заради поведување на законска постапка пред надлежените органи.

Инспекциски надзор на задолжителните резерви

Член 42

(1) Инспекциски надзор на задолжителните резерви врши Државниот пазарен инспекторат и Државниот инспекторат за техничка инспекција во согласност со нивните надлежности утврдени со закон.

IX. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Висина на глоба

Член 43

(1) Глоба во износ од 7 до 10% од вкупниот годишен приход во деловната година што и претходи на годината кога е сторен прекршокот или од вкупниот приход остварен за пократок период од годината што му претходи на прекршокот доколку во таа година правното лице започнало да работи, ќе му се изрече на трговско друштво-складиштар ако задолжителните резерви неовластено ги користи или ги отуѓи или им ја промени намената или складишниот простор или на друг начин располага со суровата нафта и/или нафтените деривати од задолжителните резерви спротивно на договор и на овој закон.

(2) Глоба во износ од 3 до 7% од вкупниот годишен приход во деловната година што и претходи на годината кога е сторен прекршокот или од вкупниот приход остварен за пократок период од годината што му претходи на прекршокот доколку во таа година правното лице започнало да работи, ќе се казни трговско друштво-складиштар ако задолжителните резерви ги користи како средства за обезбедување на побарувања кон трети лица-залог или било кој друг вид на обезбедување или задржување и како средства за извршување и пленидба, согласно член 15 став (5) и член 16 од овој закон.

(3) Глоба во износ од 10.000–20.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на трговско друштво-складиштар, односно обврзникот за уплата на надоместокот за задолжителни резерви ако:

- задолжителните резерви кои ги чува по својот квалитет не одговараат на највисоките важечки стандарди за квалитет на течните горива во Република Македонија и истите содржат недозволените примеси и/или нечистотии кои можат битно да влијаат врз квалитетот и на фактичките количини на задолжителни резервите согласно членот 15 став (4) од овој закон;

- не обезбеди пристап до складишните капацитети каде се чуваат задолжителните резерви согласно член 15 став (6) од овој закон;

- не овозможи непречен пристап до просториите, документите, електронските системи или било кое друго средство во врска со пресметката и уплатата на надоместокот за задолжителни резерви и не ја достави целокупната документација потребна за извршување на надзорот, согласно член 40 став (11) од овој закон;

- не го уплати надоместокот за задолжителни резерви согласно член 32 од овој закон;

- не постапува во согласност со одлуките на Владата на Република Македонија во случај на пореметување на снабдувањето, согласно член 36 од овој закон;

- не прифати мерки согласно Планот за интервенција од член 37 од овој закон;

- не постапи согласно роковите и условите од ставовите (4), (5) и (6) на членот 41 од овој закон.

(4) Глоба во износ од 5.000-10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на трговското друштво—складиштар, односно обврзникот за уплата на надоместокот за задолжителни резерви ако:

- не даде податок, даде неточен, нецелосен, ненавремен податок или пак податокот го дава на начин поинаков од пропишаниот согласно член 10 став (1) и членот 32 од овој закон.

(5) Глоба во износ од 2.000 - 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на трговското друштво - складиштар и обврзникот за уплата на надоместокот за задолжителни резерви ако:

- не ја стави на увид и располагање документацијата во врска со работењето со задолжителните резерви согласно член 15 став (6) од овој закон;

- не ги чува податоците, евиденцијата и документацијата во врска со задолжителните резерви во роковите утврдени согласно член 15 став (8) од овој закон;

- проследи класифицирана информација во врска со задолжителни резерви согласно член 30 став (2) од овој закон.

(6) За дејствијата од ставовите (1) и (2) на овој член ќе му се изрече глоба во износ од 10.000 до 20.000 евра во денарска противвредност за прекршок и на одговорното лице во правното лице.

(7) За дејствијата од ставот (3) на овој член ќе му се изрече глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност за прекршок и на одговорното лице во правното лице.

(8) Покрај глобата за прекршок од ставовите (1) и (2) на овој член на правното лице кое сторило два или повеќе прекршоци или во рок од една година ги повторува прекршоците од ставовите (1) и (2) на овој член, може да му се изрече и привремена забрана за вршење на одделна дејност во траење од една година, а на одговорното лице во правното лице за истиот прекршок му се изрекува и привремена забрана за вршење на одделна професија, дејност или должност во траење до една година.

(9) Покрај глобата за прекршокот од ставот (3) на овој член на правното лице кое сторило два или повеќе прекршоци или во рок од една година ги повторува прекршоците од став (3) на овој член, може да му се изрече и привремена забрана за вршење на дејност во траење од три до шест месеци, а на одговорното лице во правното лице да му изрече привремена забрана за вршење на одделна професија, дејност или должност во траење до шест месеци.

(10) Покрај глобата за прекршокот од ставот (3) алинеја 5 на овој член, на правните лица кои не постапуваат во согласност со одлуките на Владата на Република Македонија во случај на пореметување на снабдувањето може да им се изрече и привремена забрана за вршење на дејност во траење од три месеци до една година, а на одговорното лице во правното лице да му изрече привремена забрана за вршење на одделна професија, дејност или должност во траење до една година.

Надлежен суд

Член 44

За прекршоците утврдени во член 43 од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежниот суд

Постапка за порамнување

Член 45

(1) За прекршоците утврдени во член 43 од овој закон, Агенцијата за задолжителни резерви е должна на сторителот на прекршокот да му предложи постапка за порамнување пред да поднесе барање за прекршочна постапка.

(2) Овластените лица за вршење надзор составуваат записник во кој се забележуваат битните елементи на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, описот на дејствието на прекршокот и лицата затекнати на самото место.

(3) Во записникот се определува начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторувањето на прекршокот.

(4) Агенцијата за задолжителни резерви во постапката за порамнување на сторителот на прекршокот му дава платен налог.

(5) Се смета дека сторителот на прекршокот со потпис на прием на платниот налог се согласува да ја плати глобата.

(6) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и платниот налог го потпишува службено односно одговорно лице кое се нашло на лице место при контролата или друго службено односно одговорно лице кое изјавило дека има право да го потпише записникот и да го прими платниот налог.

(7) Изјавата од став (6) од овој член се забележува во записник.

(8) Сторителот на прекршокот е должен да ја плати глобата во рок од осум дена од приемот на платниот налог на сметката означена во платниот налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во тој рок ќе плати само половина од изречената глоба. Поуката за тоа право е дел од правната поука на платниот налог.

(9) Во постапката која ќе заврши со издавање на платен налог не се плаќаат трошоци на постапката.

(10) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот предвиден во ставот (8) на овој член, овластените лица за вршење надзор ќе поднесат барање за поведување прекршочна постапка до надлежниот суд.

(11) Овластените лица за вршење надзор се должни да водат евиденција за покренатите постапки за порамнување и за нивниот исход.

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 46

(1) Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати основана согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 35/11, 84/12 и 43/14) со денот на отпочнување

со примената на овој закон продолжува да работи како Македонска агенција за задолжителни нафтени резерви со надлежности утврдени со овој закон.

(2) Средствата, залихите, имотот, правата, побарувањата, обврските, архивата и документацијата од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати со денот на отпочнување со примената на овој закон, во целост се пренесуваат на Агенцијата за задолжителни резерви.

(3) Вработените во Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, од денот на отпочнување со примената на овој закон до денот на започнувањето на примената на Законот за административните службеници ("Службен весник на Република Македонија" број 27/14) и Законот за вработените во јавниот сектор ("Службен весник на Република Македонија" број 27/14), продолжуваат да работат во Агенцијата за задолжителни резерви во согласност со претходно стекнатите звања на јавни службеници и во согласност со актите за организација на работењето и систематизација на работните места на Агенцијата за задолжителни резерви.

(4) Вработените во Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, кои вршат помошни и технички работи и немаат статус на јавни службеници со денот на отпочнување со примената на овој закон, продолжуваат да работат во Агенцијата за задолжителни резерви и во однос на нивните права, обврски и одговорности од работниот однос се применуваат општите прописи за работни односи.

Член 47

Членовите на Управниот одбор на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои ја вршат оваа функција со денот на отпочнување со примената на овој закон, продолжуваат да ја извршуваат својата функција за која се именувани како членови на Управниот одбор на Агенцијата за задолжителни резерви до изборот на нов Управен одбор од страна на Владата на Република Македонија.

Член 48

Директорот на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кој ја врши оваа функција на денот на отпочнувањето со примена на овој закон, продолжува да ја врши функцијата директор на Агенцијата за задолжителни резерви до именување на директор од страна на Владата на Република Македонија.

Член 49

(1) Владата на Република Македонија најдоцна до денот на отпочнување со примена на овој закон ќе донесе:

1) акциски план за формирање на задолжителни резерви од член 12 став (2) од овој закон;

2) одлука за количината и структурата на задолжителните резерви за тековната година, согласно членот 12 став (3) од овој закон;

3) уредба со која ги пропишува начинот на утврдување, пресметување, висината и надоместувањето на трошоците за чување на задолжителните резерви согласно членот 15 став (3) од овој закон;

4) уредба со која ги пропишува начинот за утврдување, пресметување и висината на надоместокот за нафтени резерви, како и содржината, начинот и роковите за достава на податоци за пласманот на нафтени деривати на домашниот пазар, согласно членот 31 став (3) од овој закон;

5) план за интервенција во случај на вонредно пореметување на снабдувањето на пазарот со сурова нафта и нафтени деривати согласно членот 37 став (1) од овој закон.

(2) Владата на Република Македонија најдоцна до денот на отпочнување со примена на овој закон ќе ги именува членовите на Управниот одбор и Директорот на Агенцијата за задолжителни резерви согласно членовите 23 и 25 од овој закон.

(3) Владата на Република Македонија најдоцна до денот на отпочнување со примена на овој закон ќе ја формира и ќе ги именува членовите на Советодавната комисија од членот 38 ставови (1) и (2) од овој закон.

(4) Министерот надлежен за работите од областа на енергетиката, на предлог на Агенцијата за задолжителни резерви, најдоцна до денот на отпочнување со примена на овој закон ќе донесе:

1) правилник за методите и процедурите за пресметка на просечните дневни нето увози и просечната дневна домашна потрошувачка, од членот 5 став (3) од овој закон;

2) правилник за формата и начинот на доставување на податоци за состојбата на сопствените залихи и задолжителните и оперативните резерви на месечно ниво од членот 10 став (2) од овој закон;

3) правилник за подготовка и роковите за поднесување на статистички резимеа до Европската комисија, за содржината, формата и начинот на водење на Регистрите за задолжителните и за посебните резерви, како и правилата за подготовка и роковите за поднесување на резимеа од Регистрите за задолжителните и за посебните резерви до Европската комисија, согласно членот 10 став (5), членот 13 ставови (2) и (4) и членот 35 ставови (6) и (7) од овој закон;

4) правилник за методите и процедурите за пресметка на нивоата на задолжителните резерви од членот 11 став (2) од овој закон.

Рок за формирање на задолжителните резерви

Член 50

Владата на Република Македонија ќе ги формира задолжителните резерви согласно членот 5 став (1) од овој закон, најдоцна до 31 декември 2022 година.

Статут на Агенцијата за задолжителни резерви

Член 51

Статутот на Агенцијата за задолжителни резерви од членот 29 од овој закон, ќе се донесе најдоцна до денот на отпочнување со примена на овој закон.

Престанок на важење на определени одредби

Член 52

Со денот на отпочнувањето на примената на овој закон престанува да важи Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 35/11, 84/12 и 43/14).

Влегување во сила

Член 53

Одредбата од членот 25 став (2) алинеја 5 од овој закон кои се однесуваат на условот за познавање на странски јазик ќе отпочнат да се применуваат една година по денот на отпочнување со примената на овој закон.

Член 54

Одредбите од членот 27 ставови (2) и (3) од овој закон ќе отпочнат да се применуваат од денот на започнувањето на примената на Законот за административните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14) и Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14).

Член 55

Одредбите од членот 4 став (3), членот 10 став (4), членот 13 ставови (2) и (3), членот 15 став (7), членот 34 ставови (8) и (10), членот 35 ставови (2) и (3), членот 36 ставови (5) и (8) и членот 39 став (1) на овој закон, ќе отпочнат да се применуваат од денот на пристапувањето на Република Македонија во Европската Унија.

Член 56

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2015 година.

L I G J

PËR REZERVA TË DETYRUESHME TË NAFTËS

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Lënda e ligjit

Neni 1

Me këtë ligj rregullohet дetyrimi për sigurim të nivelit të lartë të sigurisë në furnizimin me naftë të papërpunuar dhe derivate të naftës nëpërmjet formimit, ruajtjes dhe mirëmbajtjes së rezervave minimale të naftës së papërpunuar dhe/ose të derivateve të naftës në formë të rezervave të дetyrueshme të naftës (нë текстин e mëtejмë: резерва të дetyrueshme), mënyra dhe kushtet për formim, ruajtja dhe mirëmbajtja e rezervave të дetyrueshme, vendosja e procedurave të domosdoshme për ndërhyrje për ballafaqim me mungesë serioze të derivateve të naftës në

treg dhe çështje të tjera me rëndësi për rezervat e дetyrueshme, si dhe themelimi dhe kompetencat e Agjencisë Маqedonase për Резерва të Детырueshme të Нафтës.

Definicione

Neni 2

Shprehje të caktuara të пërdorura në këtë ligj e kanë kuptimin në vijim:

(a) "адитивë" janë të gjitha komponimet e jo-hidrokarbureve të cilat i shtohen ose пërzihen me produkt të dhënë për ndryshim të cilësive të tij;

(b) "ndërpreje e madhe në furnizim" është rënia e konsiderueshme dhe e papritur në furnizimin me naftë të papërpunuar dhe/ose derivate të naftës në Republikën e Маqedonisë, тек palët kontraktuese të Komunitetit Energjetik, në Bashkimin Evropian ose në vend anëtar të Bashkimit Evropian, pa marrë parasysh nëse kjo ka çuar në vendim efektiv në nivel të Bashkimit Evropian për lëshim në qarkullim të rezervave të дetyrueshme;

(v) "konsum vendor" janë sasi të e përgjithshme të derivateve të naftës që janë llogaritur në пëррuthje me metodën e llogaritjes së ekuivalentit të naftës së papërpunuar për konsum vendor, të дëргуара në Republikën e Маqedonisë për пëрдорим energjetik dhe joenergjetik, me ç'rast kjo shumë i пëрфshin дëргимет në секторин për пëрpunim, секторët për industri, transport, ekonomi familjare dhe секторë тjerë për konsum "final", duke e пëрфshirë edhe konsumin personal të секторит për energjetikë (me пëрjashtim të karburantit motorik për раfineritë);

(g) "subjekt energjetik" është personi juridik që kryen veprimtari energjetike - magazinim të naftës së papërpunuar, derivateve të naftës, biokarburanteve dhe karburanteve për transport dhe/ose tregti me shumicë me naftë të papërpunuar, derivate të naftës, biokarburante dhe karburante për transport dhe/ose пëрpunim të naftës së papërpunuar dhe prodhim të derivateve të naftës dhe/ose transport të naftës së papërpunuar, derivateve të naftës, biokarburanteve dhe karburanteve për transport, në bazë të licencave të lëshuara nga Komisioni Rregullator i Energjetikës;

(d) "резерва të дetyрueshme" janë të gjitha резерват e naftës së papërpunuar dhe/ose derivateve të naftës të cilat Република e Маqedonisë është e дetyруар që t'i ruajë si резерва për gjendje të jashtëzakonshme në пëррuthje me këtë ligj, e që пëрбëhen nga prodhime energjetike të shënuara në nenin 6 të këtij ligji;

(g) "nivel i rezervave të дetyрueshme" është niveli real fizik i mbushjes së rezervave me naftë të papërpunuar dhe/ose derivate të naftës të shprehur në ditë;

(e) "резерва të veçanta" janë резерват e naftës që janë të rregulluara në nenin 34 të këtij ligji dhe janë pjesë пëрбërëсе e rezervave të дetyрueshme;

(zh) "vit referent" është viti kalendarik i të dhënave për konsumin ose importin neto që shfrytëzohen gjatë пëрллогаритjes së rezervave të дetyрueshme që duhet të руhen ose të atyre që realisht руhen në periudhë të caktuar kohore;

(z) "tiketë" është marrëveshje për блерје опционале të naftës së papërpunuar dhe/ose derivateve të naftës sipas kriterëve të пëрcaktuara парапракisht në periudhë të caktuar kohore;

(x) "shoqëri tregtare - magazinues" është person juridik që kryen veprimtari energjetike magazinim të naftës së papërpunuar, derivateve të naftës, biokarburanteve dhe karburanteve për transport, në bazë të licencës së lëshuar nga Komisioni Rregullator i Energjetikës, e me të cilin Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës ka lidhur marrëveshje për magazinimin e rezervave të detyrueshme;

(i) "qasje fizike" është organizimi i lokacioneve dhe transportimi i rezervave me qëllim të sigurimit të lëshimit të tyre në qarkullim ose dërgim efektiv te shfrytëzuesit e fundit dhe tregjet gjatë afateve kohore dhe me kushte që kontribuojnë për zbutjen e problemeve me furnizimin që kanë ndodhur dhe

(j) "trup qendror për ruajtje të rezervave" është Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës e Republikës së Maqedonisë që është e autorizuar për formim, ruajtje, mirëmbajtje dhe shitje të rezervave të detyrueshme.

Parimi i subsidiaritetit

Neni 3

(1) Në procedurën e zbatimit të dispozitave të këtij ligji zbatohen dispozitat nga Ligji për procedurë të përgjithshme administrative, nëse me këtë ligj nuk është rregulluar ndryshe.

(2) Në procedurën gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese, zbatohen dispozitat e Ligjit për mbikëqyrje inspektuese, Ligjit për inspektoratin shtetëror të tregut dhe Ligjit për inspeksion teknik, nëse me këtë ligj nuk është rregulluar ndryshe.

II. REZERVAT E DETYRUESHME, FORMIMI, RUAJTJA, PËRLLOGARITJA DHE REZYMETË STATISTIKORE

Obligimi për ruajtje të rezervave të detyrueshme

Neni 4

(1) Rezervat e detyrueshme formohen dhe ruhen me qëllim që të sigurohet furnizim i papenguar në tregun me naftë të papërpunuar dhe/ose derivate të naftës në rast të sigurisë së prishur energjetike të shkaktuar nga çrregullimi i jashtëzakonshëm dhe rënia e konsiderueshme dhe e papritur në furnizimin e tregut me naftë të papërpunuar dhe derivate të naftës, sipas dispozitave të këtij ligji dhe aktet nënligjore që dalin nga ai. Çrregullimi i jashtëzakonshëm i furnizimit mund të shkaktohet me prishje të tregut rajonal të naftës së papërpunuar dhe derivateve të naftës dhe/ose për arsye dhe kushte në krijimin e të cilave nuk mund të ndikohet, e që kanë ndodhur në territorin e Republikës së Maqedonisë dhe/ose në vendet nëpërmjet të cilave kryhet import i naftës së papërpunuar dhe derivateve të naftës për nevojat e tregut në Republikën e Maqedonisë.

(2) Rezervat e detyrueshme shfrytëzohen në rast të prishjes dhe çrregullimit në furnizimin me derivate të naftës që mund të shkaktohet në tregun në Republikën e Maqedonisë.

(3) Rezervat e detyrueshme shfrytëzohen edhe për plotësimin e obligimeve ndërkombëtare të Republikës së Maqedonisë.

Formimi i rezervave të detyrueshme

Neni 5

(1) Rezervat e detyrueshme formohen gradualisht në pajtim me planin aksional nga neni 12 paragrafi (2) i këtij ligji, me qëllim që të sigurohet që rezervat e detyrueshme të përgjithshme që ruhen në çdo kohë në Republikën e Maqedonisë t'u përgjigjen së paku 90 ditëve nga importet neto mesatare ditore ose 61 ditëve nga konsumi mesatar vendor ditore, në vitin kalendarik paraprak, varësisht se cila nga dy sasitë e theksuara është më e madhe.

(2) Importet neto mesatare ditore dhe konsumi mesatar vendor ditore për vitin kalendarik rrjedhës, llogariten në bazë të ekuivalentit të naftës së papërpunuar për importet dhe konsumin vendor gjatë vitit kalendarik paraprak.

(3) Ministri kompetent për punët nga sfera e energjetikës, me propozim të Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës, përcakton metoda dhe procedura për llogaritjen e importeve neto mesatare ditore dhe konsumin mesatar vendor ditore.

(4) Me përjashtim të paragrafit (2) të këtij neni, importet neto mesatare ditore dhe konsumi mesatar vendor ditore për vitin kalendarik rrjedhës, e që kanë të bëjnë me periudhën nga 1 janari deri më 31 mars, mund të llogariten edhe në bazë të sasive të importuara ose të konsumuara gjatë vitit të parafundit para vitit kalendarik përkatës.

(5) Obligimet për ruajtje nga paragrafi (1) i këtij neni për vitin rrjedhës në raport me vitin paraprak, harmonizohen më së voni deri më 1 prill të vitit rrjedhës dhe vlejnjë më së voni deri më 31 mars vitin e ardhshëm.

Struktura e rezervave të detyrueshme

Neni 6

(1) Rezervat e detyrueshme që ruhen në formë të prodhimeve të gatshme përbëhen nga një ose më shumë lloje të derivateve të naftës si në vijim:

- benzina motorike dhe benzina të aeroplanëve;
- karburante dizel - të gjitha llojet e vajrave të gazit dhe karburant për motorë reaktivë dhe
- vajra të rënda të gazit - vajra për djegie.

(2) Rezervat e detyrueshme janë përbëhen nga ato derivate të naftës nga paragrafi (1) i këtij neni, pjesëmarrja e përbashkët e të cilave në konsumin vendor në vitin kalendarik paraprak, të llogaritura në pajtim me nenin 5 të këtij ligji, është së paku 75%.

(3) Pjesëmarrja e derivateve të naftës nga paragrafi (2) i këtij neni në sasitë e përgjithshme të rezervave të detyrueshme që ruhen, do të përcaktohet në bazë të pjesëmarrjeve të veçanta në konsumin e përgjithshëm vendor në vitin kalendarik paraprak.

(4) Derivatet e naftës nga paragrafi (1) i këtij neni që ruhen si rezerva të detyrueshme mundën pjesërisht të ruhen në formë të naftës së papërpunuar. Pjesëmarrja e naftës së papërpunuar nuk mund të jetë më e madhe se 40% nga obligimi i përgjithshëm për ruajtjen e rezervave të detyrueshme të përcaktuar në pajtim me nenin 5 të këtij ligji.

(5) Rezervat e detyrueshme nga paragrafët (1) dhe (4) të këtij neni mund të ruhen edhe në lloj jomaterial në formë të tiketave.

(6) Biokarburantet motorike si dhe aditivët, merren parasysh gjatë llogaritjes së sasive faktike të rezervave të detyrueshme që ruhen nëse janë të përziera në derivatet konkrete të naftës në përputhje me specifikimet teknike. Biokarburantet motorike dhe aditivët merren parasysh edhe nëse duhet të përzihen me derivatet e naftës që ruhen për përmbushjen e detyrimit për ruajtjen e rezervave të detyrueshme dhe me to do të magazinohen në rafineritë e njëjta apo magazinat e njëjta, ose në rafineri dhe magazina, të cilat janë të lidhura me tubacione operative. Biokarburantet motorike merren parasysh në vëllim, në të cilin munden, në përputhje me specifikimet teknike, të përzihen me derivatet ekzistuese të naftës dhe ato të shfrytëzohen në transport.

Tiketa

Neni 7

(1) Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës, me qëllim të plotësimit të obligimit për ruajtje të rezervave të detyrueshme nga neni 5 paragrafi (1) të këtij ligji, mund të lidh tiketa me të cilat persona të tretë obligohen për çmim të caktuar të rezervojnë sasi të caktuara të naftës së papërpunuar dhe/ose derivateve të naftës sipas kritereve të përcaktuara paraprakisht në periudhë të caktuar kohore.

(2) Lidhja e tiketave kryhet nëse obligimi për ruajtje të rezervave të detyrueshme nuk mund në mënyrë ekonomike të përmbushet në tjetër mënyrë dhe nëse në atë mënyrë sasi të rezervuara në çdo kohë dhe në tërësi i janë në disponim Agjencisë Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës.

Çka nuk përfshihet në rezervat e detyrueshme

Neni 8

(1) Gjatë llogaritjes së nivelit të rezervave të detyrueshme që ruhen, nuk merren parasysh sasi të naftës së papërpunuar në naftsjellësit dhe sasi të derivateve të naftës në produktsjellësit.

(2) Për rezerva të detyrueshme nuk llogariten derivatet e naftës nga rezervat e mallrave të përcaktuara me Ligjin për rezerva të mallrave dhe rezerva operative të rregulluara me Ligjin për energjetikë.

(3) Me qëllim të plotësimit të obligimit për ruajtjen e rezervave, nuk merret parasysh nafta e papërpunuar që ende nuk është prodhuar, si dhe as sasi të ruhen:

1. në tubacione;
2. në vagonë - cisterna;
3. në bunkerë të anijeve detare;
4. në pompa të benzinës dhe objekte të shitjes me pakicë;
5. nga ana e konsumatorëve tjerë;
6. në anije cisterna dhe
7. si rezerva ushtarake.

(4) Në llogaritjen e obligimeve për ruajtjen e rezervave nuk përfshihen as rezervat që ruhen nga ana e subjekteve energjetike në Republikës së Maqedonisë që kanë ndërmarrë obligim për ruajtjen e rezervave të naftës të shtetit tjetër.

Mbledhja e të dhënave me qëllim të përcaktimit të konsumit të realizuar dhe importit neto të derivateve të naftës në vitin paraprak

Neni 9

(1) Të dhënat për përcaktimin e konsumit të realizuar dhe importit neto të derivateve të naftës në Republikën e Maqedonisë në vitin kalendarik paraprak, mbledhen në bazë të dispozitave të Ligjit për statistikë shtetërore dhe Programit për hulumtime strategjike.

(2) Subjektet energjetike që kryejnë përpunim të naftës së papërpunuar dhe prodhim të derivateve të naftës janë të obliguar që gjatë vitit kalendarik në Entin Shtetëror të Statistikës të dorëzojnë raporte mujore rrjedhëse për sasi të prodhuara, të importuara dhe të dërguara të derivateve të naftës më së voni deri më 20 të muajit rrjedhës për muajin paraprak.

(3) Subjektet energjetike që kryejnë veprimtari tregti me shumicë me naftë të papërpunuar, derivate të naftës, biokarburante dhe karburante për transport ose import të derivateve të naftës për nevoja personale detyrohen që gjatë vitit kalendarik të Entit Shtetëror të Statistikës të dorëzojnë raporte mujore rrjedhëse për sasi të importuara dhe dërguara të derivateve të naftës më së voni deri në 20-tin e muajit rrjedhës për muajin paraprak.

(4) Krahas të dhënave nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni, subjektet energjetike detyrohen në raportet në Entin Shtetëror të Statistikës të dorëzojnë edhe të dhëna të zbërthyera për tepricat e naftës së papërpunuar dhe/ose derivateve të naftës që ruhen për nevoja personale si rezerva operative në pajtim me Ligjin për energjetikë, rezervat e naftës që i ruajnë në pajtim me këtë ligj dhe rezervat e mallrave në pajtim me Ligjin për rezerva të mallrave, më së voni deri më 20-të të muajit rrjedhës për muajin paraprak.

(5) Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës dhe Agjencia për Rezerva të Mallrave detyrohen në Entin Shtetëror të Statistikës dhe ministrinë kompetente për kryerjen e punëve nga sfera e energjetikës, më së voni deri më 20 të muajit rrjedhës për muajin paraprak, të dorëzojnë raport mujor me të dhëna të zbërthyera për tepricat e naftës së papërpunuar dhe/ose derivateve të naftës që i ruajnë në muajin paraprak.

(6) Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës dhe Agjencia për Rezerva të Mallrave detyrohen në Entin Shtetëror të Statistikës dhe ministrinë kompetente për kryerjen e punëve nga sfera e energjetikës, deri më 31 janar në vitin rrjedhës, të dorëzojnë raport vjetor me të dhëna të zbërthyera për tepricat e naftës së papërpunuar dhe/ose derivateve të naftës që i ruajnë në vitin paraprak.

(7) Në bazë të raporteve nga paragrafët (2), (3), (4) dhe (5) të këtij neni, si dhe të dhënave për naftë të papërpunuar dhe derivate të naftës të marra nga Drejtoria Doganore e Republikës së Maqedonisë në pajtim me nenin 33 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji, Enti Shtetëror i Statistikës më së voni deri më 28 shkurt të vitit rrjedhës, do ta përcaktojë konsumin e realizuar dhe importin neto të derivateve të naftës në vitin paraprak kalendarik dhe në ministrinë kompetente për punët nga sfera e energjetikës dhe Agjencinë Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës dorëzon raport paraprak vjetor në bazë të të dhënave statistikore të mbledhura në ministrinë kompetente për punët nga sfera e energjetikës që ta llogaritë detyrimin për ruajtje të rezervave të detyrueshme për çdo vit rrjedhës, të shprehur në tone në ekuivalent të naftës së papërpunuar.

(8) Krahas raportit paraprak vjetor në pajtim me paragrafin (7) të këtij neni, Enti Shtetëror i Statistikës obligohet në bazë të të dhënave nga paragrafët (2), (3) dhe (4) të këtij neni te Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës dhe ministria kompetente për punët nga sfera e energjetikës të dorëzojë edhe raporte mujore, 55 ditë nga skadimi i muajit me të cilin ka të bëjë raporti.

(9) Formën, përmbajtjen si dhe mënyrën e dorëzimit dhe përpilimin e raporteve nga paragrafët (7) dhe (8) të këtij neni, i përshkruan Enti Shtetëror i Statistikës i Republikës së Maqedonisë në bashkëpunim me ministrinë kompetente për punët në sferën e energjetikës dhe Agjencinë Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës.

Rezimetë statistikore

Neni 10

(1) Subjektet energjetike që i kryejnë veprimtaritë përpunim të naftës së papërpunuar dhe prodhim të derivateve të naftës; tregti me shumicë me naftë të papërpunuar, derivate të naftës, biokarburante dhe karburante për transport ose importim të derivateve të naftës për nevoja personale dhe magazinim të naftës së papërpunuar, derivateve të naftës, biokarburanteve dhe karburanteve për transport, si dhe subjektet që janë të detyruar të ruajnë rezerva operative në pajtim me Ligjin për energjetikë, janë të obliguar që të dorëzojnë në Agjencinë Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës të dhëna për gjendjen e tepricave komerciale personale, rezervave operative dhe të rezervave të detyrueshme në nivel mujor, më së voni deri më 20 të muajit rrjedhës për muajin paraprak.

(2) Ministria kompetente për punët nga sfera e energjetikës me propozim të Agjencisë Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës e përcakton formën dhe mënyrën e dorëzimit të të dhënave nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Për sasinë, kualitetin, strukturën dhe zhvendosjen e rezervave të detyrueshme, si dhe për sasinë, cilësinë dhe strukturën e rezervave komerciale të paragrafit (1) të këtij neni, duke i përfshirë edhe rezervat e detyrueshme të shteteve tjera që ruhen në territorin e Republikës së Maqedonisë në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare, Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës harton rezyme statistikore mujore, në bazë të të dhënave nga neni 9 dhe nga paragrafi (1) i këtij neni

(4) Ministria kompetente për punët nga sfera e energjetikës është e obliguar që rezimetë statistikore nga paragrafi (3) i këtij neni, t'i dorëzojë te Komisioni Evropian.

(5) Ministri kompetent për punët nga sfera e energjetikës, me propozim të Agjencisë Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës, i përcakton rregullat për përpilimin dhe afatet për parashtrimin e rezymeve statistikore nga paragrafi (4) i këtij neni te Komisioni Evropian.

Llogaritja e nivelit të rezervave të detyrueshme

Neni 11

(1) Niveli i rezervave të detyrueshme që ruhen llogaritet në bazë të metodave dhe procedurave për llogaritjen e obligimeve për ruajtje të rezervave të përcaktuara me rregullën nga paragrafi (2) i këtij neni.

(2) Ministri kompetent për punët nga sfera e energjetikës, me propozim të Agjencisë Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës, i përcakton metodat dhe procedurat për llogaritjen e nivelit të rezervave të detyrueshme nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Niveli i rezervave të detyrueshme që ruhen në kohë të caktuar llogariten me shfrytëzimin e të dhënave nga viti referent siç është përcaktuar në nenin 5 paragrafët (2) dhe (4) të këtij ligji.

Rregullat për përcaktim të sasisë dhe strukturës së rezervave të detyrueshme

Neni 12

(1) Formimi, ruajtja dhe përtëritja e rezervave të detyrueshme, Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës, e kryen në bazë të rregullave në vijim:

- plan aksional për formimin e rezervave të detyrueshme,
- program vjetor me plan financiar për vitin rrjedhës dhe
- vendim për sasinë dhe strukturën e rezervave të detyrueshme për vitin rrjedhës.

(2) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të Agjencisë Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës, miraton plan aksionar për formimin e rezervave të detyrueshme në të cilin rregullohet dinamika e formimit të rezervave të detyrueshme e shprehur në ditë të mbulimit me naftë të papërpunuar dhe/ose derivate të naftës në përputhje me nenin 5 paragrafi (1) të këtij ligji, dinamika dhe mënyra e përtëritjes së rezervave të detyrueshme, organizimi i magazinimit dhe zhvendosjes territoriale të rezervave të detyrueshme, dhe nevoja dhe mënyra e investimit në përtëritjen e kapaciteteve magazinuese ekzistuese dhe ndërtimi i kapaciteteve të reja magazinuese.

(3) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të ministrisë kompetente për punët nga sfera e energjetikës, më së voni deri më 15 mars çdo vit, me vendim e përcakton sasinë dhe strukturën e rezervave të detyrueshme të përcaktuara në nenin 6 të këtij ligji, që do të ruhen në vitin rrjedhës, në bazë të importit neto ose konsumit të realizuar vendor në vitin paraprak kalendarik, varësisht prej asaj se cila sasi është më e madhe. Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës ka për obligim që ta përpilojë tekstin e propozim vendimit nga ky paragraf dhe ta dorëzojë te ministria kompetente për punët nga sfera e energjetikës, më së voni deri më 10 mars çdo vit.

(4) Në bazë të vendimit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nga paragrafi (3) i këtij neni dhe në përputhje me planin aksionar nga paragrafi (2) i këtij neni, Bordi drejtues i Agjencisë Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës më së voni deri më 31 mars në vitin rrjedhës miraton program vjetor me plan financiar me të cilin më detalisht rregullohen vlera dhe dinamika e formimit, procedura dhe dinamika për përtëritje, dhe shitja me qëllim të përtëritjes së rezervave të detyrueshme.

Regjistri i rezervave të detyrueshme

Neni 13

(1) Për sasinë, strukturën, zhvendosjen dhe disponimin e rezervave të detyrueshme, Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës, mban dhe udhëheq

Regjistër të rezervave të detyrueshme (në tekstin e mëtejshëm: Regjistër) që vazhdimisht azhurnohet. Regjistri në veçanti i përmban informatat që janë të domosdoshme të saktësohet rafineria ose magazina ku ruhen rezervat e detyrueshme, sasitë faktike dhe llojet e derivateve të naftës nga rezervat e detyrueshme si dhe pronari i rezervave. Rezume nga Regjistri i këtij paragrafi dorëzohet te ministria kompetente për punët nga sfera e energjetikës.

(2) Ministria kompetente për punët nga sfera e energjetikës, më së voni deri më 25 shkurt çdo vit, te Komisioni Evropian dorëzon rezume të Regjistrin për rezervat e detyrueshme, në të cilin janë dhënë sasitë dhe llojet e rezervave të detyrueshme të përfshira në Regjistrin ditën e fundit nga viti paraprak kalendarik.

(3) Krahas rezumesë nga paragrafi (2) i këtij neni, ministria kompetente për punët nga sfera e energjetikës i dërgon Komisionit Evropian kopje të plotë të Regjistrin, në afat prej 15 ditëve pas kërkesës së marrë nga Komisioni Evropian. Kjo kopje nuk duhet medoemos të përmbajë të dhëna të ndjeshme në aspekt të lokacionit të rezervave. Kërkesat e këtilla nga ana e Komisionit Evropian mund të parashtrihen jo më vonë se pesë vite pas datës me të cilën kanë të bëjnë të dhënat e kërkuara dhe nuk kanë të bëjnë me të dhëna për cilëndo periudhë para datës së aderimit të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian.

(4) Ministri kompetent për punët nga sfera e energjetikës, me propozim të Agjencisë Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës, i përcakton përmbajtjen, formën dhe mënyrën e mbajtjes së Regjistrin, si dhe rregullat për përpilimin dhe afatet për parashtrimin e rezumeve nga Regjistri te Komisioni Evropian.

III. RUAJTJA E REZERVAVE TË DETYRUESHME

Ruajtja e rezervave të detyrueshme

Neni 14

(1) Rezervat e detyrueshme ruhen në kapacitete magazinuese rezervuare personale dhe/ose të huazuara në territorin e Republikës së Maqedonisë.

(2) Një pjesë e rezervave të detyrueshme mund të ruhen edhe në vende - anëtare të Bashkimit Evropian dhe/ose vende nënshkruese të marrëveshjes së Komunitetit Energjetik (Energy Community Treaty), në bazë të marrëveshjes dypalëshe të lidhur paraprakisht ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe vendit - anëtar të Bashkimit Evropian dhe/ose të Komunitetit Energjetik, në të cilin do të magazinohen dhe ruhen rezervat e detyrueshme.

(3) Për llojin, sasinë dhe periudhën kohore të ruajtjes së rezervave të detyrueshme jashtë territorit të Republikës së Maqedonisë, vendos Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(4) Kur rezervat e detyrueshme ruhen në kapacitete të huazuara rezervuare magazinuese në territorin e Republikën e Maqedonisë, të njëjtat kapacitete mund t'i shfrytëzojnë edhe subjektet ekonomike magazinues, importues dhe tregtarë me shumicë me derivate të naftës, me ç'rast është e obligueshme që tepicat e naftës së papërpunuar dhe derivateve të naftës të evidentohen veças dhe me to nuk guxon të veprohet pa urdhëresë paraprake me shkrim dhe pëlqim nga Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës.

(5) Për ruajtjen e rezervave të detyrueshme në pajtim me paragrafin (4) të këtij neni, Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës, lidh marrëveshje për magazinim me kryerësit e veprimtarisë energjetike - magazinim të naftës së papërpunuar, derivateve të naftës, biokarburanteve dhe karburanteve për transport, që paraqiten në rolin e shoqërive tregtare - magazinues.

Të drejtat dhe obligimet që dalin nga ruajtja e rezervave të detyrueshme

Neni 15

(1) Shoqëritë tregtare - magazinues nga neni 14 paragrafi (5) i këtij ligji, për ruajtjen e rezervave të detyrueshme duhet të posedojnë licencë për magazinimin e naftës së papërpunuar, derivateve të naftës, biokarburanteve dhe karburanteve për transport, të lëshuar në pajtim me Ligjin për energjetikë, si dhe të posedojnë leje të akcizës të lëshuar në pajtim me Ligjin për akciza.

(2) Shoqëritë tregtare - magazinues nga paragrafi (1) i këtij neni, kanë për obligim që të sigurojnë së paku 20% nga kapacitetet e tyre të përgjithshme funksionale, për çdo derivat të naftës në veçanti, për magazinim të naftës së papërpunuar dhe/ose derivateve të naftës nga rezervat e detyrueshme të Republikës së Maqedonisë.

(3) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të Agjencisë Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës e përcakton lartësinë e kompensimeve për magazinim dhe ruajtje të rezervave të detyrueshme.

(4) Shoqëritë tregtare - magazinues e kanë për obligim që rezervat e detyrueshme që i ruajnë në formë të prodhimeve të gatshme, detyrimisht në çdo kohë për nga kualiteti t'u përgjigjen rregullave për kualitet të karburanteve të lëngëta në Republikës së Maqedonisë, të njëjtat të mos përmbajnë primesa të palejuara dhe/ose papastërti që mundën dukshëm të ndikojnë në kualitetin dhe në sasitë faktike të rezervave të naftës.

(5) Shoqëritë tregtare - magazinues që ruajnë naftë të papërpunuar dhe/ose derivate të naftës nga rezervat e detyrueshme, nuk kanë të drejtë për mbajtje, të drejtë pengu si dhe përmbarrim dhe konfiskim të të njëjtave.

(6) Shoqëritë tregtare - magazinues e kanë për obligim që me kërkesë të Agjencisë Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës të mundësojnë qasje të lirë te kapacitetet magazinuese si dhe ta japin për këqyrje dokumentacionin e plotë nga i cili shihet gjendja ditore e magazinës dhe gjendja e rezervave të detyrueshme.

(7) Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës dhe shoqëritë tregtare - magazinues që ruajnë rezerva të detyrueshme, janë të obliguar që t'u mundësojnë përfaqësuesve të autorizuar të Komisionit Evropian, kontroll të rezervave të detyrueshme dhe qasje te vendet ku ruhen ato, duke përfshirë edhe këqyrje në dokumentacionin e lidhur me rezervat e detyrueshme.

(8) Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës dhe shoqëritë tregtare - magazinues që për Agjencinë kryejnë ruajtje dhe magazinim të rezervave të detyrueshme, janë të obliguar që të gjitha dokumentet dhe të dhënat që kanë të bëjnë me llojin, sasinë, kualitetin dhe zhvendosjen territoriale të rezervave, t'i ruajnë së paku pesë vite nga dita e krijimit të tyre.

Ndalimi për shfrytëzimin e rezervave të detyrueshme si mjete për sigurim

Neni 16

Nafta e papërpunuar dhe derivatet e naftës nga rezervat e detyrueshme që janë në pronësi të Republikës së Maqedonisë dhe me të cilat menaxhon Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës nuk mund të jenë lëndë e mbajtjes, pengut, përmbarimit dhe konfiskimit.

Disponimi i rezervave të detyrueshme

Neni 17

(1) Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës, mban llogari që rezervat e detyrueshme të jenë çdo moment në disponim dhe të kapshme fizikisht dhe të mos kryhet nxjerrja e tyre nga hapësira magazinuese pa lejen e saj.

(2) Në rast të paraqitjes së vështirësive dhe pengesave që e rëndojnë disponimin e rezervave, Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës në çdo situatë konkrete varësisht nga lloji i problemeve të shkaktuara, në bashkëpunim me institucionet shtetërore kompetente në kuadër të kompetencave të tyre, të përcaktuara me ligj, mund të ndërmarrë veprime për mënjanimeve të vështirësive dhe pengesave që e rëndojnë disponimin e rezervave, e me qëllim që të mundësohet që rezervat e detyrueshme të vihen në disponim të konsumatorëve në afate të caktuara kohore.

(3) Për nevojat e zhvendosjes territoriale të rezervave të detyrueshme, Republika e Maqedonisë llogaritet si një rajon, duke marrë parasysh karakteristikat infrastrukturore të vendit, rrjetin logjistik të shitjes me shumicë për furnizimin e tregut dhe lokacionet e kapaciteteve magazinuese për naftë të papërpunuar dhe derivate të naftës.

(4) Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës kujdeset që rezervat e detyrueshme të shpërndahen në mënyrë të barabartë territoriale, me ç'rast mund që në rajone të caktuara të magazinohet sasi më e madhe nëse kjo është e nevojshme për arsye teknike dhe ekonomike dhe nëse sigurohet furnizim i papenguar në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë.

(5) Rezervat që ruhen në territorin e Republikës së Maqedonisë për ndonjë vend-anëtar tjetër të Bashkimit Evropian ose të Komunitetit Energjetik, që duhet të përdoren si masë gjatë procedurës për gjendje të jashtëzakonshme, nuk mund të jenë lëndë e mbajtjes, pengut, përmbarimit dhe konfiskimit.

(6) Në rast të zbatimit të procedurave për lëshim të rezervave të detyrueshme në treg me qëllim të furnizimit të papenguar për shkak të sigurisë së prishur energjetike, Qeveria e Republikës së Maqedonisë duhet të përmbahen nga pengimi, si dhe të ndalojë marrje të masave që e pengojnë transferin, shfrytëzimin ose lëshimin në qarkullim të rezervave të detyrueshme që ruhen në territorin e Republikës së Maqedonisë në emër të shtetit tjetër.

IV. AGJENCIA MAQEDONASE PËR REZERVA TË DETYRUESHME TË NAFTËS

Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës

Neni 18

(1) Agjencia Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës (në tekstin e mëtejshëm: Agjencia për Rezerva të Detyrueshme) është person juridik i mëvetësishëm, i pavarur dhe joprofitabil që kryen punë me interes publik dhe është trup qendror për ruajtjen e rezervave të detyrueshme, e autorizuar vetëm për formimin, mirëmbajtjen, ruajtjen dhe shitjen e rezervave të detyrueshme të Republikës së Maqedonisë, në pajtim me këtë ligj dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji.

(2) Puna e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme bazohet në parimet e kompetencës, profesionalizmit, transparencës dhe përgjegjësisë për punë.

Statusi juridik

Neni 19

(1) Agjencia e Rezervave të Naftës për punën e vet përgjigjet para Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

(2) Selia e Agjencisë së Rezervave të Detyrueshme është në Shkup.

(3) Emërtimi i shkurtuar i Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme që do të përdoren në qarkullimin juridik vendor është MAKORA.

(4) Emërtimi i plotë që do të përdoret në qarkullimin juridik ndërkombëtar është „Macedonian Compulsory Oil Reserves Agency.” Emërtimi ndërkombëtar në qarkullimin ndërkombëtar është MACORA.

Kompetencat e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme

Neni 20

(1) Kompetencat themelore të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme janë:

- formimi, ruajtja, përtëritja dhe menaxhimi me rezervat e detyrueshme të Republikës së Maqedonisë;
- blerja dhe shitja e naftës së papërpunuar dhe/ose derivateve të naftës me qëllim të formimit dhe përtëritjes së rezervave të detyrueshme;
- lidhja e tiketave dhe marrëveshjeve me instrumente tjera financiare për formimin e rezervave të detyrueshme dhe kufizimin e rreziqeve në treg dhe të çmimeve gjatë formimit dhe mirëmbajtjes së rezervave të detyrueshme;
- llogaritja e nivelit të tepricave të rezervave të detyrueshme në bazë të të dhënave nga viti referent;
- mbajtja e evidencës për nivelin, llojin dhe zhvendosjen territoriale të rezervave të detyrueshme;
- përpilimi dhe mbajtja e Regjistrit të rezervave të detyrueshme dhe atyre të veçanta;
- sigurimi i tepricave të rezervave të detyrueshme nga rreziqet;
- propozimi i mënyrës së përcaktimit, përlllogaritjes, lartësisë dhe pagesës së kompensimit për rezerva të detyrueshme;
- mbledhja e kompensimit të rezervave të detyrueshme; udhëheqja e evidencës për lartësinë e pagesës së kompensimit për rezervat e detyrueshme;

- kujdesi i shpenzimit me dedikim të mjeteve financiare për punën e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme;
 - propozimi i mënyrës së përcaktimit, përllogaritjes dhe pagesës së shpenzimit në lidhje me magazinimin, ruajtjen dhe mirëmbajtjen e rezervave të detyrueshme;
 - përcjellja e disponimit të kapaciteteve magazinuese për magazinim të rezervave të detyrueshme;
 - ndërtimi, përtëritja, rikonstruktimi dhe mirëmbajtja e kapaciteteve magazinuese ekzistuese dhe/ose të reja;
 - lidhja e marrëveshjeve për magazinimin e rezervave të detyrueshme dhe evidentimi i tyre;
 - propozimi i mënyrës së shfrytëzimit, qasjes fizike dhe disponimit të rezervave të detyrueshme në rast të prishjes së sigurisë energjetike të shtetit të shkaktuar nga çrregullimet në furnizimin me përmasa më të mëdha;
 - lëshimi në qarkullim i rezervave të detyrueshme në rast të shkakimit të prishjeve më të mëdha të furnizimit në treg, në pajtim me këtë ligj;
 - mbikëqyrja dhe menaxhimi me rezervat e detyrueshme që janë të magazinuar në territorin e Republikës së Maqedonisë ose në territorin e shtetit tjetër, në pajtim me këtë ligj;
 - mbikëqyrja e zbatimit të dispozitave të këtij ligji;
 - bashkëpunimi me organet kompetente shtetërore dhe institucionet ose subjektet ekonomike në Republikën e Maqedonisë si dhe bashkëpunimi me institucionet ndërkombëtare dhe
 - përcjellja e rregullt e tregut të brendshëm dhe atij të jashtëm të naftës së papërpunuar dhe derivateve të naftës.
- (2) Krahas kompetencave dhe punëve nga paragrafi (1) i këtij neni, Agjencia për Rezerva të Detyrueshme kryen edhe punë tjera në pajtim me këtë ligj, rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji, marrëveshjet ndërkombëtare nga sfera e sigurisë në furnizim, të ratifikuara në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë dhe me Statutin e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme.

Shpenzimi me dedikim i mjeteve financiare

Neni 21

- (1) Me shpenzim me dedikim të mjeteve financiare nga neni 20 paragrafi (1) alineja 11 e këtij ligji, nënkuptohet:
- shlyerja e shpenzimeve të blerjes së naftës së papërpunuar dhe/ose derivateve të naftës me qëllim të formimit të rezervave të detyrueshme;
 - shlyerja e shpenzimeve për tiketa dhe për marrëveshje të lidhura me instrumente tjera financiare për formimin e rezervave të detyrueshme dhe kufizimin e rreziqeve të tregut dhe të çmimeve gjatë formimit dhe mirëmbajtjes së rezervave të detyrueshme;
 - shlyerja e shpenzimeve për sigurimin, magazinimin dhe përtëritjen e rezervave të detyrueshme;
 - shlyerja e shpenzimeve të kontrollit të kuantitetit dhe kualitetit të rezervave të detyrueshme;
 - shlyerja e shpenzimeve të shkaktuara si rezultat ngarkimit me borxh në tregjet financiare të kapitalit dhe shpenzime tjera të kapitalit;
 - shlyerja e shpenzimeve përcjellëse (për studime të ndryshme, leje, hulumtime, pajisje matëse, pajisje mbrojtëse, monitorim dhe ngj.), në lidhje me krijimin e

parakushteve për pranimin dhe magazinimin e rezervave të detyrueshme, me qëllim të rritjes së sigurisë së transportit dhe magazinimin e ngarkesave të rrezikshme dhe kufizimin e mundësive për ndikim negativ në ambientin jetësor;

- shlyerja e shpenzimeve operative për punën e Agjencisë së Rezervave të Detyrueshme;
- shlyerja e shpenzimeve të tjera në lidhje me çështje të rezervave të detyrueshme dhe sigurisë në furnizimin që dalin nga natyra e veprimtarisë;
- blerja, ndërtimi, rikonstruktimi dhe ndërtimi shtesë i kapaciteteve të rezervuareve dhe stabilimenteve dhe instalimeve adekuate, si dhe menaxhimi me to dhe
- shlyerja e shpenzimeve për përcjelljen e rregullt të tregut të brendshëm dhe atij të jashtëm të naftës së papërpunuar dhe derivateve të naftës.

(2) Magazinimin e rezervave të detyrueshme në kapacitetet personale si dhe menaxhimin me këto kapacitete, Agjencia për Rezerva të Detyrueshme mundet që në bazë të marrëveshjes t'ia besojë subjektit energjetik me seli të regjistruar në territorin e Republikës së Maqedonisë.

Organet e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme

Neni 22

Organet e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme janë
Bordi drejtues dhe drejtori

Bordi Drejtues

Neni 23

(1) Me Agjencinë për Rezerva të Detyrueshme menaxhon Bordi Drejtues, që përbëhet nga pesë anëtarë.

(2) Anëtarët e Bordit Drejtues i emëron dhe shkarkon Qeveria e Republikës së Maqedonisë. Tre anëtarë të Bordit drejtues emërohen me propozim të ministrit kompetent për punët e sferës së energjetikës nga radhët e personave me renome dhe personave profesionalë të shquar dhe ekspertë nga vendi nga sfera e derivateve të naftës, një anëtar emërohet me propozim të ministrit kompetent për punët e financave dhe një anëtar emërohet me propozim të Komisionit Rregullator të Energjetikës të Republikës së Maqedonisë.

(3) Anëtarët e Bordit drejtues në mbledhjen e parë konstitutive zgjedhin kryetarin dhe zëvendëskryetarin e Bordit drejtues.

(4) Mandati i anëtarëve të Bordit drejtues zgjatë katër vite me mundësi për rizgjedhje.

(5) Qeveria e Republikës së Maqedonisë mund të shkarkojë anëtar të Bordit drejtues para skadimit të mandatit, në këto raste:

- me kërkesë të tij;
- nëse nuk punon dhe vepron sipas ligjit dhe akteve të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme ose nuk i zbaton vendimet e Bordit drejtues dhe të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë ose vepron në kundërshtim me to;
- nëse me punën e tij të pandërgjegjshme dhe të parregullt si anëtar i Bordit drejtues shkaktonte prishje në kryerjen e veprimtarive të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme dhe
- nëse i anashkalon ose nuk i kryen obligimet e veta si anëtar i Bordit drejtues.

Punët që i kryen Bordi Drejtues

Neni 24

(1) Bordi Drejtues i Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme i kryen punët në vijim:

- e miraton Statutin e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme;
- miraton rregullore për punë të Bordit Drejtues;
- miraton aktet për organizim, sistematizim, rrogë dhe kompensime si dhe aktet tjera të përgjithshme të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme;
- miraton program vjetor për punë me planin financiar për vitin rrjedhës;
- miraton raport vjetor për punë me llogari vjetore të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme;
- miraton propozim planin aksional për formimin e rezervave të detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës, që e miraton Qeveria e Republikës së Maqedonisë;
- miraton propozim-vendim për sasinë dhe strukturën e rezervave të detyrueshme që do të ruhen në vitin rrjedhës, që e miraton Qeveria e Republikës së Maqedonisë;
- miraton propozim-dekret për mënyrën e përcaktimit, përlllogaritjes, lartësisë dhe pagesës së kompensimit për rezervat e detyrueshme, që e miraton Qeveria e Republikës së Maqedonisë;
- miraton propozim-dekret për lartësinë e kompensimit për ruajtjen e rezervave të detyrueshme, që e miraton Qeveria e Republikës së Maqedonisë;
- miraton propozim-rregullore për përcaktimin e metodave dhe procedurave për përlllogaritjen e importeve neto ditore mesatare dhe konsumin mesatar ditor vendor, që e miraton ministri kompetent për punët nga sfera e energjetikës;
- miraton propozim-rregullore për formën dhe mënyrën e dorëzimit të të dhënave për gjendjen e tepricave personale dhe rezervat e detyrueshme dhe operative në nivel mujor, që e miraton ministri kompetent për punët nga sfera e energjetikës;
- miraton propozim-rregullore për metodat dhe procedurat e përlllogaritjes së niveleve të rezervave të detyrueshme, që e miraton ministri kompetent për punët nga sfera e energjetikës;
- dorëzon njoftime dhe propozime të Qeveria e Republikës së Maqedonisë për çështje nga fushëveprimi i punës së Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme;
- miraton akte të veçanta për punën e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme;
- e përcakton vlerën e pikës për pagesën e rrogave dhe kompensimeve të të punësuarve në Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme dhe
- i ndihmon drejtorit të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme me dhënie të mendimit dhe propozimeve për implementimin e planeve, programeve, akteve dhe aktivitete tjera.

(2) Krahas punëve nga paragrafi (1) i këtij neni, Bordi Drejtues kryen edhe punë tjera që janë të rregulluara me Statutin e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme.

Drejtori i Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme

Neni 25

(1) Me punën e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme menaxhon drejtori të cilin e emëron dhe shkarkon Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(2) Si drejtor mund të emërohet person i cili i plotëson këto kushte:

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- me aktvendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalim për ushtrim të profesionit, veprimtarisë ose detyrës,
- të ketë marrë 240 kredi sipas SETK ose shkallën VII/1 të arsimit,
- të ketë së paku pesë vjet stazh pune, nga të cilat dy vjet në funksion udhëheqës,
- të ketë dëshmi përkatëse (certifikatë), jo më të vjetër se pesë vjet, për gjuhë angleze të dhënë, si vijon: TOEFL IBT (me së paku 74 pikë), ose IELTS (së paku 6 pikë), ose TOLES (njohje bazike), ose ILEK (së paku nivelin B2) ose Certifikatë Kembrixh (niveli B1), ose APTIS (së paku nivelin B2) dhe
- të posedoj vërtetim për test të dhënë psikologjik dhe test të integritetit.

(3) Drejtori emërohet pas shpalljes së zbatuar publike për zgjedhje, të shpallur në tri gazeta ditore të cilat botohen në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë, nga të cilat njëra botohet në gjuhën që e flasin së paku 20% nga qytetarët të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase.

Punë nga fushëveprimi i Drejtorit

Neni 26

(1) Drejtori i Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme i kryen punët në vijim:

- e prezanton dhe përfaqëson Agjencinë për Rezerva të Detyrueshme;
- e organizon punën dhe menaxhon me shërbimet profesionale të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme;
- propozon akte të përgjithshme dhe të posaçme për punën e Agjencisë për rezerva të detyrueshme në Bordin drejtues;
- i zbaton aktet dhe vendimet e Bordit Drejtues;
- i zbaton vendimet dhe aktet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë;
- parashtron akte dhe raporte në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë;
- dorëzon raport vjetor për punën e vet në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë për miratim;
- i propozon Bordit Drejtues plan aksional për formimin e rezervave të detyrueshme;
- i propozon Bordit Drejtues program vjetor me plan financiar për vitin rrjedhës;
- i propozon Bordit Drejtues vendim për sasinë dhe strukturën e rezervave të detyrueshme të cilat do të ruhen në vitin rrjedhës;
- i propozon Bordit Drejtues dekret për mënyrën e menaxhimit, llogaritjen, lartësinë dhe pagesën e kompensimit për rezervat e detyrueshme;
- i propozon Bordit Drejtues dekret për përcaktimin e lartësisë së kompensimit për ruajtjen e rezervave të detyrueshme;
- i propozon Bordit Drejtues rregullore për përcaktimin e metodave dhe procedurave për përlllogaritje të importet neto mesatare ditore dhe konsumin mesatar ditor vendor;
- i propozon Bordit Drejtues rregullore për formën dhe mënyrën e dorëzimit të të dhënave për gjendjen e rezervave personale, rezervat operative dhe rezervat e detyrueshme të nivelit mujor;

- i propozon Bordit Drejtues rregullore për metodat dhe procedurat për llogaritje të niveleve të rezervave të detyrueshme;

- i propozon Bordit Drejtues rregullore për përmbajtjen, mënyrën dhe afatet për dorëzimin e të dhënave për plasmanin e derivateve të naftës në tregun vendas dhe pagesën e kompensimit për rezervat e detyrueshme;

- përpilon raport për punën e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme në vitin paraprak me llogari vjetore dhe i dorëzon në Bordin Drejtues për miratim;

- i propozon Bordit drejtues plan vjetor për furnizime publike;

- miraton vendime dhe kujdeset për zbatimin e furnizimeve publike;

- kujdeset për punën ligjore dhe shpenzimin e mjeteve financiare;

- lidh marrëveshje në korniza të autorizimeve të përcaktuara me këtë ligj dhe ligj tjetër dhe statutin e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme;

- miraton akte individuale nga puna e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme;

- i propozon dhe realizon aktet për organizim të punës dhe sistematizim të vendeve të punës;

- miraton akte individuale për të punësuarit nga fushëveprimi i marrëdhënieve të punës;

- e përcakton mënyrën dhe procedurën për kryerjen e kontrollit të zbatimit të marrëveshjeve për ruajtje dhe përtëritjen e rezervave të detyrueshme të lidhura me shoqëritë tregtare – magazinues dhe

- e përcakton mënyrën dhe procedurën për kryerjen e kontrollit të rezervave të detyrueshme.

(2) Krahas punëve nga paragrafi (1) i këtij neni, Drejtori vendos dhe për çështje të tjera të përcaktuara me Statutin e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme.

Shërbime profesionale

Neni 27

(1) Punët profesionale, administrative-teknike, ndihmëse dhe punët tjera për nevojat e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme i kryejnë shërbimet profesionale të Agjencisë.

(2) Të punësuarit në Agjencinë për Rezerva të Detyrueshme të cilët kryejnë punë administrative kanë status të nëpunësve administrativë.

(3) Për çështjet që kanë të bëjnë me marrëdhëniet e punës së të punësuarve nga paragrafi (2) i këtij neni, që nuk janë përcaktuar me këtë ligj dhe me marrëveshje kolektive, zbatohen dispozitat nga Ligji për nëpunës administrativë dhe Ligji për të punësuarit në sektorin publik.

(4) Të punësuarit në Agjencinë për Rezerva të Detyrueshme të cilët kryejnë punë ndihmëse dhe teknike kanë status të personelit ndihmës-teknik.

(5) Për personelin ndihmës-teknik në Agjencinë për Rezerva të Detyrueshme zbatohen rregullat për marrëdhënie pune.

Persona të jashtëm profesionalë

Neni 28

Për realizimin e aktiviteteteve të veta në pajtim me këtë ligj, rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji, marrëveshjet ndërkombëtare nga sfera e sigurisë në furnizim të

ratifikuara në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë dhe me status, Agjencia për Rezerva të Detyrueshme mund, në bazë të marrëveshjes, të shfrytëzojë shërbime të personave të specializuar fizikë dhe juridikë nga vendi dhe jashtë vendit.

Statuti

Neni 29

(1) Me Statutin e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme posaçërisht rregullohen:

- punët dhe detyrat e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme;

- mënyra e realizimit të aktiviteteteve nga fushëveprimi i Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme;

- të drejtat, kompetencat dhe përgjegjësitë e të punësuarve dhe

- punët tjera të cilat Agjencia për Rezerva të Detyrueshme i kryen në pajtim me këtë ligj, rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji, marrëveshjet ndërkombëtare nga sfera e sigurisë në furnizimin të ratifikuara në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë dhe me statutin.

(2) Për statutin e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme, Qeveria e Republikës së Maqedonisë jep pëlqim.

Parimi i fshehtësisë së të dhënave

Neni 30

(1) Të dhënat në lidhje me sasinë dhe strukturën e rezervave të detyrueshme në pajtim me këtë ligj janë të dhëna publike.

(2) Të dhënat në lidhje me zhvendosjen territoriale të rezervave të detyrueshme sipas sasisë dhe strukturës, në pajtim me këtë ligj janë të klasifikuara dhe për to do të zbatohen masat për siguri të informatave të klasifikuara, në pajtim me rregullat në fuqi.

V. FINANCIMI

Mënyra e financimit

Neni 31

(1) Mjetet e dedikuara për mbulimin e shpenzimeve për formim, ruajtje dhe mirëmbajtje të rezervave të detyrueshme si dhe për punë të rregullt të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme, sigurohen nga:

- kompensimi për rezerva të detyrueshme të naftës së papërpunuar dhe/ose derivateve të naftës (në tekstin e mëtejshëm: kompensim për rezerva të detyrueshme);

- mjete të realizuara në bazë të bashkëpunimit ndërkombëtar të programeve dhe projekteve;

- kredi dhe

- burime tjera.

(2) Mjetet nga paragrafi (1) alineja 1 të këtij neni janë të ardhura të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme dhe paguhen në llogari përkatëse për pagesë në korniza të llogarisë së thesarit, kurse mjetet nga paragrafi (1) alinetë 2, 3 dhe 4 të këtij neni janë të ardhura të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme dhe paguhen në llogari të posaçme në korniza të llogarisë së thesarit.

(3) Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme, i përcakton mënyrën për përcaktim, llogaritje dhe lartësinë e

kompensimit nga paragrafi (1) alineja 1 të këtij neni, si dhe përmbajtjen, mënyrën dhe afatet për dorëzim të të dhënave për plasmanin e derivateve të naftës në tregun vendas. Lartësia e kompensimit për rezervat e detyrueshme të shprehura në denarëlitërkilogram për secilën kategori të derivateve të naftës nga neni 6 paragrafi (1) të këtij ligji, përcaktohet duke marrë parasysh nevojën nga mjetet financiare në vitin fiskal në fjalë dhe llogaritet me ndarje të shpenzimeve të cilat priten me sasitë e rezervave të detyrueshme të parapara të ruhen dhe mirëmbahen në vitin fiskal referues.

(4) Mjetet e pashfrytëzuara për financim nga viti paraprak parashtrihen për shfrytëzim në vitin e ardhshëm.

Detyrësit dhe krijimi i obligimit për pagesë të kompensimit për rezerva të detyrueshme

Neni 32

(1) Detyrës për pagesë të kompensimit për rezerva të detyrueshme janë:

- poseduesit e lejes së akcizës dhe
- importuesit e derivateve të naftës në Republikën e Maqedonisë të cilët nuk janë posedues të lejes së akcizës.

(2) Për krijimin, llogaritjen dhe detyrimin për pagesë të kompensimit për rezervat e detyrueshme për detyrësit nga paragrafi (1) alineja 1 të këtij neni në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat e Ligjit për akcizat.

(3) Kompensimin për rezerva të detyrueshme, për detyrësin nga paragrafi (1) alineja 1 e këtij neni e llogarit poseduesi i lejes së akcizave i cili është i detyruar ta paguajë në llogari përkatëse për pagesë të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme në korniza të llogarisë së thesarit, në afat prej 15 ditësh pas kalimit të çdo muaji kalendarik.

(4) Detyrimi për pagesë të kompensimit për rezerva të detyrueshme, për detyrësin nga paragrafi (1) alineja 2 të këtij neni bëhet me krijimin e borxhit doganor.

(5) Kompensimi për rezerva të detyrueshme, për detyrësin nga paragrafi (1) alineja 2 të këtij neni e llogarit organi doganor gjatë arkëtimit së borxhit doganor dhe e paguan në llogari përkatëse për pagesë të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme në korniza të llogarisë së thesarit.

(6) Debitorët për pagesë të kompensimit për rezerva të detyrueshme nga paragrafi (1) i këtij neni kanë detyrim në afat prej 30 ditësh pas kalimit të muajt kalendarik me të cilin është kryer pagesa e kompensimit për rezerva të detyrueshme për Agjencinë për Rezerva të Detyrueshme të dorëzojnë të dhëna për pagesën e realizuar.

Bashkëpunimi me organin kompetent doganor

Neni 33

(1) Për importin e realizuar të naftës së papërpunuar dhe derivateve të naftës në Republikën e Maqedonisë, Drejtoria Doganore e Republikës së Maqedonisë është e detyruar të përgatisë raport mujor dhe ta dorëzojë atë te Agjencia për Rezerva të Detyrueshme dhe te Enti Shtetëror për Statistikë më së voni në afat prej 35 ditësh, për importin e realizuar përfundimisht me ditën e fundit të muajit.

(2) Për qarkullimin e kryer të derivateve të naftës në Republikën e Maqedonisë, Drejtoria Doganore e Republikës së Maqedonisë është e detyruar të përgatisë raport mujor dhe ta dorëzojë atë te Agjencia për Rezerva të

Detyrueshme dhe te Enti Shtetëror për Statistikë më së voni në afat prej 35 ditësh, për qarkullimin e realizuar përfundimisht me ditën e fundit të muajit.

(3) Agjencia për Rezerva të Detyrueshme dhe Drejtoria Doganore janë të detyruara së paku dy herë në vjet me procesverbal të bëjnë barazimin e të dhënave nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni.

VI. REZERVAT E POSAÇME

Rezervat e posaçme

Neni 34

(1) Agjencia për Rezerva të Detyrueshme mund të ruajë dhe rezerva të derivateve të naftës në formë të rezervave të posaçme të cilat janë pjesë përbërëse e rezervave të detyrueshme, të llogaritur në ditë të konsumit në pajtim me kushtet e përcaktuara në këtë nen dhe ato ruhen me qëllim që të mundësohet intervenim përkatës me lëshim në qarkullim të sasive të derivateve të naftës të cilat janë detyrimisht të nevojshme si përgjigje e parë në raste të urgjencës së posaçme ose të tejkalohen kriza lokale të cilat nuk janë shkaktuar nga ndryshimi i çmimeve të naftës së papërpunuar ose derivateve të naftës, kurse mund të kenë të bëjnë dhe me ndërprerjen e furnizimit me gaz natyror. Rezervat e posaçme janë pronësi e Republikës së Maqedonisë dhe me to menaxhon Agjencia për Rezerva të Detyrueshme.

(2) Nivelin e rezervave të posaçme të cilat ruhen llogaritet në bazë të metodave dhe procedurave për llogaritje të detyrimeve për ruajtje të rezervave të përcaktuara me rregullën nga neni 11 paragrafi (2) të këtij ligji.

(3) Për plotësimin e detyrimit për ruajtje të rezervave të posaçme në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat nga nenet 14 dhe 15 të këtij ligji, përveç për ruajtje të rezervave të posaçme nga paragrafi (4) alinetë 10, 11, 12, 13 dhe 14 të këtij neni, për të cilat shoqëritë tregtare-magazinues duhet të posedojnë vetëm leje të akcizës.

(4) Rezervat e posaçme mund të jenë të përbëra nga një ose më shumë lloje të derivateve të naftës, si vijon:

- Etan,
- TNG,
- Benzinë motori,
- Benzinë për mjete fluturimi,
- Lëndë djegëse për motorë reaktivë nga lloji i benzinës, (nga lloji i naftës ose JP4),
- Lëndë djegëse për motorë reaktivë nga lloji kerozinë ,
- Kerozin tjetër,
- Vajra të gazit / lëndë djegëse dizell (vaj ekstra i lehtë për amvisëri dhe dizell),
- Mazut (me përmbajtje të madhe të sulfurit dhe me përmbajtje të vogël të sulfurit),
- Terpentin minimal ("White spirit") dhe XVR,
- Vaj për lyerje,
- Bitumen,
- Dyllë parafin dhe
- Koks i naftës.

(5) Derivatet e naftës të cilat janë zgjedhur të ruhen për rezerva të posaçme përcaktohen në bazë të kategorive nga paragrafi (4) i këtij neni, kurse për secilën kategori të zgjedhur të rezervave përgjigjen në numër të dhënë të

ditëve të konsumit mesatar ditor të matur në bazë të ekuivalentit të tyre të naftës së papërpunuar gjatë vitit referues, i cili është viti kalendarik para periudhës së ruajtjes së rezervave të posaçme.

(6) Shuma e ekuivalentëve të naftës së papërpunuar për sasitë e derivateve të naftës të cilat shfrytëzohen në Republikën e Maqedonisë, kurse të cilat janë zgjedhur si rezerva të posaçme, në vitin referues doemos duhet të paraqesin së paku 75% nga ekuivalenti i naftës së papërpunuar për konsumin vendor. Konsumi vendor i derivateve të naftës është shuma e "llogaritur e dërgesave vendase bruto" vetëm nga derivatet e naftës: benzinë motori, benzinë për mjete fluturimi, lëndë djegëse për motorë reaktivë nga lloji i benzinës (në bazë të naftës ose JR4), lëndë djegëse për motorë reaktivë nga tipi i kerozinës, lloje tjera të kerozinës, lëndë djegëse disel / gaz natyror (mazut i distiluar) dhe mazut (me përqindje të lartë ose të ulët të sulfurit). Ekuivalentët e naftës së papërpunuar për konsum vendor llogariten me shumëzimin e sasive konkrete të derivateve të naftës nga kjo përbërje me faktor 1, 2 të indikatorit përmbledhës.

(7) Për nevojën e formimit të rezervave të posaçme, numrin e ditëve për të cilat ruhen rezervat e posaçme, si dhe derivatet e zgjedhura të naftës nga paragrafi (4) i këtij neni vendos Qeveria e Republikës së Maqedonisë, kurse vendimet ngelen në fuqi në kohëzgjatje së paku prej një viti dhe ndryshimet e tyre mund të hyjnë në fuqi vetëm në ditën e parë të muajit kalendarik.

(8) Nëse Republika e Maqedonisë vendos të ruajë rezerva të posaçme, Agjencia për Rezerva të Detyrueshme nëpërmjet ministrisë kompetente për punët nga sfera e energjetikës të Komisionit Evropian dërgon njoftim me saktësimin e nivelit të rezervave që është detyruar i ruajë, si dhe kohëzgjatjen e ruajtjes së tillë.

(9) Nëse Republika e Maqedonisë nuk ka marrë detyrim në vit të dhënë kalendarik të ruajë rezerva të posaçme së paku për 30 ditë, mund të sigurojë së paku një të tretën nga detyrimi i saj për ruajtje të rezervave të detyrueshme të ruhet në formë të prodhimeve në pajtim me paragrafët (4) dhe (6) të këtij neni.

(10) Nëse në Republikën e Maqedonisë në vitin e dhënë kalendarik ruhen rezerva të posaçme për më pak se 30 ditë, Agjencia për Rezerva të Detyrueshme përpunon raport vjetor për masat e mara për sigurimin e dispozicionit dhe qasjes fizike të rezervave të detyrueshme si dhe aranzhmanet të cilat janë bërë për t'i siguruar Republikës së Maqedonisë ta kontrollojë shfrytëzimin e këtyre rezervave në rast të ndërprerjes në furnizimit me naftë. Ai raport dërgohet në Komisionin Evropian deri në fund të muajit të parë të vitit kalendarik në të cilin dërgohet.

(11) Nëse Republika e Maqedonisë vendos rezervat e posaçme t'i lëshojë në qarkullim, do të zbatohen dispozitat nga neni 36 i këtij ligji.

Menaxhimi me rezerva të posaçme

Neni 35

(1) Agjencia për Rezerva të Detyrueshme udhëheq dhe mban Regjistër të rezervave të posaçme, për të gjitha rezervat e posaçme që i ruan në territorin e Republikës së Maqedonisë, i cili vazhdimisht azhurnohet. Regjistri i rezervave të posaçme posaçërisht i përfshin informatat e domosdoshme për saktësimin e lokacionit të saktë të rezervave të posaçme.

(2) Agjencia për Rezerva të Detyrueshme nëpërmjet ministrisë kompetente për punët nga sfera e energjetikës së Komisionit Evropian dërgon kopje nga Regjistri i rezervave të posaçme në afat prej 15 ditësh pas kërkesës së pranuar nga Komisioni Evropian. Kjo kopje nuk është e domosdoshme të përmbajë të dhëna të ndjeshme për lokacionin e rezervave. Kërkesat e tilla nga Komisioni Evropian mund të parashtrohen jo më vonë se pesë vjet pas datës me të cilën kanë të bëjnë të dhënat e kërkuara.

(3) Agjencia për Rezerva të Detyrueshme përpunon dhe rezyme statistikore për rezervat e posaçme dhe ato nëpërmjet ministrisë kompetente për punët nga sfera e energjetikës i parashton për Komisionin Evropian.

(4) Kur rezervat e posaçme përzihen me rezerva tjera të derivateve të naftës, Agjencia për Rezerva të Detyrueshme i merr masat e domosdoshme me qëllim të pengohet magazinuesi të bëjë llogaritje të atyre derivateve të përziera në vëllim i cili i paraqet rezervat e posaçme, nëse nuk ka autorizim paraprak me shkrim nga Agjencia për Rezerva të Detyrueshme.

(5) Rezervat e posaçme të cilat ruhen ose transponohen në korniza të territorit të Republikës së Maqedonisë nuk mund të jenë lëndë e mbajtjes, pengut, realizimit dhe konfiskimit pa marrë parasysh atë nëse ato rezerva janë në pronësi të Republikës së Maqedonisë ose në pronësi të vendeve tjera.

(6) Ministri kompetent për punët nga sfera e energjetikës, me propozim të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme, i përcakton përmbajtjen, formën dhe mënyrën e udhëheqjes së Regjistrit të rezervave të posaçme si dhe rregullat për përgatitje dhe afatet për parashtrimin e rezymeve nga Regjistri i rezervave të posaçme te Komisioni Evropian.

(7) Ministri kompetent për punët nga sfera e energjetikës, me propozim të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme, e përcakton përmbajtjen, formën dhe mënyrën e përgatitjes së rezymeve statistikore për rezerva të posaçme, si dhe rregullat për përgatitje dhe afatet për parashtrimin e rezymeve statistikore te Komisioni Evropian.

VII. MËNYRA E SHFRYTËZIMIT TË REZERVAVE TË DETYRUESHME

Kushtet dhe mënyrat e lëshimit në qarkullim të rezervave të detyrueshme

Neni 36

(1) Në rast të çrregullimit dhe prishjes së jashtëzakonshme të furnizimit të tregut me naftë të papërpunuar dhe derivate të naftës, Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të Komisionit Këshillëdhënës nga neni 38 i këtij ligji, merr vendim për lëshim në qarkullim të rezervave të detyrueshme, me të cilin përcaktohet lloji dhe sasia e naftës së papërpunuar dhe/ose derivateve të naftës të cilat lëshohen në qarkullim, procedura dhe afatet për lëshim në shitje të rezervave të detyrueshme, si dhe intervali kohor në të cilin do të zbatohet vendimi.

(2) Me vendimin nga paragrafi (1) i këtij neni Qeveria e Republikës së Maqedonisë njëkohësisht miraton përkohësisht të ruhen sasi më të vogla të naftës së papërpunuar dhe/ose derivateve të naftës nga ato të cilat janë përcaktuar me nenin 5 paragrafin (1) ose me nenin 34 të këtij ligji.

(3) Agjencia për Rezerva të Detyrueshme në bazë të vendimit nga paragrafi (1) i këtij neni, derivatet e naftës nga rezervat e detyrueshme i lëshon në qarkullim në territorin e Republikës së Maqedonisë nëpërmjet shitjes me çmime të tregut.

(4) Në rast të lëshimit në qarkullim të naftës së papërpunuar në territorin e Republikës së Maqedonisë, çmimi shitës do të caktohet në bazë të kotacioneve të naftës së papërpunuar të shpallura gjatë dorëzimit në Platt's Crude Oil Marketwire.

(5) Në rast të lëshimit në qarkullim të naftës së papërpunuar dhe derivateve të naftës nga rezervat e detyrueshme jashtë territorit të Republikës së Maqedonisë, si intervenim në bazë të vendimit efikas ndërkombëtar për lëshimin e rezervave në qarkullim, çmimi shitës do të caktohet në bazë të kotacioneve të mesme të shpallura gjatë dorëzimit në Platt's Crude Oil Marketwire dhe Platt's European Marketscanu, për naftën e papërpunuar dhe/ose derivatet e naftës.

(6) Në rast kur është miratuar vendim në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, kurse Agjencia për Rezerva të Detyrueshme nuk arrin në pajtim me paragrafët (3) dhe (4) të këtij neni të lëshojë rezerva të detyrueshme në treg, detyrim për blerje dhe shitje si dhe dorëzim të derivateve të naftës të konsumatorët e fundit kanë shoqëritë tregtare të cilat magazinonë rezerva të detyrueshme dhe/ose subjektet energjetike të cilët kryejnë veprimtari tregti me shumicë të naftës së papërpunuar, derivateve të naftës, biolëndëve djegëse dhe lëndëve për transport, përpjesëtuar me lartësinë e pagesës së kompensimit për rezervat e detyrueshme në vitin paraprak kalendarik.

(7) Mjetet nga shitja e rezervave të detyrueshme paguhen në llogari përkatëse për pagesë të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme në korniza të llogarisë së thesarit.

(8) Për lëshimin e rezervave të detyrueshme si dhe për sasi të, Agjencia për Rezerva të Detyrueshme nëpërmjet ministrisë kompetente për punët nga sfera e energjetikës menjëherë e njofton Komisionin Evropian.

Plani për intervenim

Neni 37

(1) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të ministrisë kompetente për punët nga sfera e energjetikës miraton Plan për intervenim në rast të çrregullimit të jashtëzakonshëm furnizimit të tregut me naftë të papërpunuar dhe/ose derivate të naftës (në tekstin e mëtejshëm: Plani për intervenim)

(2) Me Planin për intervenim përcaktohen procedura, kriteret dhe kushtet për përcaktimin e paraqitjes së çrregullimit të furnizimit të tregut vendas me naftë të papërpunuar dhe / ose derivate të naftës dhe shpalljen e gjendjes së krizës së naftës, kompetencë dhe përgjegjësi për veprim në rast të çrregullimit të furnizimit, masat që merren në rast të gjendjes së krizës të naftës, të drejtat dhe detyrimet e bartësve të një ose më shumë licencave për kryerjen e veprimtarive energjetike magazinim dhe/ose përpunim dhe/ose transport të naftës së papërpunuar, derivate të naftës, biokarburanteve dhe karburanteve për transport, si dhe procedura tjera për normalizim të furnizimit të tregut.

(3) Me Planin për intervenim përcaktohen dhe masat që përfshijnë zvogëlimin e konsumit të derivateve të naftës në kushte të paraqitjes së çrregullimit të furnizimit të tregut vendas ose të gjendjes së krizës të naftës.

(4) Plani për intervenim nuk zbatohet në rast të çrregullimit të pavarësisë dhe integritetit territorial të Republikës së Maqedonisë dhe në rast të fatkeqësive të mëdha natyrore në territorin e Republikës së Maqedonisë.

(5) Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Komisionit përkatës nga neni 38 i këtij ligji, merr vendime për masat dhe aktivitetet të përcaktuara me Planin nga paragrafi (1) i këtij neni, të cilat ndërmerren për mbrojtje nga rreziku i drejtpërdrejtë nga çrregullimi në furnizimin dhe mënjanimin e pengesave të paraqitura në furnizim me derivate të naftës në treg .

Komisioni Këshillëdhënës

Neni 38

(1) për zbatimin e Planit për intervenim nga neni 37 i këtij ligji, Qeveria e Republikës së Maqedonisë formon Komision përkatës të përbërë nga nëntë anëtarë.

(2) Anëtarët e Komisionit Këshillëdhënës i emëron dhe shkarkon Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe ai është i përbërë nga:

- një përfaqësues nga ministria kompetente për punët nga sfera e energjetikës i emëruar me propozim të ministrit, nga radha e funksionarëve të emëruar dhe një përfaqësues nga radha e nëpunësve shtetërorë udhëheqës;

- një përfaqësues nga Ministria e Financave, i emëruar në propozim të ministrit, nga radha e funksionarëve të emëruar;

- drejtori i Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme;

- kryetari i Komisionit Rregullator për Energjetikë;

- nga një përfaqësues nga dy subjekte energjetike me ndarje më të madhe në tregun e derivateve të naftës në shitje me shumicë në Republikën e Maqedonisë, në nivel të anëtarëve të drejtorisë ose drejtorëve ekzekutivë, të emëruar me propozim të ministrit kompetent për punët nga sfera e energjetikës dhe

- nga një përfaqësues nga dy konsumatorë më të mëdhenj të derivateve të naftës në vend nga sektori i industri, në nivel të anëtarëve të drejtorisë ose drejtorëve ekzekutivë, të emëruar me propozim të odave ekonomike.

(3) Kryetari i Komisionit përkatës është përfaqësues nga ministria kompetente për punët nga sfera e energjetikës, kurse zëvendëskryetari është drejtori i Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme.

(4) Mandati i anëtarëve të Komisionit përkatës zgjat katër vjet, përkatësisht deri në skadimin e mandatit të funksioneve në institucionet përkatësisht subjektet nga të cilat vijnë, me të drejtë të riemërimit.

(5) Komisioni Këshillëdhënës i kryen këto punë:

- inicion propozim për miratimin e vendimit për çrregullimin e ndodhur në furnizimin e tregut me naftë të papërpunuar dhe derivate të naftës dhe shpalljen e gjendjes së krizës të naftës;

- propozon masa dhe vendime për normalizimin e furnizimit të tregut me naftë të papërpunuar dhe derivate të naftës në rast të çrregullimit të furnizimit;

- propozon masa plotësuese për normalizimin e furnizimit të tregut;

- propozon prishjen e të gjitha vendimeve dhe masave për normalizimin e furnizimit të tregut dhe

- punë të tjera në pajtim me këtë ligj dhe Rregullore për punën e komisionit.

(6) Komisioni Këshillëdhënës për punën e vet përgjigjet para Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

(7) Komisioni Këshillëdhënës punon dhe vendos në mbledhje. Mënyra e punës dhe vendosjes rregullohet me Rregullore për punën e Komisionit Këshillëdhënës të cilën e miraton Komisioni.

(8) Anëtarëve dhe kryetarit të Komisionit Këshillëdhënës nuk u takon asnjë kompensim.

(9) Punët administrative teknike për nevojat e Komisionit Këshillëdhënës i kryen shërbimi profesional i Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme.

Bashkëpunimi me institucionet ndërkombëtare nga sfera e energjetikës në lidhje me lëshimin e rezervave të detyrueshme

Neni 39

(1) Ministria kompetente për punët nga sfera e energjetikës është e detyruar për koordinimin dhe bashkëpunim me Komisionin Evropian. Bashkëpunimi i përfshinë të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë në furnizim me naftë të papërpunuar dhe derivate të naftës posaçërisht në rast të çrregullimeve të mëdha me furnizim si dhe çështjet e dorëzimit të kopjeve nga regjistrat dhe rezytmet statistikore për gjendjen me rezervat e detyrueshme dhe rezervat e posaçme në Republikën e Maqedonisë. Ndihmë profesionale të ministrisë siguron Agjencia për Rezerva të Detyrueshme.

(2) Ministria kompetente për punët nga sfera e energjetikës dhe Agjencia për Rezerva të Detyrueshme e përfaqësojnë Republikën e Maqedonisë në trupat punues, profesionalë dhe trupat këshillëdhënës të Komisionit Evropian që kanë të bëjnë me siguri në furnizim.

VIII. MBIKËQYRJA

Trupat kompetentë për zbatimin e mbikëqyrjes

Neni 40

(1) Mbikëqyrje të zbatimit të dispozitave të këtij ligji dhe të marrëveshjeve për magazinim, ruajtje dhe ripërtëritje e rezervave të detyrueshme bën Agjencia për Rezerva të Detyrueshme.

(2) Mbikëqyrjen nga paragrafi (1) i këtij neni e kryejnë persona të autorizuar nga radha e të punësuarve në Agjencinë për Rezerva të Detyrueshme, në bazë të autorizimit me shkrim nga drejtori i Agjencisë.

(3) Personat e autorizuar janë të detyruar gjatë kryerjes së mbikëqyrjes ta tregojnë autorizimin, kurse në kërkesë të shoqërisë tregtare - magazinier, përkatësisht detyrësit për pagesë të kompensimit për rezerva të detyrueshme dhe t'i lënë kopje të tij.

(4) Personat e autorizuar nga Agjencia për Rezerva të Detyrueshme nuk janë të detyruar ta njoftojnë ardhjen e tyre.

(5) Personat e autorizuar nga Agjencia për Rezerva të Detyrueshme i kryejnë punët e mbikëqyrjes dhe marrin masa për të cilat janë të autorizuar me këtë dhe me ligj tjetër në pikëpamje të :

- mbikëqyrjes ndaj zbatimit të marrëveshjeve për magazinim;

- kontrollit dhe mbikëqyrjes ndaj dokumentacionit dhe evidencës për pagesë të kompensimit për rezerva të naftës të detyrësit për pagesë të kompensimit në pajtim me nenin 32 të këtij ligji;

- kontrollit në dokumentacionin dhe evidencën e shoqërive tregtare- magazinierë që kanë të bëjnë me magazinimin, ruajtjen dhe veprimet tjera në lidhje me rezervat e detyrueshme të marra në pajtim me këtë ligj dhe dispozitat të miratuara në bazë të këtij ligji.

(6) Personat e autorizuar nga paragrafi (2) i këtij neni, i kryejnë punët në mbikëqyrje dhe marrin masa për të cilat janë të autorizuar me këtë dhe ligj tjetër, në bashkëpunim me organet kompetente inspektuese dhe/ose trupin e zgjedhur të akredituar kontrollues inspektues dhe laboratorin e akredituar, në pikëpamje të:

- kontrollit kuantitativ të sasive të rezervave të detyrueshme dhe

- kontrollit kualitativ të rezervave të naftës.

(7) Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes Agjencia për Rezerva të Detyrueshme, në bazë të marrëveshjes, mund të angazhojë edhe persona tjerë të jashtëm profesionalë fizikë dhe persona juridikë nga sfera relevante për kryerjen e aktiviteteve individuale profesionale.

(8) Personat e autorizuar nga Agjencia për Rezerva të Detyrueshme, organet kompetente inspektuese dhe trupat e angazhuar kontrollues dhe personat e jashtëm profesionalë, gjatë kryerjes së mbikëqyrjes janë të detyruar të mbajnë llogari për mbrojtjen e interesit publik dhe për mbrojtje të interesave afariste të shoqërisë tregtare - magazinier si dhe për detyrësit për pagesë të kompensimit për rezerva të detyrueshme.

(9) Identitetin e kopjes me origjinalin e dokumenteve, dëshmitë dhe informatat i vërteton me nënshkrim i punësuar i autorizuar të shoqëria tregtare - magazinier, përkatësisht të detyrësit për pagesë të kompensimit për rezervat e detyrueshme.

(10) Shoqëria tregtare - magazinier ka detyrim të bashkëpunojë dhe me kërkesë të personit të autorizuar për kryerjen e mbikëqyrjes të mundësojë qasje pa pengesë të kapacitetet magazinuese në të cilat ruhen rezervat e detyrueshme si dhe lokalet, dokumentet, sistemet elektronike ose cili do mjet tjetër në lidhje me rezervat e detyrueshme lëndë e mbikëqyrjes dhe ta dorëzojë dokumentacionin e plotë në lidhje me rezervat e detyrueshme të nevojshme për kryerjen e mbikëqyrjes.

(11) Detyrësi për pagesë të kompensimit për rezervat e detyrueshme ka detyrim të bashkëpunojë dhe me kërkesë të personit të autorizuar për kryerjen e mbikëqyrjes të mundësojë qasje pa pengesa të lokalet, dokumentet, sistemet elektronike ose çdo do mjet tjetër në lidhje me llogaritjen dhe pagesën e kompensimit për rezerva të detyrueshme dhe ta dorëzojë dokumentacionin e plotë të nevojshëm për realizimin e mbikëqyrjes.

Aktet dhe masat në lidhje me zbatimin e mbikëqyrjes

Neni 41

(1) Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes së rezervave të detyrueshme personat e autorizuar nga Agjencia për Rezerva të Detyrueshme përgatisin procesverbal.

(2) Procesverbali detyrimisht duhet të jetë i nënshkruar nga përfaqësuesit e autorizuar të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme, përfaqësuesit nga organet kompetente inspektuese, përfaqësuesi i trupit të angazhuar të akredituar kontrollues inspektues, menaxhues ose magazinues i

depos, menaxhues përkatësisht person i autorizuar të detyrësi për pagesë të kompensimit për rezerva të detyrueshme, si dhe nga persona të jashtëm profesionalë të autorizuar nëse ata janë angazhuar.

(3) Në rast të parregullsive të konstatuara, në bazë të procesverbalit nga paragrafi (1) i këtij neni, personat e autorizuar për mbikëqyrje të drejtori i Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme parashtrojnë raport me shkrim me propozim masa për mënjanimin e parregullsive të konstatuara.

(4) Drejtori i Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme në korniza të kompetencave të veta ka të drejtë me aktvendim t'i urdhërojë shoqëritë tregtare - magazinierë, përkatësisht detyrësve për pagesë të kompensimit për rezerva të detyrueshme (në tekstin e mëtejme: subjekte juridike), ta harmonizojnë punën e tyre me kushtet e parapara me këtë ligj, akte nënligjore dhe marrëveshje, në afat nga më së shumti 30 ditë nga dita e pranimit të aktvendimit.

(5) Nëse subjektet juridike në afatin nga paragrafi (4) i këtij neni plotësisht i mënjanojnë mangësitë të theksuara në aktvendim, ato janë të detyruar të dorëzojnë te Agjencia për Rezerva të Detyrueshme arsyetim me shkrim me dëshmi përkatëse në shtojcë, më së voni në afat prej pesë ditësh nga harmonizimi i realizuar. Pas kontrollit të realizuar dhe vlerësimit të arsyetimit të dorëzuar, Agjencia për Rezerva të Detyrueshme nëse i pranon dëshmitë e parashtruara me procesverbal do të konstatojë se harmonizimi është i kryer.

(6) Nëse subjektet juridike në afatin nga paragrafi (4) i këtij neni pjesërisht i largojnë mangësitë e theksuara në aktvendim, ato janë të detyruar të dorëzojnë arsyetim të detajuar me shkrim për veprimin e tillë me dëshmi përkatëse në shtojcë, me çka Agjencia për Rezerva të Detyrueshme mund të caktojë afat plotësues në fjalë prej më së shumti 15 ditë për harmonizim të plotë të punës. Pas skadimit të afatit plotësues shoqëria tregtare - magazinier, përkatësisht detyrësi për pagesë të kompensimit për rezerva të detyrueshme, janë të detyruar të dorëzojnë arsyetim me shkrim për masat e mara me dëshmi përkatëse në shtojcë, më së voni në afat prej pesë ditësh nga harmonizimi i kryer, kurse pas kontrollit të kryer dhe vlerësimit të arsyetimit të dorëzuar Agjencia për Rezerva të Detyrueshme nëse i pranon dëshmitë e parashtruara me procesverbal do të konstatojë se harmonizimi është i kryer.

(7) Nëse shoqëria tregtare- magazinier, përkatësisht detyrësi për pagesë të kompensimit për rezerva të detyrueshme nuk veprojnë në pajtim me afatet dhe kushtet nga paragrafët (4), (5) dhe (6) të këtij neni, Agjencia për Rezerva të Detyrueshme do të ngrejë procedurë para gjykatës kompetente përkatësisht llojit të kundërvajtjes dhe lartësisë së dëmit të ndodhur.

(8) Kundër aktvendimeve të miratuara nga paragrafët (4), (5) dhe (6) të këtij neni, shoqëria tregtare – magazinier, përkatësisht detyrësi për pagesë të kompensimit për rezerva të detyrueshme kanë të drejtë të ngrenë kontest administrativ në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të tyre.

(9) Personat e autorizuar nga Agjencia për Rezerva të Detyrueshme, të cilat gjatë kryerjes së mbikëqyrjes do të konstatojnë se ka elemente të veprës së kryer penale, janë të detyruar për atë të dorëzojnë raport për drejtorin e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme për shkak të ngritjes së procedurës ligjore para organeve kompetente.

Mbikëqyrja inspektuese e rezervave të detyrueshme

Neni 42

(1) Mbikëqyrje inspektuese të rezervave të detyrueshme bën Inspektorati Shtetëror i Tregut dhe Inspektorati Shtetëror për Inspektim Teknik në pajtim me kompetencat e tyre të përcaktuara me ligj.

IX. DISPOZITA KUNDËRVAJTËSE

Lartësia e gjobës

Neni 43

(1) Gjobjë në shumë prej 7 deri në 10% nga të ardhurat e përgjithshme vjetore në vitin afarist që i paraprin vitit kur është kryer kundërvajtja ose nga e ardhura e përgjithshme e realizuar për një periudhë më të shkurtër nga vitit që i paraprin kundërvajtjes nëse në atë vit personi juridik ka filluar të punojë, do t'i shqiptohet shoqërisë tregtare-magazinier nëse rezervat e detyrueshme pa autorizim i shfrytëzon ose i shet ose ua ndërron dedikimin ose lokalin magazinues ose në mënyrë tjetër menaxhon me naftën e papërpunuar dhe/ose derivatet e naftës nga rezervat e detyrueshme në kundërshtim me marrëveshjen dhe të këtë ligj.

(2) Gjobjë në shumë prej 3 deri në 7% nga të ardhurat e përgjithshme vjetore në vitin afarist që i paraprin vitit kur është kryer kundërvajtja ose nga e ardhura e përgjithshme e realizuar për një periudhë më të shkurtër nga vitit që i paraprin kundërvajtjes nëse në atë vit personi juridik ka filluar të punojë, do t'i shqiptohet shoqërisë tregtare-magazinier nëse rezervat e detyrueshme i shfrytëzon si mjete për sigurim të përmirësimit ndaj personave të tretë - peng ose cili do lloj tjetër i sigurimit ose mbajtje dhe mall i konfiskuar, në pajtim me nenin 15 paragrafin (5) dhe nenin 16 të këtij ligji.

(3) Gjobjë në shumë prej 10 000 – 20 000 euro në kundërvlerë të denarit do t'i shqiptohet për kundërvajtje shoqërisë tregtare - magazinier, përkatësisht detyrësit për pagesë të kompensimit për rezerva të detyrueshme nëse:

- rezervat e detyrueshme të cilat i ruan sipas kualitetit të vet nuk përgjigjen në standardet më të larta të vlefshme për kualitet të lëndëve teknike në Republikën e Maqedonisë dhe të njëjtat përmbajnë përzierje dhe/ose papastërti të cilat në mënyrë të rëndësishme mund të ndikojnë ndaj kualitetit dhe sasive faktike të rezervave të detyrueshme në pajtim me nenin 15 paragrafin (4) të këtij ligji;

- nuk siguron qasje te kapacitetet magazinuese ku ruhen rezervat e detyrueshme në pajtim me nenin 15 paragrafin (6) të këtij ligji;

- nuk mundëson qasje pa pengesa te lokalet, dokumentet, sistemet elektronike ose cili do mjet tjetër në lidhje me llogaritjen dhe pagesën e kompensimit për rezervat e detyrueshme dhe nuk e dorëzon dokumentacionin e plotë të nevojshëm për realizimin e mbikëqyrjes, në pajtim me nenin 40 paragrafin (11) të këtij ligji;

- nuk e paguan kompensimin për rezervat e detyrueshme në pajtim me nenin 32 të këtij ligji;

- nuk veprojnë në pajtim me vendimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në rast të llogaritjes së furnizimit, në pajtim me nenin 36 të këtij ligji;

- nuk pranon masa në pajtim me Planin për intervenim nga neni 37 i këtij ligji dhe

- nuk vepron në pajtim me afatet dhe kushtet nga paragrafët (4), (5) dhe (6) të nenit 41 të këtij ligji.

(4) Gjohë në shumë prej 5 000 - 10 000 euro në kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje shoqërisë tregtare - magazinier, përkatësisht detyrësit për pagesë të kompensimit për rezervat e detyrueshme nëse:

- nuk jep të dhënë, jep të dhënë të pasaktë, jo të plotë, jo në kohë ose të dhënë e jep në mënyrë më ndryshe nga rregullat në pajtim me nenin 10 paragrafin (1) dhe nenin 32 të këtij ligji.

(5) Gjohë në shumë prej 2 000 - 4 000 euro në kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje shoqërisë tregtare - magazinier dhe detyrësit për pagesë të kompensimit për rezervat e detyrueshme nëse:

- nuk e vë në kontroll dhe dispozicion dokumentacionin në lidhje me punën me rezervat e detyrueshme në pajtim me nenin 15 paragrafin (6) të këtij ligji;

- nuk i ruan të dhënat, evidencën dhe dokumentacionin në lidhje me rezervat e detyrueshme në afatet e përcaktuara në pajtim me nenin 15 paragrafin (8) të këtij ligji dhe

- ndjek informata të klasifikuara në lidhje me rezervat e detyrueshme në pajtim me nenin 30 paragrafin (2) të këtij ligji.

(6) Për veprimet nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni do t'i shqiptohet gjohë në shumë prej 10 000 deri në 20 000 euro në kundërvlerë në denarë për kundërvajtje edhe personit përgjegjës në personin juridik.

(7) Për veprimet nga paragrafi (3) i këtij neni do t'i shqiptohet gjohë në shumë prej 2 000 deri në 4 000 euro në kundërvlerë në denarë për kundërvajtje edhe personit përgjegjës në person juridik.

(8) Përveç gjohës për kundërvajtje nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni personit juridik i cili ka bërë dy ose më shumë shkelje ose në afat prej një viti i përsërit kundërvajtjet nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, mund t'i shqiptohet ndalim i përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë së caktuar në kohëzgjatje prej një viti, kurse personit përgjegjës në personin juridik për të njëjtën kundërvajtje i shqiptohet edhe ndalim i përkohshëm për ushtrimin e profesionit të caktuar, veprimtarisë ose detyrës në kohëzgjatje deri në një vit.

(9) Përveç gjohës për kundërvajtjen nga paragrafi (3) i këtij neni personit juridik i cili ka bërë dy ose më shumë shkelje ose në afat prej një viti i përsërit kundërvajtjet nga paragrafi (3) i këtij neni, mund ti shqiptohet dhe pengesë e përkohshme për kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje nga tre deri në gjashtë muaj, kurse personit përgjegjës në personin juridik do ti shqiptohet pengesë e përkohshme për ushtrim të profesionit të caktuar, veprimtari ose aktivitetit në kohëzgjatje prej gjashtë muajsh.

(10) Përveç gjohës për kundërvajtjen nga paragrafi (3) alineja 5 e këtij neni, personit juridik i cili nuk vepron në pajtim me vendimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në rast të çrregullimit të furnizimit mund t'i shqiptohet dhe pengesë e përkohshme për kryerje të veprimtarisë në kohëzgjatje prej tre muajsh deri në një vjet, kurse personit përgjegjës në personin juridik ti shqiptohet pengesë e përkohshme për ushtrimin e profesionit të caktuar, veprimtari ose detyrë në kohëzgjatje prej një viti.

Gjykata kompetente

Neni 44

Për kundërvajtje të përcaktuara në nenin 43 të këtij ligji, procedurë kundërvajtëse mban dhe sanksion kundërvajtës shqipton gjykata kompetente.

Procedura për barazim

Neni 45

(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 43 të këtij ligji, Agjencia për Rezerva të Detyrueshme është e detyruar kryerësit të kundërvajtjes ti propozoj procedurë për barazim para se të parashtrij kërkesë për procedurë kundërvajtëse.

(2) Personat e autorizuar për kryerjen e mbikëqyrjes përpilojnë procesverbal në të cilin shënohen elementet e rëndësishme të kundërvajtjes, koha, vendi dhe mënyra e kryerjes së kundërvajtjes, përshkrimin e veprimtarisë së kundërvajtjes dhe personat e hasur në vendndodhje.

(3) Në procesverbal përcaktohet mënyra me të cilën do të mënjanohej pasojat e dëmshme nga kundërvajtja, si dhe mënyra e tejkalimit të pasojave nga kryerja e kundërvajtjes.

(4) Agjencia për Rezerva të Detyrueshme në procedurë për barazim kryerësit të kundërvajtjes i jep urdhërpagesë.

(5) Konsiderohet se kryerësi i kundërvajtjes me nënshkrim të pranimit të urdhërpagesës pajtohet ta paguajë gjohën.

(6) Kur si kryerës i kundërvajtjes paraqitet person juridik, procesverbali dhe urdhërpagesën e nënshkruan person zyrtar ose përgjegjës i cili është hasur në vendngjarje gjatë kontrollit ose person tjetër përkatësisht person përgjegjës i cili ka deklaruar se ka të drejtë ta nënshkruajë procesverbalin dhe ta pranojë urdhërpagesën.

(7) Deklarata nga paragrafi (6) i këtij neni shënohet në procesverbal.

(8) Kryerësi i kundërvajtjes është i detyruar ta paguajë gjohën në afat prej tetë ditësh nga pranimi i urdhërpagesës në llogari të shënuar në urdhërpagesë. Kryerësi i cili do ta paguajë gjohën në atë afat do të paguajë vetëm gjysmën nga gjoha e shqiptuar. Këshilla për atë të drejtë është pjesë nga këshilla juridike e urdhërpagesës.

(9) Në procedurën e cila do të përfundojë në urdhërpagesë nuk paguhen shpenzime të procedurës.

(10) Nëse kryerësi nuk e paguan gjohën në afatin e paraparë në paragrafin (8) të këtij neni, personat e autorizuar për kryerje të mbikëqyrjes do të parashtrijnë kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse te gjykata kompetente.

(11) Personat e autorizuar për kryerjen e mbikëqyrjes janë të detyruar të mbajnë evidencë për procedurat e ngritura për barazim dhe për rezultatit e tyre.

X. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

Neni 46

(1) Drejtoria për Rezerva të Detyrueshme të Naftës dhe Derivateve të Naftës e themeluar në pajtim me Ligjin për rezerva të detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 84/2008, 35/11, 84/12 dhe 43/14) me ditën e fillimit me zbatim të këtij ligji vazhdon të punojë si Agjenci Maqedonase për Rezerva të Detyrueshme të Naftës me kompetenca të përcaktuara me këtë ligji.

(2) Mjetet, rezervat, prona, të drejtat, kërkesat, detyrimet, arkivi dhe dokumentacioni nga Drejtoria për Rezerva të Detyrueshme të Naftës dhe Derivateve të Naftës me ditën e fillimit me zbatim të këtij ligji, në tërësi barten në Agjencinë për Rezerva të Detyrueshme.

(3) Të punësuarit në Drejtorinë për Rezerva të Detyrueshme të Naftës dhe Derivateve të Naftës, nga dita e fillimit me zbatim të këtij ligji deri në ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit për nëpunës administrativë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 27/14) dhe Ligjit për të punësuarit në sektorin publik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 27/14), vazhdojnë të punojnë në Agjencinë për Rezerva të Detyrueshme në pajtim me titujt paraprakë të arritur të nëpunësve publikë dhe në pajtim me aktet për organizim të punës dhe sistematizim të vendeve të punës të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme.

(4) Të punësuarit në Drejtorinë për Rezerva të Detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës, të cilët kryejnë punë ndihmëse dhe teknike dhe nuk kanë status të nëpunësve publikë me ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji, vazhdojnë të punojnë në Agjencinë për Rezerva të Detyrueshme dhe në raport të të drejtave, detyrimeve dhe përgjegjësisive të tyre nga marrëdhënia e punës zbatohen dispozitat e përgjithshme për marrëdhënie pune.

Neni 47

Anëtarët e Këshillit Administrativ të Drejtorisë për Rezerva të Detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës të cilët e ushtrojnë këtë funksion me ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji, vazhdojnë ta ushtrojnë funksionin e tyre me të cilin janë emëruar si anëtarë të Këshillit Administrativ të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme deri në zgjedhjen e Këshillit të ri administrativ nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Neni 48

Drejtori i Drejtorisë për Rezerva të Detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës i cili e ushtron këtë funksion në ditën e fillimit me zbatim të këtij ligji, vazhdon ta ushtrojë funksionin drejtor i Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme deri në emërimin e drejtorit nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Neni 49

(1) Qeveria e Republikës së Maqedonisë më së voni deri në ditën e fillimit me zbatim të këtij ligji do të miratojë:

1) plan aksional për formimin e rezervave të detyrueshme nga neni 12 paragrafi (2) të këtij ligji;

2) vendim për sasinë dhe strukturën e rezervave të detyrueshme për vitin rrjedhës, në pajtim me nenin 12 paragrafin (3) të këtij ligji;

3) rregullore me të cilën i përcakton mënyrën e menaxhimit, llogaritjen, lartësinë dhe kompensimin e shpenzimeve për ruajtje të rezervave të detyrueshme në pajtim me nenin 15 paragrafin (3) të këtij ligji;

4) rregullore me të cilën i përcakton mënyrën për menaxhim, llogaritje dhe lartësinë e kompensimit për rezerva të naftës, si dhe përmbajtjen, mënyrën dhe afatet për dorëzim të të dhënave për plasman të derivateve të naftës të tregut vendas, në pajtim me nenin 31 paragrafin (3) të këtij ligji dhe

5) plan për intervenim në rast të çrregullimit të jashtëzakonshëm të furnizimit të tregut me naftë të papërpunuar dhe derivate të naftës në pajtim me nenin 37 paragrafin (1) të këtij ligji.

(2) Qeveria e Republikës së Maqedonisë më së voni deri në ditën e fillimit me zbatimin e këtij ligji do t'i emërojë anëtarët e Këshillit Administrativ dhe Drejtorin e Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme në pajtim me nenin 23 dhe nenin 25 të këtij ligji.

(3) Qeveria e Republikës së Maqedonisë më së voni deri në ditën e fillimit me zbatimin e këtij ligji do ta formojë dhe do t'i emërojë anëtarët e Komisionit Këshillëdhënës nga neni 38 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji.

(4) Ministri kompetent për punët nga sfera e energjetikës, me propozim të Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme, më së voni deri në ditën e fillimit me zbatimin e këtij ligji do të miratojë:

1) rregullore për metodat dhe procedurat për llogaritje të importeve mesatare ditore neto dhe konsumit mesatar ditor vendor, nga neni 5 paragrafi (3) të këtij ligji;

2) rregullore për formën dhe mënyrën e dorëzimit të të dhënave për gjendjen e rezervave personale dhe rezervave të detyrueshme dhe operative në nivel mujor nga neni 10 paragrafi (2) të këtij ligji;

3) rregullore për përgatitje dhe afatet për parashtrim të rezymesë statistikore për Komisionin Evropian, për përmbajtjen, formën dhe mënyrën e mbajtjes së Regjistrave për rezervat e detyrueshme dhe për rezervat e posaçme, si dhe rregullat për përgatitje dhe afatet për parashtrim të rezymeve nga Regjistrat për rezerva të detyrueshme dhe për rezerva të posaçme të Komisioni Evropian, në pajtim me nenin 10 paragrafin (5), nenin 13 paragrafët (2) dhe (4) dhe nenin 35 paragrafët (6) dhe (7) të këtij ligji dhe

4) rregullore për metodat dhe procedurat për llogaritje të niveleve të rezervave të detyrueshme nga neni 11 paragrafi (2) të këtij ligji.

Afati për formimin e rezervave të detyrueshme

Neni 50

Qeveria e Republikës së Maqedonisë do t'i formojë rezervat e detyrueshme në pajtim me nenin 5 paragrafin (1) të këtij ligji, më së voni deri më 31 dhjetor 2022.

Statuti i Agjencisë për Rezerva të Detyrueshme

Neni 51

Statuti i Agjencisë për Rezervat e Detyrueshme nga neni 29 i këtij ligji, do të miratohet më së voni në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji.

Shfuqizimi i dispozitave të caktuara

Neni 52

Me ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji shfuqizohet Ligji për rezerva të detyrueshme të naftës dhe derivateve të naftës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 84/2008, 35/11, 84/12 dhe 43/14).

Нурја нѐ фуџи

Neni 53

Dispozita nga neni 25 paragrafi (2) alineja 5 të këtij ligji që kanë të bëjnë me kushtin për njohtjen e gjuhës së huaj do të fillojnë të zbatohen një vit pas ditës së fillimit të zbatimit të këtij ligji.

Neni 54

Dispozitat nga neni 27 paragrafët (2) dhe (3) të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen nga dita e fillimit të zbatimit të Ligjit për nëpunës administrativë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 27/14) dhe Ligjit për të punësuarit në sektorin publik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 27/14).

Neni 55

Dispozitat nga neni 4 paragrafi (3), neni 10 paragrafi (4), neni 13 paragrafët (2) dhe (3), neni 15 paragrafi (7), neni 34 paragrafët (8) dhe (10), neni 35 paragrafët (2) dhe (3), neni 36 paragrafët (5) dhe (8) dhe neni 39 paragrafi (1) të këtij ligji, do të fillojnë të zbatohen nga dita e aderimit të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian.

Neni 56

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", kurse do të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2015.

4490.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ПРОДАЖБА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за продажба на становите во општествена сопственост, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 септември 2014 година.

Бр. 07- 3617/1
24 септември 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ**

Член 1

Во Законот за продажба на становите во општествена сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 36/1990, 62/1992, 7/1998, 24/03 и 24/11), во членот 3 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„По исклучок од ставот 3 на овој член, сопственикот на станот може на лицето од ставовите 1 и 2 на овој член да го продаде истиот, односно лицето од ставовите 1 и 2 на овој член може да бара од надлежен суд да донесе решение што ќе го замени договорот за купопродажба, доколку за станот кој е стекнат по основ на таканаречените присилни прописи не е поведена постапка за денационализација или судска постапка за враќање на имот согласно Законот за денационализација, односно доколку за станот е поведена постапка за денационализација или судска постапка за враќање на имот, согласно Законот за денационализација и истата е завршена со правосилен акт според кој станот не е вратен на поранешниот сопственик.“

Ставот 4 станува став 5.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J**PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SHITJE TË BANESAVE NË PRONËSI SHOQËRORE**

Neni 1

Në Ligjin për shitje të banesave në pronësi shoqërore („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 36/1990, 62/1992, 7/1998, 24/03 dhe 24/11), në nenin 3 pas paragrafit 3 shtohet paragrafi i ri 4, si vijon:

"Me përjashtim nga paragrafi 3 të këtij neni, pronari i banesës mund t'ia shesë banesën personit nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni, përkatësisht personi nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni mund të kërkojë nga gjykata kompetente që të miratojë aktvendim që do ta zëvendësojë marrëveshjen për shitblerje, nëse për banesën e cila është marrë në bazë të të ashtuquajturave rregulla detyruese nuk është ngritur procedurë për denacionalizim ose procedurë gjyqësore për kthimin e pronës në përputhje me Ligjin për denacionalizim, përkatësisht nëse për banesën është ngritur procedurë për denacionalizim ose procedurë gjyqësore për kthimin e pronës, në përputhje me Ligjin për denacionalizim dhe e njëjta ka përfunduar me akt të plotfuqishëm sipas të cilit banesa nuk i është kthyer pronarit të mëparshëm."

Paragrafi 4 bëhet paragrafi 5.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

4491.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИ-
ВАТИЗАЦИЈА И ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за приватизација и закуп на градежното земјиште во државна сопственост,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 септември 2014 година.

Бр. 07- 3618/1 Претседател
24 септември 2014 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЗАКУП НА ГРА-
ДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Во Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост ("Службен весник на Република Македонија" број 4/2005, 13/2007, 165/2008, 146/2009, 18/2011, 51/2011 и 27/2014), во членот 2 во точката 9 сврзникот "и" на крајот од реченицата се заменува со "точка и запирка".

Во точката 10 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот "и" и се додава нова точка 11 која гласи:

„11. „Објекти изградени со правна основа“ се сметаат објектите изградени со градежно-техничка документација, како и објектите за кои е запишано право на сопственост во катастар на недвижности согласно закон, судска одлука и правосилна одлука на надлежен државен орган.“

Член 2

Во членот 6 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член предмет на приватизација може да биде градежното земјиште на кое право на користење имаат лицата кои се поранешни сопственици на градежното земјиште и физичките и правните лица кои за стекнатото право на користење на градежно земјиште платиле надоместок, а кое со важечките акти за урбанистичко планирање со кои се утврдува градежната парцела е наменето за добро во општа употреба, а намената во моментот на одлучувањето по поднесеното барање за приватизација не е реализирана.“

Ставот (2) станува став (3).

Член 3

Во членот 13 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4) кои гласат:

„(3) По исклучок од став (2) од овој член, кога на градежното изградено земјиште на кое се изградени станови, деловни простории, визби, гаражи и други посебни делови од станбени и деловни згради што имаат два или повеќе станови, односно деловни простории и други посебни делови кои се во сопственост на различни физички или правни лица (објекти во етажна сопственост) за кое во рамките на градежната парцела во катастарот на недвижности е запишано право на користење во идеален дел на еден или повеќе сопственици на објектите или посебните делови од објекти, а на останатото градежно земјиште во катастарот на недвижности не е запишано право на користење, делот од градежното земјиште на кое нема запишано право на користење на сопствениците на посебните делови од објектите, при што земјиштето е запишано како сопственост на Република Македонија, ќе се приватизира во сопственост на еднакви сосопственички делови на сопствениците на објектите.

(4) Доколку на градежното изградено земјиште постојат два или повеќе објекти стекнати со правна основа од различни сопственици, а на градежното земјиште во катастарот на недвижности нема запишано право на користење на сопствениците на објектите, односно земјиштето е запишано сопственост на Република Македонија, градежното земјиште може да се приватизира во сопственост на сопствениците на објектите, доколку се исполнети условите од овој закон.“

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (5) и (6).

Член 4

Членот 14 се менува и гласи:

„(1) Градежното земјиште може да се приватизира во целост или дел.

(2) Градежното земјиште може да се приватизира во површина на стекнатото право на користење, а во рамките на градежната парцела чија површина е дефинирана со актот за урбанистичко планирање со кој се утврдува градежната парцела.

(3) Градежното земјиште на кое право на користење имаат правни лица може да се приватизира во рамките на градежната парцела чија површина е дефинирана со актот за урбанистичко планирање со кој се утврдува градежната парцела.

(4) Градежното земјиште на кое право на користење имаат поранешните сопственици на градежното земјиште, а за кое градежната парцела не е дефинирана со актот за урбанистичко планирање со кој се утврдува градежната парцела, правото на приватизација може да го остварат во рамките на стекнатото право на користење.

(5) Градежното земјиште на кое право на користење имаат поранешните сопственици на градежно земјиште и физичките лица кои за стекнатото право на користење на градежно земјиште платиле надоместок, а кое влегува во една или повеќе градежни неизградени парцели, може да се приватизира во рамките на стекнатото односно запишано право на користење.

(6) Градежното земјиште на кое право на користење имаат физичките лица кои не платиле надоместок за стекнатото право на користење, а кое влегува во други градежни парцели не е предмет на приватизација.

(7) Градежното земјиште на кое право на користење имаат физички или правни лица кои правото на користење на градежното земјиште го стекнале со или без надоместок може делумно да се приватизира во површината на земјиштето под објектот стекнат со правна основа согласно геодетски елаборат за утврдена фактичка состојба и формирање на катастарска парцела, ако не е донесен акт за урбанистичко планирање со кои се дефинира градежната парцела.

(8) Градежното изградено земјиште на кое постојат објекти стекнати со правна основа и објекти кои се предмет на постапка за утврдување на правен статус на бесправен објект на различни сопственици односно иматели на објекти, на кое земјиште во катастарот на недвижности не е запишано право на користење на сопственикот на објектот стекнат со правна основа, ќе се приватизира делумно во површината на земјиштето под објектот стекнат со правна основа, која површина ќе се утврди со геодетски елаборат за утврдена фактичка состојба и формирање на посебна катастарска парцела.

(9) Доколку на градежното изградено земјиште дефинирано како градежна парцела со намена индивидуално домување согласно актите за урбанистичко планирање, покрај градежното земјиште на кое право на користење стекнато со правна основа имаат физички и правни лица, учествува и земјиште сопственост на Република Македонија, предмет на приватизација може да биде и земјиштето сопственост на Република Македонија, во површина која во градежната парцела влегува до 500 м².

(10) Градежното изградено земјиште дефинирано како градежна парцела на кое право на користење имаат физичките и правни лица кои правото на користење на градежното изградено земјиште во државна сопственост го стекнале по основ на сопственост на објектот стекнат со правна основа согласно со Законот за основните сопствено-сопственички односи („Службен лист на СФРЈ“ број 6/1980 и 36/1990), Законот за градежно земјиште („Службен весник на СРМ“ број 10/1979, 18/1989, 21/1991 и „Службен весник на Република Македонија“ број 71/1996 и 18/1999), Законот за промет со земјишта и згради („Службен весник на СРМ“ 36/1975, 41/1975, 10/1979, 51/1988, 38/1991 и 4/1993) и Законот за сопственост на делови од згради („Службен весник на Република Македонија“ број 20/1974 и 14/1975), а не се запишани како корисници на земјиштето во катастарот на недвижности, можат да го приватизираат градежното земјиште во површина до 500 м², доколку градежното земјиште дефинирано со актите за урбанистичко планирање е со намена индивидуално домување.“

Член 5

Во членот 31 во ставот (2) зборовите: “Агенција за катастар на недвижности и”, се бришат.

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„ (3) Кога по повод заведен управен спор против решение донесено во постапка за приватизација, Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен ќе побара од првостепениот орган да му се достават спи-

сите по предметот на кој се однесува управниот спор, органот надлежен за имотно правните работи по приемот на барањето за списи е должен веднаш а најдоцна во рок од пет дена да ги достави списите.“

Член 6

Членот 34 се менува и гласи:

„(1) На градежното изградено земјиште за кое не е поднесено барање за приватизација во рокот утврден со овој закон, се воспоставува закуп согласно овој закон.

(2) Со воспоставување на закупот на градежното изградено земјиште престанува правото на користење на градежното земјиште.

(3) За воспоставениот закуп се плаќа закупнина.“

Член 7

Членот 39 се менува и гласи:

„Закупот на градежното изградено земјиште се воспоставува во рамките на градежната парцела чија површина е дефинирана со актот за урбанистичко планирање со кој се утврдува градежната парцела.“

Член 8

Членот 45 се менува и гласи:

„Постапката за воспоставување на закуп на градежното изградено земјиште се поведува по службена должност од страна на органот на државната управа надлежен за имотно правните работи.“

Член 9

Во членот 46 во ставот (1) зборовите: „корисникот на градежното земјиште“ се заменуваат со зборовите: „сопственикот на објектот изграден на градежното земјиште“

Во ставот (2) во алинеја 1 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

Во алинеја 2 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ се додава нова алинеја 3 која гласи:

„ - имотен лист за објектот што се наоѓа на градежното земјиште што е предмет на стекнување на правото на закуп.“

Член 10

Во членот 48 по алинејата 7 се додава нова алинеја која гласи:

“- клаузула дека правосилното решение за закуп е основ за бришење на запишаното право на користење на градежното земјиште.“

Член 11

Во членот 70-а во алинеја 2 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „или“ и се додава нова алинеја 3 која гласи:

„ - отуѓување на градежното земјиште согласно со Законот за градежно земјиште“.

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Во случаите од став (1) алинеја 3 од овој член, органот на управата надлежен за имотно правните работи решението за престанок на закупот ќе го донесе врз основа на правосилен акт или правно дело на органот на државната управа надлежен за вршење на работите кои се однесуваат на управувањето со градежното земјиште сопственост на Република Македонија.“

Член 12

Член 71 се брише.

Член 13

Во делот VI во насловот на глава 3 зборовите: „и закуп“ се бришат.

Член 14

Во членот 73 ставот (1) се менува и гласи:

„Не е предмет на приватизација градежното неизградено земјиште на кое право на користење имаат правни лица кои правото на користење го стекнале врз основа на стекнато право на сопственост на објект со правна основа кој бил поранешна општествена, односно државна сопственост, по основа на стекнато право на сопственост на објект со правна основа при што со пренесување на правото на сопственост на објектот е пренесено правото на користење на градежното земјиште во општествена, односно државна сопственост и врз основа на извршена приватизација на правни лица во општествена, односно државна сопственост на кое со актите за урбанистичко планирање е предвидена нова градба дефинирана како посебна градежна парцела.“

Член 15

Во членот 79 во ставот (3), зборовите: „став (5)“ се заменуваат со зборовите: „став (6)“.

Член 16

Во членот 80-б, ставот (4), се менува и гласи:

“По исклучок од ставот (1) на овој член, ќе престане правото на користење на физички и правни лица на градежно изградено земјиште, на барање на лица кои изградиле, или стекнале во сопственост објект, односно посебен дел од објект чиј што правен статус е утврден со Законот за постапување со бесправно изградени објекти“.

Член 17

Поранешните сопственици и физичките и правните лица кои за стекнатото право на користење на градежното земјиште платиле надоместок, а по чии барања за приватизација се донесени правосилни управни акти со кои барањето согласно член 6 од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост (“Службен весник на Република Македонија“, број 4/2005, 13/2007, 165/2008, 146/2009, 18/11, 51/11 и 27/14), е одбиено како неосновано, можат да поднесат барање за приватизација согласно одредбите од овој закон до 15 декември 2014 година.

Член 18

(1) Органот на управата надлежен за имотно правните работи е должен во рок од шест месеци по истекот на рокот за поднесување на барања за приватизација, до Агенцијата за катастар на недвижности да ги достави сите барања за приватизација на градежното земјиште по кои постапката за приватизација не е правосилно завршена, заради нивно прилежување во катастарот на недвижности и бришење на запишаните права на користење на градежното земјиште во катастарот на недвижности.

(2) Агенцијата за катастар на недвижности е должна во рок од шест месеци од денот на доставувања на барањата од став (1) на овој член, да изврши нивно прилежување во катастарот на недвижности и да изврши бришење на запишаното право на користење на градежното земјиште за кое се однесуваат барањата.

(3) Агенцијата за катастар на недвижности во рок од шест месеци по истекот на рокот за доставување на барања од став (1) на овој член, по службена должност врши бришење на сите запишани права на користење на градежното земјиште во катастарот на недвижности.

Член 19

Во членот 48 став (1) од Законот за изменување и дополнување на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14) зборовите: „во рок од девет месеци од денот на влегување во сила на овој закон“ се заменуваат со зборовите: „до 15 декември 2014 година“.

Член 20

Започнатите постапки по барањата за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе продолжат според одредбите на овој закон.

Член 21

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост.

Член 22

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR
PRIVATIZIM DHE QIRA TË TOKËS NDËRTIMORE
NË PRONËSI SHTETËRORE**

Neni 1

Në Ligjin për privatizim dhe qira të tokës ndërtimore në pronësi shtetërore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 4/2005, 13/2007, 165/2008, 146/2009, 18/2011, 51/2011 dhe 27/2014), në nenin 2 në pikën 9 lidhëza “dhe” në fund të fjalisë zëvendësohet me “pikëpresje”.

Në pikën 10 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “dhe” dhe shtohet pikë e re 11 si vijon:

“11. “Objekte të ndërtuara me bazë juridike” konsiderohet objektet e ndërtuara me dokumentacion ndërtimor-teknik, si dhe objektet për të cilat është regjistruar e drejta e pronësisë në kadastër të patundshmërive në pajtim me ligj, vendim gjyqësor dhe vendim të plotfuqishëm të organit kompetent shtetëror.”

Neni 2

Në nenin 6 pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2) si vijon:

“(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, lëndë e privatizimit mund të jetë toka ndërtimore në të cilën të drejtë shfrytëzimi kanë personat të cilët janë pronarë të mëparshëm të tokës ndërtimore dhe personat fizikë dhe juridikë të cilët për të drejtën e marrë të shfrytëzimit të tokës ndërtimore kanë paguar kompensim, kurse e cila me aktet e vlefshme për planifikim urbanistik me të cilat përcaktohet parcela ndërtimore është e dedikuar si e mirë me përdorim të përgjithshëm, kurse dedikimi në momentin e vendosjes për kërkesën e parashtruar për privatizim nuk është realizuar.”

Paragrafi (2) bëhet paragraf (3).

Neni 3

Në nenin 13 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe (4), si në vijim:

“(3) Me përjashtim të paragrafit (2) të këtij neni, kur në tokë ndërtimore me ndërtime në të cilën janë ndërtuar banesa, hapësira afariste, bodrume, garazhe dhe pjesë tjera të veçanta të ndërtesave banesore dhe afariste që kanë dy ose më shumë banesa, përkatësisht hapësira afariste dhe pjesë tjera të veçanta të cilat janë në pronësi të personave të ndryshëm fizikë dhe juridikë (objekte në pronësi etazhi) për të cilën në suazat e parcelës ndërtimore në kadastrën e patundshmërive është regjistruar e drejtë e shfrytëzimit në pjesë ideale të një ose më shumë pronarëve të objekteve ose pjesëve të veçanta të objekteve, kurse në pjesën tjetër të tokës ndërtimore në kadastrën e patundshmërive nuk është regjistruar e drejta e shfrytëzimit, pjesa e tokës ndërtimore në të cilën nuk ka të drejtë të regjistruar të shfrytëzimit të pronarëve të pjesëve të veçanta të objekteve, me ç'rast toka është e regjistruar si pronësi e Republikës së Maqedonisë, do të privatizohet në bashkëpronësi të pjesëve të barabarta bashkëpronësore të pronarëve të objekteve.

(4) Nëse në tokën ndërtimore me ndërtime ekzistojnë dy ose më shumë objekte të marra me bazë juridike nga pronarë të ndryshëm, kurse në tokën ndërtimore në kadastrën e patundshmërive nuk ka të drejtë të regjistruar të shfrytëzimit të pronarëve të objekteve, përkatësisht toka është e regjistruar si pronësi e Republikës së Maqedonisë, toka ndërtimore mund të privatizohet në bashkëpronësi të pronarëve të objekteve, nëse janë plotësuar kushtet e këtij ligji.”

Paragrafët (3) dhe (4) bëhen paragrafë (5) dhe (6).

Neni 4

Neni 14 ndryshohet si vijon:

“(1) Toka ndërtimore mund të privatizohet në tërësi ose pjesë.

(2) Toka ndërtimore mund të privatizohet në sipërfaqe të së drejtës së marrë për shfrytëzim, kurse në korniza të parcelës ndërtimore sipërfaqja e së cilës është e definuar me aktin për planifikim urbanistik me të cilin përcaktohet parcela ndërtimore.

(3) Toka ndërtimore në të cilën të drejtë të shfrytëzimit kanë persona juridikë mund të privatizohet në korniza të parcelës ndërtimore sipërfaqja e së cilës është e definuar me aktin për planifikim urbanistik me të cilin përcaktohet parcela ndërtimore.

(4) Toka ndërtimore në të cilën të drejtë për shfrytëzim kanë pronarët e mëparshëm të tokës ndërtimore, kurse për të cilën parcela ndërtimore nuk e është definuar me aktin për planifikim urbanistik me të cilin përcaktohet parcela ndërtimore, të drejtën e privatizimit mund ta realizojnë në kuadër të së drejtës së marrë për shfrytëzim.

(5) Toka ndërtimore në të cilën të drejtë të shfrytëzimit kanë pronarët e mëparshëm të tokës ndërtimore dhe personat fizikë të cilët për të drejtën e marrë të shfrytëzimit të tokës ndërtimore kanë paguar kompensim, kurse e cila hynë në një ose më shumë parcela ndërtimore pa ndërtime, mund të privatizohet në kuadër të së drejtës së realizuar përkatësisht të së drejtës së regjistruar të shfrytëzimit.

(6) Toka ndërtimore në të cilën të drejtë të shfrytëzimit kanë personat fizikë që nuk kanë paguar kompensim për të drejtën e marrë të shfrytëzimit, kurse e cila hyn në parcela tjera ndërtimore nuk është lëndë e privatizimit.

(7) Toka ndërtimore në të cilën të drejtë të shfrytëzimit kanë persona fizikë ose juridikë të cilët të drejtën e shfrytëzimit të tokës ndërtimore e kanë marrë me ose pa kompensim mundet pjesërisht të privatizohet në sipërfaqen e tokës nën objekt të marrë me bazë juridike në pajtim me elaboratin gjeodezik për gjendjen e përcaktuar faktike dhe formimin e parcelës kadastrale, nëse nuk është miratuar akt për planifikim urbanistik me të cilët definohet parcela ndërtimore.

(8) Toka ndërtimore me ndërtime në të cilën ekzistojnë objekte të marra me bazë juridike dhe objekte të cilat janë lëndë e procedurës për përcaktimin e statusit juridik të objektit pa leje të pronarëve të ndryshëm përkatësisht poseduesve të objekteve, tokë në të cilën në kadastrën e patundshmërive nuk është regjistruar e drejta e shfrytëzimit të pronarit të objektit të marrë me bazë juridike, do të privatizohet pjesërisht në sipërfaqen e tokës nën objekt të marrë me bazë juridike, sipërfaqja e së cilës do të përcaktohet me elaborat gjeodezik për gjendje të përcaktuar faktike dhe formimin e parcelës së posaçme kadastrale.

(9) Nëse në tokën ndërtimore me ndërtime të definuar si parcelë ndërtimore me dedikim banim individual në pajtim me aktet për planifikim urbanistik, përveç tokës ndërtimore në të cilën të drejtë të shfrytëzimit të marrë me bazë juridike kanë persona fizikë dhe juridikë, merr pjesë dhe toka në pronësi të Republikës së Maqedonisë, lëndë e privatizimit mund të jetë edhe toka në pronësi të Republikës së Maqedonisë, në sipërfaqe e cila në parcelën ndërtimore hyn deri në 500m².

(10) Toka ndërtimore me ndërtime e definuar si parcelë ndërtimore në të cilën të drejtë të shfrytëzimit kanë personat fizikë dhe juridikë të cilët të drejtën e shfrytëzimit të tokës ndërtimore me ndërtime në pronësi shtetërore e kanë marrë në bazë të pronësisë së objektit të marrë me bazë juridike në pajtim me Ligjin për marrëdhënie themelor pronësore juridike (“Fleta Zyrtare e SFRJ ” numër 6/1980 dhe 36/1990), Ligjin për tokë ndërtimore (“Gazeta Zyrtare e RSM-së” numër 10/1979, 18/1989, 21/1991 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 71/1996 dhe 18/1999), Ligjin për qarkullim me toka dhe ndërtesa (“Gazeta Zyrtare e RSM-së” 36/1975, 41/1975, 10/1979, 51/1988, 38/1991 dhe 4/1993) dhe Ligjin për pronësi të pjesëve të ndërtesave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 20/1974 dhe 14/1975), kurse nuk janë të regjistruar si shfrytëzues të

tokës në kadastrën e patundshmërive, mund ta privatizojnë tokën ndërtimore në sipërfaqe deri në 500 m², nëse toka ndërtimore e definuar me aktet për planifikim urbanistik është me dedikim banimi individual."

Neni 5

Në nenin 31 në paragrafin (2) fjalët: "Agjencia për Kadaster të Patundshmërive dhe", shlyhen.

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

"(3) Kur me rastin e kontestit të regjistruar administrativ kundër aktvendimit të miratuar në procedurë për privatizim, Komisioni shtetëror për Vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë do të kërkojë nga organi i shkallës së parë që t'i dorëzohen shkresat për lëndën me të cilën ka të bëjë kontesti administrativ, organi kompetent për punë pronësore juridike pas pranimit të kërkesës për shkresa është i detyruar që menjëherë kurse më së voni në afat prej pesë ditësh t'i dorëzojë shkresat."

Neni 6

Neni 34 ndryshohet si vijon:

"(1) Në tokë ndërtimore me ndërtime për të cilën nuk është parashtruar kërkesë për privatizim në afatin e përcaktuar me këtë ligj, vendoset qira në pajtim me këtë ligj.

(2) Me vendosjen e qirasë së tokës ndërtimore me ndërtime ndërpritet e drejta e shfrytëzimit të tokës ndërtimore.

(3) Për qiranë e vendosur paguhet taksa e qirasë."

Neni 7

Neni 39 ndryshohet si vijon:

"Qiraja në tokën ndërtimore me ndërtime vendoset në korniza të parcelës ndërtimore sipërfaqja e të cilës është e definuar me akt për planifikim urbanistik me të cilin përcaktohet parcela ndërtimore."

Neni 8

Neni 45 ndryshohet si vijon:

"Procedura për vendosjen e qirasë së tokës ndërtimore me ndërtime ngrihet sipas detyrës zyrtare nga organi i administratës shtetërore kompetent për punë pronësore juridike."

Neni 9

Në nenin 46 në paragrafin (1) fjalët: "shfrytëzuesi i tokës ndërtimore" zëvendësohen me fjalët: "pronari i objektit të ndërtuar në tokën ndërtimore".

Në paragrafin (2) në alinenë 1 lidhëza "dhe" në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.

Në alinenë 2 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohet aline e re 3 si vijon:

" - aktzotërim për objektin që gjendet në tokën ndërtimore që është lëndë e marrjes së të drejtës së qirasë."

Neni 10

Në nenin 48 pas alinesë 7 shtohet aline e re si vijon:

" - klauzolë se aktvendimi i plotfuqishëm për qira është bazë për shlyerjen e të drejtës së regjistruar të shfrytëzimit të tokës ndërtimore."

Neni 11

Në nenin 70-a në alinenë 2 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "ose" dhe shtohet aline e re 3 si vijon:

" - tjetërsim i tokës ndërtimore në pajtim me Ligjin për tokë ndërtimore".

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

"(2) Në rastet nga paragrafi (1) alineja 3 e këtij neni, organi i administratës kompetent për punët pronësore juridike aktvendimin për ndërprerjen e qirasë do ta miratojë në bazë të aktit të plotfuqishëm ose veprës juridike të organit të administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve që kanë të bëjnë me menaxhimin me tokën ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë."

Neni 12

Neni 71 shlyhet.

Neni 13

Në pjesën VI në titullin e kapitullit 3 fjalët: "dhe qira" shlyhen.

Neni 14

Në nenin 73 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Nuk është lëndë e privatizimit toka ndërtimore pa ndërtime në të cilën të drejtë të shfrytëzimit kanë persona juridikë të cilët të drejtën e shfrytëzimit e kanë marrë në bazë të së drejtës së marrë të pronësisë së objektit me bazë juridike, i cili ka qenë pronësi e mëparshme shoqërore, përkatësisht shtetërore, në bazë të së drejtës së marrë të pronësisë së objektit me bazë juridike, me ç'rast me bartjen e të drejtës së pronësisë të objektit është bartur e drejta e shfrytëzimit të tokës ndërtimore në pronësi shoqërore përkatësisht shtetërore dhe në bazë të privatizimit të kryer të personave juridikë në pronësi shoqërore, përkatësisht shtetërore, në të cilën me aktet për planifikim urbanistik është paraparë ndërtesë e re e definuar si parcelë e posaçme ndërtimore."

Neni 15

Në nenin 79 në paragrafin (3), fjalët: "paragrafi (5)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (6)."

Neni 16

Në nenin 80-b, paragrafi (4), ndryshohet si vijon:

"Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, do t'u ndërpritet e drejta e shfrytëzimit personave fizikë dhe juridikë të tokës ndërtimore me ndërtime, me kërkesë të personave të cilët kanë ndërtuar, ose kanë marrë në pronësi objekt, përkatësisht pjesë të posaçme nga objekti, statusi juridik i të cilit është përcaktuar me Ligjin për veprim me objekte të ndërtuara pa leje."

Neni 17

Pronarët e mëparshëm dhe personat fizikë dhe juridikë të cilët për të drejtën e marrë të shfrytëzimit të tokës ndërtimore kanë paguar kompensim, kurse me kërkesat e të cilëve për privatizim janë miratuar akte të plotfuqishme administrative me të cilat, kërkesa në pajtim me nenin 6 nga Ligji për privatizim dhe qira të tokës ndërtimore në

4493.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
КОНЦЕСИИ И ЈАВНО ПРИВАТНО
ПАРТНЕРСТВО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за концесии и јавно приватно партнерство,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 септември 2014 година.

Бр. 07- 3620/1 Претседател
24 септември 2014 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА КОНЦЕСИИ И ЈАВНО
ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Член 1

Во Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ број 6/12), во членот 4 став 2 по точката 16 се додава нова точка 17, која гласи:

„17. „Електронска аукција“ е повторлив процес на позитивно или негативно наддавање кој се реализира по првична целосна евалуација на понудите, во кој понудувачите имаат можност, исклучиво со користење на електронски средства да ги ревидираат дадените цени, така што рангирањето се врши автоматски со помош на електронски средства“.

Точките 17 и 18 стануваат точки 18 и 19.

Член 2

Во членот 15 ставот 3 се брише.

Член 3

По членот 15 се додаваат осум нови члена 15-а, 15-б, 15-в, 15-г, 15-д 15-ѓ, 15-е и 15-ж, кои гласат:

„Член 15-а
Електронска аукција

Јавниот партнер задолжително користи електронска аукција како последна фаза во отворена постапка и ограничена постапка во кои се пристигнати прифатливи и соодветни понуди како и во постапка со преговарање со претходно објавување на оглас во случаевите кога не е пристигната ниту една прифатлива понуда или ниту една соодветна понуда во отворена постапка, ограничена постапка или во конкурентен дијалог, а при

што е поништена претходната постапка без битно да се променат почетните услови во тендерската документација, пред доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.

Јавниот партнер го наведува користењето на електронска аукција во огласот за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство и во тендерската документација.

Член 15-б

Јавниот партнер должен е во тендерската документација или во поканата за учество на електронска аукција да ги вклучи:

- делот на понудата кој ќе биде предмет на електронска аукција, под услов истиот да може да се определи и изрази во бројки или проценти,
- информациите кои ќе им бидат достапни на понудувачите во текот на електронската аукција и кога овие информации ќе им бидат достапни,
- соодветни информации за спроведувањето на електронската аукција (начин на регистрирање на системот на електронска аукција, начин на легитимирање на учесниците на електронската аукција) и
- услови под кои понудувачите ќе можат да наддаваат, а особено минималните разлики кои се дозволени во процесот на позитивно и негативно наддавање.

Член 15-в

Пред да започне со електронска аукција јавниот партнер врши целосна евалуација на способноста и на првичните понуди на понудувачите согласно со условите и критериумите од тендерската документација.

Јавниот партнер ги поканува сите понудувачи кои поднеле прифатливи понуди да достават нови цени или нови вредности за делот на понудата кој е предмет на електронска аукција. Поканата истовремено се доставува до сите понудувачи по електронски пат.

Во поканата се наведува датумот и времето на започнување на аукцијата, начинот на спроведување на аукцијата, како и сите потребни информации за поврзување со електронските средства што се користат во Министерството за економија.

Ако критериумот за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство е економски најповолна понуда, во поканата се наведува и исходот од целосната евалуација на соодветната првична понуда на понудувачот до кој се испраќа поканата.

Електронското позитивно или негативно наддавање може да започне најрано два дена од датумот на кој се испратени поканите за учество на електронската аукција.

Член 15-г

Во случај кога е поднесена само една понуда која е прифатлива или останала само една прифатлива понуда, јавниот партнер задолжително го поканува единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку електронскиот систем за електронска аукција за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство во Министерството за економија.

Во случаите од ставот 1 на овој член поканата до единствениот понудувач особено содржи:

- идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување на конечна цена и

- времето на поднесување на конечната цена кое не може да биде порано од 48 часа од испраќањето на поканата.

Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време од ставот 2 алинеја 2 на овој член само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена првично понудената цена ќе се смета за конечна.

Член 15-д

Предмет на електронска аукција може да биде:

- само цената, кога критериумот за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство е највисоката или најниската понудена цена или

- цената или новите вредности на делот од понудата кој е предмет на електронска аукција наведен во тендерската документација, ако критериумот за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство е економски најповолна понуда.

Електронската аукција може да се спроведува во неколку последователни кругови.

Член 15-ѓ

За време на секој круг од електронската аукција, јавниот партнер на сите понудувачи им ги доставува информациите потребни да утврдат како се ранжирани во секое време. Јавниот партнер може да им доставува и други информации во врска со:

- бројот на учесниците во соодветниот круг од електронската аукција и

- новите цени или вредности што биле поднесени во соодветниот круг од електронската аукција од другите понудувачи, под услов тендерската документација да предвидува таква можност.

При спроведување на круговите од електронската аукција, јавниот партнер не смее да го открие идентитетот на понудувачите.

Член 15-е

Електронската аукција се затвора на еден или повеќе од следниве начини:

- во однапред утврдено време за кое понудувачите биле известени во поканата за електронска аукција,

- кога бројот на кругови утврден во поканата за електронска аукција е исполнет, при што поканата, исто така содржи временска рамка за секој круг или

- кога ќе престанат да се добиваат нови цени или нови вредности кои ги задоволуваат барањата во врска со минималните разлики при што јавниот партнер во поканата го наведува времето што ќе биде дозволено да помине по добивање на последната понуда, а пред затворање на електронската аукција.

Врз основа на резултатите добиени по затворањето на електронската аукција, јавниот партнер ја избира најповолната понуда, за што донесува одлука, врз основа на критериумот за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство утврден во огласот за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство и во тендерската документација, ако понудувачот чија понуда е најповолна ги исполнува пропишаните критериуми за утврдување на способност.

Доколку електронската аукција не успее, за најповолна понуда ќе се смета најповолната првична понуда на понудувачот поднесена во претходната фаза на постапката за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство, освен за постапката со преговарање со претходно објавување на оглас во случаевите кога не е пристигната ниту една прифатлива понуда или ниту една соодветна понуда во отворена постапка, ограничена постапка или во конкурентен дијалог, а при што е поништена претходната постапка без битно да се променат почетните услови во тендерската документација.

Член 15-ж

Електронската аукција за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство се спроведува во електронскиот систем за електронска аукција воспоставен во Министерството за економија.

Министерството за економија управува и оперира со електронскиот систем за електронска аукција за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство.

Начинот на користење на електронскиот систем за електронска аукција за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство го пропишува министерот за економија.”

Член 4

Во членот 16 став 2 алинеја 1 се брише.

Член 5

По членот 21 се додава нов член 21-а, кој гласи:

„Член 21-а

Одлука за избор на најповолна понуда и Одлука за поништување на постапката за доделување на договор

Концедентот или јавниот партнер е должен да донесе одлука за избор на најповолна понуда или одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на добра од општ интерес или договор за воспоставување на јавно приватно партнерство во рок од 30 дена, сметајќи од денот определен како краен рок за поднесување на понудите.

Кога концедент или јавен партнер е Република Македонија одлуката од ставот 1 на овој член ја донесува Владата на Република Македонија по предлог на министерот надлежен за областа во која се доделува јавно приватно партнерство или концесија.

Кога концедент или јавен партнер е општината, градот Скопје или општината во градот Скопје, одлуката од ставот 1 на овој член ја донесува советот на општината, советот на градот Скопје или советот на општината во градот Скопје по предлог на градоначалникот на општината, градоначалникот на градот Скопје или градоначалникот на општината во градот Скопје.

Кога јавен партнер е еден од субјектите од членот 4 точка 5 алинеи 3 и 4 од овој закон, одлуката од ставот 1 на овој член ја донесува органот на управување, а на истата согласност дава основачот.”

Член 6

По членот 33 се додава нов член 33-а кој гласи:

„Член 33-а
Електронска аукција

Концедентот може да користи електронска аукција со позитивно наддавање како последна фаза во постапката за доделување на концесија на добра од општ интерес, пред доделувањето на договорот ако:

- електронската аукција е уредена во законот кој го регулира доделувањето на концесијата на добро од општ интерес;

- е воспоставено софтверското решение од страна на надлежниот орган во областа за која се спроведува постапката за доделување на концесијата на добра од општ интерес и

- концедентот го наведе користењето на електронска аукција во јавниот повик за доделување на концесијата и во тендерската документација.

Електронската аукција се спроведува на начин и под услови пропишани со законот кој го регулира доделувањето на концесијата на доброто од општ интерес.

Концедентот ја доделува концесијата на добра од општ интерес согласно со членот 35 од овој закон, а врз основа на резултатите добиени по затворањето на електронската аукција.“

Член 7

Министерството за економија ќе го воспостави единствениот електронски систем за електронска аукција за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 8

Подзаконскиот пропис утврден со овој закон ќе се донесе во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 9

Одредбата од членот 3 од овој закон ќе отпочне да се применува во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR KONCESIONE DHE PARTNERITET PRIVAT
PUBLIK**

Neni 1

Нë Лигијн пëр концесиие дхе партнеритет приват публик (“Газета Зиртаре е Републикëс сë Македонисë” нумëр 6/12), нë ненин 4 параграфи 2 пас пикëс 16 сштохет пикë е ре 17, си вијон:

"17."Анканд електроник" ëсштë процес и пëрсëритшëм и анкандит позитив осе негатив қë реализохет пас евалуимит тë плотë филлестар тë офертаве, нë тë цилин офертуетит канë

mundësi, ekskluzivisht me shfrytëzim тë мјетеве електронике т'и ревидојнë çмимет е дхëна, ашту қë rangimi бëхет автоматикisht ме ндиһмëн е мјетеве електронике".

Pikat 17 dhe 18 бëхен пика 18 dhe 19.

Neni 2

Нë ненин 15 параграфи 3 shlyhet.

Neni 3

Pas nenit 15 shtohen tetë nene тë реја 15-a, 15-b, 15-v, 15-g, 15-d 15-gj, 15-e dhe 15-zh, si vijojnë:

"Neni 15-a

Анканди електроник

Partneri publik detyrimisht shfrytëzon ankand elektronik si fazë e fundit нë procedurë тë hapur dhe procedurë тë kufizuar нë тë cilat janë arritur oferta тë pranueshme dhe тë пërshtatshme si dhe нë procedurë ме negocium ме publikim paraprak тë shpalljes нë rastet kur nuk ëсштë arritur asnjë ofertë e pranueshme осе asnjë ofertë e пërshtatshme нë procedurë тë hapur, procedurë тë kufizuar осе нë dialog konkurrues, e ме ç'rast ëсштë anuluar procedura paraprake pa u ndryshuar kushtet fillestare нë dokumentacionin e tenderit, para ndarjes сë marrëveshjes пëр vendosjen e partneritetit privat publik.

Partneri publik e thekson shfrytëzimin e ankandit elektronik нë shpalljen пëр ndarjen e marrëveshjes пëр vendosjen e partneritetit privat publik dhe нë dokumentacionin e tenderit.

Neni 15-b

Partneri publik detyrohet қë нë dokumentacionin e tenderit осе нë thirrjen пëр pjesëmarrje нë ankand elektronik т'и пërfshijë:

- pjesën e ofertës қë до тë jetë lëndë e ankandit elektronik, ме kusht қë i njëjti тë mund тë caktohet dhe shprehet нë numra осе пërqindje,

- informatat қë до тë jenë тë arritshme пëр ofertuesit gjatë ankandit elektronik dhe kur këto informata do т'u jenë тë arritshme,

- informata përkatëse пëр realizimin e ankandit elektronik (mënyra e regjistrimit тë sistemit тë ankandit elektronik, mënyra e legjitimitit тë pjesëmarrësve нë ankandin elektronik) dhe

- kushtet нë тë cilat ofertuesit do тë mund тë licitojnë, e veçanërisht dallimet minimale қë janë тë lejuara нë procesin e ankandit pozitiv dhe negativ.

Neni 15-v

Para se тë fillojë ме ankand elektronik partneri publik kryen evaluim тë plotë тë aftësisë dhe ofertave fillestare тë ofertuesve нë pajtim ме kushtet dhe kriteret nga dokumentacioni i tenderit.

Partneri publik i fton тë gjithë ofertuesit қë канë paraqitur oferta тë pranueshme қë тë dorëzojnë çmime тë реја осе vlera тë реја пëр pjesën e ofertës қë ëсштë lëndë e ankandit elektronik. Thirrja njëkohësisht u дëргohet тë gjithë ofertuesve нë formë електронике.

Нë thirrje shënohet data dhe koha e fillimit тë ankandit, mënyra e realizimit тë ankandit, si dhe тë gjithë informatat e nevojshme пëр lidhjen ме мјетет електронике қë shfrytëzohen нë Ministrinë e Ekonomisë.

Nëse kriteri për ndarjen e marrëveshjes për vendosjen e partneritetit privat publik është ofertë më e volitshme ekonomike, në thirrje theksohet edhe rezultati nga evaluimi i plotë i ofertës fillestare përkatëse të ofertuesit tek i cili dërgohet thirrja.

Ankandi pozitiv ose negativ elektronik mund të fillojë më herët dy ditë nga data në të cilën janë dërguar thirrjet për pjesëmarrje në ankandin elektronik.

Neni 15-g

Në rast kur është parashtruar vetëm një ofertë që është e pranueshme ose ka mbetur vetëm një ofertë e pranueshme, partneri publik detyrimisht e fton ofertuesin e vetëm që të paraqesë çmim përfundimtar nëpërmjet sistemit elektronik për ankand elektronik për ndarjen e marrëveshjes për vendosjen e partneritetit privat publik në Ministrinë e Ekonomisë.

Në rastet nga paragrafi 1 i këtij neni thirrja, te ofertuesi i vetëm veçanërisht përmban:

- identifikimin e pjesës së ofertës që do të jetë lëndë e paraqitjes së çmimit përfundimtar dhe
- kohën e paraqitjes së çmimit përfundimtar e cila nuk mund të jetë më herët se 48 orë nga dërgimi i thirrjes.

Ofertuesi i vetëm e paraqet çmimin përfundimtar në kohën e përcaktuar nga paragrafi 2 alineja 2 e këtij, vetëm njëherë, e nëse nuk paraqet çmim përfundimtar çmimi i ofruar fillimisht do të konsiderohet si përfundimtar.

Neni 15-d

Lëndë e ankandit elektronik mund të jetë:

- vetëm çmimi, kur kriteri për ndarjen e marrëveshjes për vendosjen e partneritetit privat publik është çmimi më i lartë ose më i ulët i ofruar ose
- çmimi ose vlerat e reja të pjesës së ofertës që është lëndë e ankandit elektronik të theksuar në dokumentacionin e tenderit, nëse kriteri për ndarjen e marrëveshjes për vendosjen e partneritetit privat publik është oferta më e volitshme ekonomike.

Ankandi elektronik mund të realizohet në disa rrethe të njëpasnjëshme.

Neni 15 -gj

Gjatë kohës së secilit rreth të ankandit elektronik, partneri publik të gjithë ofertuesve ua dorëzon informatat e nevojshme që të përcaktojnë se si janë të ranguar në çdo kohë. Partneri publik mund t'u dorëzojë edhe informata tjera në lidhje me:

- numrin e pjesëmarrësve në rrethin përkatës nga ankandi elektronik dhe
- çmimet e reja ose vlerat që kanë qenë të parashtruara në rrethin përkatës nga ankandi elektronik nga ofertuesit tjerë, me kusht që dokumentacioni i tenderit të parashihet mundësi të tillë.

Gjatë realizimit të rretheve nga ankandi elektronik, partneri publik nuk mund ta zbulojë identitetin e ofertuesve.

Neni 15-e

Ankandi elektronik mbyllet në një rreth ose më tepër mënyra si vijon:

- në kohë paraprakisht të përcaktuar për të cilën ofertuesit kanë qenë të njoftuar në thirrjen për ankandin elektronik,

- kur numri i rretheve i përcaktuar në thirrjen për ankand publik është plotësuar, me ç'rast thirrja, gjithashtu përmban kornizë kohore për secilin rreth ose

- kur do të ndërpriten të merren çmime të reja ose vlera të reja të cilat i plotësojnë kërkesat në lidhje me dallimet minimale me ç'rast partneri publik në thirrje e thekson kohën që do të lejohet të kalojë pas marrjes së ofertës së fundit, e para mbylljes së ankandit elektronik.

Në bazë të rezultateve të marra pas mbylljes së ankandit elektronik, partneri publik e zgjedh ofertën më të volitshme, për ç'farë miraton vendim, në bazë të kriterit për ndarjen e marrëveshjes për vendosjen e partneritetit privat dhe në dokumentacionin e tenderit, nëse ofertuesi oferta e të cilit është më e volitshme i plotëson kriteret e përcaktuara për përcaktimin e aftësisë.

Nëse ankandi elektronik është i pasuksesshëm, si ofertë më të volitshme do të konsiderohet oferta më e volitshme fillestare e ofertuesit e parashtruar në fazën paraprake të procedurës për ndarjen e marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat, përveç për procedurën me negociim me publikim paraprak të shpalljes në raste kur nuk ka arritur asnjë ofertë e pranueshme ose asnjë ofertë e përshtatshme në procedurë të hapur, procedurë të kufizuar ose në dialog konkurrues, e me ç'rast është anuluar procedura paraprake pa u ndryshuar qenësisht kushtet fillestare në dokumentacionin e tenderit.

Neni 15-zh

Ankandi elektronik për ndarjen e marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat zbatohet në sistemin elektronik për ankand elektronik në Ministrinë e Ekonomisë.

Ministria e Ekonomisë menaxhon dhe operon me sistemin elektronik për ankand elektronik për ndarjen e marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat.

Mënyrën e shfrytëzimit të sistemit elektronik për ankand elektronik për dhënien e marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat e përcakton ministri i Ekonomisë."

Neni 4

Në nenin 16 paragrafi 2 alineja 1 shlyhet.

Neni 5

Pas nenit 21 shtohet nen i ri 21-a, si vijon:

"Neni 21-a

Vendimi për zgjedhjen e ofertës më të volitshme dhe Vendimi për anulimin e procedurës për ndarjen e marrëveshjes

Koncedenti ose partneri publik detyrohet që të miratojë vendim për zgjedhjen e ofertës më të volitshme ose vendim për anulimin e procedurës për ndarjen e koncesionit të të mirave në interes të përgjithshëm ose marrëveshje për vendosjen e partneritetit publik privat në afat prej 30 ditësh, duke llogaritur nga dita e përcaktuar si afat i fundit për parashtrimin e ofertave.

Kur koncedent ose partner publik është Republika e Maqedonisë vendimin nga paragrafi 1 i këtij neni e miraton Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të ministrit kompetent për sferën në të cilën jepet partneriteti publik privat ose koncesioni.

Kur koncedent ose partner publik është komuna, Qyteti i Shkupit ose komuna në Qytetin e Shkupit, vendimin nga paragrafi 1 i këtij neni e miraton këshilli i komunës, këshilli i Qytetit të Shkupit ose këshilli i komunës në Qytetin e Shkupit me propozim të kryetarit të komunës, kryetarit të Qytetit të Shkupit ose kryetarit të komunës në Qytetin e Shkupit.

Kur partner publik është një nga subjektet e nenit 4 pika 5 alinetë 3 dhe 4 të këtij Ligji, vendimin nga paragrafi 1 i këtij neni e miraton organi i menaxhimit, ndërsa për të njëjtin pëlqim jep themeluesi.”

Neni 6

Pas nenit 33 shtohet nen i ri 33-a si vijon:

"Neni 33-a Ankandi elektronik

Koncedenti mund ta shfrytëzojë ankandin elektronik me ankand pozitiv si fazë të fundit në procedurën për ndarjen e koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm, para ndarjes së marrëveshjes, nëse:

- ankandi elektronik është i rregulluar në ligjin i cili e rregullon dhënien e koncesionit të të mirës me interes të përgjithshëm;

- është vendosur zgjidhje softuerike nga organi kompetent në sferën për të cilën zbatohet procedura për dhënien e koncesionit të të mirave me interes të përgjithshëm dhe

- koncedenti e thekson shfrytëzimin e ankandit elektronik në thirrjen publike për dhënien e koncesionit dhe në dokumentacionin e tenderit.

Ankandi elektronik realizohet në mënyrë dhe me kushte të përcaktuara me ligjin i cili e rregullon dhënien e koncesionit të të mirës me interes të përgjithshëm.

Koncedenti e jep koncesionin e të mirave në interes të përgjithshëm në pajtim me nenin 35 të këtij ligji, e në bazë të rezultateve të marra pas mbylljes së ankandit elektronik.”

Neni 7

Ministria e Ekonomisë do ta themelojë sistemin unik elektronik për ankand elektronik për dhënien e marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 8

Rregulla nënligjore e përcaktuar me këtë ligj do të miratohet në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 9

Dispozita e nenit 3 të këtij ligji do të fillojë të zbatohet në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 10

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4494.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за прекинување на бременоста, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 септември 2014 година.

Бр. 07- 3621/1 Претседател
24 септември 2014 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА

Член 1

Во Законот за прекинување на бременоста („Службен весник на Република Македонија“ број 87/13 и 164/13), во членот 35 став 2 зборовите: „Министерството за здравство“ се заменуваат со зборовите: „Државниот санитарен и здравствен инспекторат“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR NDËRPRERJE TË SHTATZËNISË

Neni 1

Нë Ligjin për ndërprerje të shtatzënisë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 87/13 dhe 164/13), në nenin 35 paragrafi 2 fjalët: "Ministria e Shëndetësisë" zëvendësohen me fjalët: "Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

4495.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНИТАРНАТА И
ЗДРАВСТВЕНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за санитарната и здравствената инспекција, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 септември 2014 година.

Бр. 07- 3622/1 Претседател
24 септември 2014 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНИТАР-
НАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Во Законот за санитарната и здравствената инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број 71/2006, 139/2008, 88/10, 18/11, 53/11, 164/13 и 43/14), во членот 31-в став 2 зборовите: „Министерството за здравство“ се заменуваат со зборовите: „Државниот санитарен и здравствен инспекторат“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR INSPEKSION
SANITAR DHE SHËNDETËSOR

Neni 1

Në Ligjin për inspeksion sanitar dhe shëndetësor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 71/2006, 139/2008, 88/10, 18/11, 53/11, 164/13 dhe 43/14), në nenin 31-v paragrafi 2 fjalët: "Ministria e Shëndetësisë" zëvendësohen me fjalët: "Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor."

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4496.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за јавно здравје, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 септември 2014 година.

Бр. 07- 3623/1 Претседател
24 септември 2014 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЈЕ

Член 1

Во Законот за јавно здравје („Службен весник на Република Македонија“ број 22/10 и 136/11), во членот 46 зборовите: „Министерството за здравство“ се заменуваат со зборовите: „Државниот санитарен и здравствен инспекторат“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SHËNDET
PUBLIK

Neni 1

Në Ligjin për shëndet publik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 22/10 dhe 136/11), në nenin 46 fjalët: "Ministria e Shëndetësisë" zëvendësohen me fjalët: "Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4497.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО
СНАБДУВАЊЕТО СО КРВ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за безбедност во снабдувањето со крв,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 септември 2014 година.

Бр. 07- 3624/1 Претседател
24 септември 2014 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО СНАБДУВАЊЕТО СО КРВ

Член 1

Во Законот за безбедност во снабдувањето со крв („Службен весник на Република Македонија“ број 110/2007 и 164/13), во членот 51 став 2 зборовите: „Министерството за здравство“ се заменуваат со зборовите: „Државниот санитарен и здравствен инспекторат“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SIGURI NË FURNIZIMIN ME GJAK

Neni 1

Në Ligjin për siguri në furnizimin me gjak („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 110/07 dhe 164/13), në nenin 51 paragrafi 2 fjalët: "Ministria e Shëndetësisë" zëvendësohen me fjalët: "Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

4498.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СТУДИИ И КОНТИНУИРАНОТО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ДОКТОРИТЕ НА МЕДИЦИНА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 септември 2014 година.

Бр. 07- 3625/1 Претседател
24 септември 2014 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СТУДИИ И КОНТИНУИРАНОТО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ДОКТОРИТЕ НА МЕДИЦИНА

Член 1

Во Законот за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина („Службен весник на Република Македонија“ број 16/13 и 39/14), во членот 17 став 3 зборот „се“ се заменува со зборовите: „Државниот санитарен и здравствен инспекторат“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR STUDIME TË MJEKËSISË DHE PËRSOSJE PROFESIONALE TË VAZHDUESHME TË DOKTORËVE TË MJEKËSISË

Neni 1

Në Ligjin për studime të mjekësisë dhe përsosje profesionale të vazhdueshme të doktorëve të mjekësisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 16/13 dhe 39/14), në nenin 17 paragrafi 3 fjala "realizohet" zëvendësohet me fjalët: "Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor realizon".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4499.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ ОД ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 септември 2014 година.

Бр. 07- 3626/1 Претседател
24 септември 2014 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ И
ПРЕСАДУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ ОД ЧОВЕЧКОТО
ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ**

Член 1

Во Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување („Службен весник на Република Македонија“ број 47/11, 136/11, 91/13, 164/13, 27/14 и 112/14), во членот 73 став 2 зборовите: „Министерството за здравство“ се заменуваат со зборовите: „Државниот санитарен и здравствен инспекторат“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MARRJE DHE
TRANSPLANTIM TË PJESËVE TË TRUPIT TË NJERIUT
PËR MJEKIM**

Neni 1

Në Ligjin për marrje dhe transplantim të pjesëve të trupit të njeriut për mjekim („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 47/11, 136/11, 91/13, 164/13, 27/14 dhe 112/14), në nenin 73 paragrafi 2 fjalët: "Ministria e Shëndetësisë" zëvendësohen me fjalët: "Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

4500.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за заштита на децата,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 септември 2014 година.

Бр. 07-3627/1
24 септември 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА**

Член 1

Во Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ број 23/13, 12/14 и 44/14) по членот 174 се додава нов член 174-а, кој гласи:

„Член 174-а

(1) Во јавна установа за деца вршењето на дејноста згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст не се изведува за време на државни празници и други празници утврдени со закон.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член згрижувањето и воспитанието на деца од предучилишна возраст може да се организира и во неработен ден.

(3) Во јавна установа за деца вршењето на дејноста згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст не смее да се прекинува освен за вонредни состојби (природни непогоди, епидемии и друго), за што решава основачот, а по претходна согласност со Министерството.

(4) Во случај на прекин на работата и неможност за континуирано извршување на дејноста згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст заради штрајк, директорот на јавната установа за деца, по претходна согласност од градоначалникот на општината и општината во градот Скопје, е должен да го обезбеди остварувањето на дејноста со замена на вработените кои штрајкуваат, за време додека трае штрајкот.

(5) Потребата од работници од ставот (4) на овој член ќе се обезбедува преку посредување на службата надлежна за посредување при вработување од евиденцијата на невработени лица од Агенцијата за вработување.“

Член 2

Во членот 228 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на директорот на јавната установа за деца ако не постапи согласно членот 174-а ставови (4) и (5).“

Член 3

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за заштита на децата.

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJE
TË FËMIJËVE**

Neni 1

Në Ligjin për mbrojtje të fëmijëve („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 23/13, 12/14 dhe 44/14) pas nenit 174 shtohet nen i ri 174-a, si vijon:

“Neni 174-a

(1) Në institucion publik për fëmijë kryerja e veprimtarisë përkujdesje dhe edukim të fëmijëve të moshës parashkollore nuk realizohet gjatë festave shtetërore dhe festave tjera të përcaktuara me ligj.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, veprimtaria përkujdesje dhe edukim të fëmijëve të moshës parashkollore mund të organizohet edhe në ditë jopune.

(3) Në institucion publik për fëmijë kryerja e veprimtarisë përkujdesje dhe edukim të fëmijëve të moshës parashkollore nuk guxon të ndërpritet përveç për gjendje të jashtëzakonshme (fatkeqësi natyrore, epidemi e të tjera), për çfarë vendos themeluesi, e me pëlqim paraprak të Ministrisë.

(4) Në rast të ndërprerjes së punës dhe pamundësisë për kryerje të vazhdueshme të veprimtarisë përkujdesje dhe edukim të fëmijëve të moshës parashkollore për shkak të grevës, drejtori i institucionit publik për fëmijë, me pëlqim paraprak të kryetarit të komunës dhe të komunës në Qytetin e Shkupit, detyrohet që ta sigurojë realizimin e veprimtarisë me zëvendësimin e të punësuarve që bëjnë grevë, gjatë kohës deri sa zgjatë greva.

(5) Nevoja për punëtorë nga paragrafi (4) i këtij neni, do të sigurohet nëpërmjet ndërmjetësimit të shërbimit kompetent për ndërmjetësim gjatë punësimit nga evidenca e personave të papunësuar nga Agjencia për Punësim.”

Neni 2

Në nenin 228 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:

“(5) Gjобë në shumë prej 500 deri 1 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje drejtorit të institucionit publik për fëmijë nëse nuk vepron në pajtim me nenin 174-a paragrafet (4) dhe (5).”

Neni 3

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për mbrojtje të fëmijëve.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****4501.**

Врз основа на член 84 алинеја 6, член 86 став 1 и 2 и Амандман XIII од Уставот на Република Македонија, донесувам

**О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****I**

Се разрешува д-р НАЗМИ МАЉИЧИ од функцијата член на Советот за безбедност на Република Македонија, по негово барање.

II

За член на Советот за безбедност на Република Македонија се именува генерал потполковник НАСЕР СЕЈДИНИ.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-814/1

30 септември 2014 година
Скопје

Претседател

на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****4502.**

Врз основа на член 8-а од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2006, 103/2008, 77/2009, 24/2011 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.9.2014 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИ
НА СКЛАДИШТАРИТЕ ЗА СКЛАДИРАЊЕ, ЧУВАЊЕ
И ОБНОВУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ**

Член 1

Во Уредбата за утврдување на висината на надоместокот на трошоци на складиштарите за складирање, чување и обновување на стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2010 и 23/2014) во членот 2, точка 1) во алинејата 2 износот „35,00“ се заменува со износот „ 125,00“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.10.2014 година до 30.11.2014 година.

Бр. 42-7766/1

23 септември 2014 година
СкопјеЗаменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.**4503.**

Врз основа на член 46 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземен предмет во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.9.2014 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН
ИМОТ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ
РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Со оваа одлука престанува правото на сопственост на Агенцијата за управување со одземен имот на недвижниот имот Вила на улица „Питу Гули, бр.13 во

Скопје, со вкупна површина од 1800 м² и тоа двор 1526 м², под зграда 251 м² и помошни згради 23 м², лоциран во Скопје, запишани во Имотен лист бр.15753 КО Центар 2.

Член 2

Недвижниот имот од член 1 од оваа одлука се отстапува на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

Член 3

Вредноста на недвижниот имот од член 1 од оваа одлука согласно проценката на Министерство за правда - Биро за судски вештачења изнесува 82.641.614,00 денари.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42 – 6955/1
23 септември 2014 година
Скопје
Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4504.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.09.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижностите сопственост на Република Македонија, и тоа етажен премер на објектот на Националната установа Музеј – Куманово, кој се наоѓа на ул. „Доне Божинов“ бр.13 – Куманово, КП бр. 14286, КО Куманово.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7410/1
23 септември 2014 година
Скопје
Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4505.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижностите сопственост на Република Македонија и тоа премер на објектот Државен студентски дом „Гоце Делчев“, ул. „Иво Лола Рибар“ - Скопје, кој се наоѓа на КП бр.3458/1, КП бр.3460, КП бр.3461, КП бр. 3462, КП бр.3463, КП бр.3464 и КП бр. 3465, во КО Карпош, Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7475/1
23 септември 2014 година
Скопје
Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4506.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на Градот Скопје му се даваат на трајно користење недвижни ствари лоцирани на Катастарска парцела Бр.1291 и Катастарска општина Горно Водно, запишани во Имотен лист бр. 191, сопственост на Република Македонија и тоа:

- зграда бр.1, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 116 м²,
- зграда бр.1, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 6 м²,
- зграда бр.1, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 54 м²,
- зграда бр.1, влез 1, СУ, со внатрешна површина од 77м²,
- зграда бр.1, влез 1, СУ, со внатрешна површина од 5 м²,
- зграда бр.2, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 5 м²,
- зграда бр.3, влез 1, ПР, со внатрешна површина од 5 м²,
- зграда бр.4, влез 1, кат 1, со внатрешна површина од 169 м²,
- зграда бр.4, влез 1, кат 1,со внатрешна површина од 14 м²,

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4509.

Врз основа на член 29 од Законот за пратениците („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2005, 161/2008, 51/11 и 109/14) и член 2 став 2 точка 7 став 2 алинеја 8 од Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 85/2014, 114/2014 и 142/2014), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 29 септември 2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТА НА ПРАТЕНИЦИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за пресметување на плата на пратениците во Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 54/2006) во точката 1 се додава нов став, кој гласи:

„Платата на пратениците во Собранието на Република Македонија во 2014 година може да се зголеми за 4% започнувајќи со исплатата на платите за октомври 2014 година“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува со исплатата на платите за октомври 2014 година.

Бр. 15-3677/1
30 септември 2014 година
Скопје

Претседател на
Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Зоран Илиоски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4510.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на точка 2, подточка 2.1 од Прилог 1, Методологија за пресметка на надоместокот за услугите за урамнотежување од Правилата за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/14 и 57/14), на седницата одржана на 30 септември 2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕТКА НА РЕФЕРЕНТНАТА ЦЕНА НА ОТПАПУВАЊАТА

1. Коефициентот (а) за пресметка на референтната цена на отстапувањата, за периодот од 1 октомври 2014 година до 31 декември 2014 година, се утврдува да изнесува, 1,4.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 02-2137/1
30 септември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4511.

Врз основа на член 22, алинеја 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 4 од Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за пренос, дистрибуција и снабдување со природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 161/09, 15/10, 166/12, 185/13 и 143/14), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 30.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНА МАКСИМАЛНА ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС НА ТАРИФНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2014 ДО 30.9.2014 ГОДИНА

1. Точка 1 од Одлуката за одобрување на регулирана максимална цена за вршење на дејноста снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас за период од 1.1.2014 до 30.9.2014 година („Службен весник на РМ“ бр. 186/13) се менува и гласи:

“Се одобрува регулираната максимална цена за услугата снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас за период од 1.1.2014 до 31.12.2014 година за МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ Скопје да изнесува 0,2958 ден/nm³.”

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 2014 година.

УПБ Бр. 08-243/13
30 септември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

4512.

Врз основа на член 44-б став 5 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/05, 103/08, 124/10, 135/11 и 43/14), директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР

Член 1

Во Правилникот за начинот на вршење на инспекцискиот надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10) во членот 5 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Раководниот државен службеник кој раководи со Секторот за инспекциски надзор (во натамошниот текст: раководен државен службеник), заедно со инспекторите го изработува Предлогот на Годишната програма за вршење на инспекцискиот надзор за наредната календарска година.“

Во ставот (2) зборовите: „раководните државни службеници“ се заменуваат со зборовите: „раководниот државен службеник“.

Член 2

Во членот 6 во ставовите (1) и (2) зборовите: „раководните државни службеници“ се заменуваат со зборовите: „раководниот државен службеник“.

Член 3

Во членот 9 во воведната реченица зборот „врз“ се заменува со зборот „над“.

Член 4

Во членот 10 по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5) кои гласат:

„(4) Известувањето од ставот (3) на овој член содржи инструкции за начинот на електронско преземање на основната листа за проверка од веб страницата на Дирекцијата.

(5) Контролорот, односно обработувачот задолжително доставува до Дирекцијата пополнетата основна листа за проверка во рок од 10 дена од денот на приемот на известувањето од ставот (3) на овој член“.

Ставот (4) станува став (6).

Во ставот (5) кој станува став (7), бројот „(4)“ се заменува со бројот „(6)“.

Член 5

Членот 11 се брише.

Член 6

Во членот 14 во ставот (1) зборовите: „раководните државни службеници“ се заменуваат со зборовите: „раководниот државен службеник“.

Член 7

Во членот 15 ставот (1) зборовите: „користи и составува“ се заменуваат со зборовите: „може да користи“.

Во ставот (2) зборовите: „раководните државни службеници“ се заменуваат со зборовите: „раководниот државен службеник“.

Член 8

Во членот 17 зборовите: „и до раководниот државен службеник и до директорот на Дирекцијата“ се заменуваат со зборовите „до контролорот, односно обработувачот над кој е спроведен инспекцискиот надзор“.

Член 9

Во членот 19 во ставот (1) зборовите: „архивската граѓа“ се заменуваат со зборовите: „архивскиот материјал“.

Член 10

Во членот 24 зборот „секторите“ се заменува со зборот „Секторот“, а зборот „доставуваат“ со зборот „доставува“.

Член 11

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-2640/1
25 септември 2014 година
Скопје

Директор,
Димитар Георгиевски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплата за 2014 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2014144